

СТОПАНСКА БАНКА АД - Скопје

**Ревидирани консолидирани финансиски извештаи
за годината што завршува
на 31 декември 2024**

СОДРЖИНА

Страна

Одговорност за консолидираните финансиски извештаи	
Извештај на независниот ревизор	
Консолидиран биланс на успех	4
Консолидиран извештај за промените во капиталот	5
Консолидиран извештај за финансиската состојба	6 - 7
Консолидиран извештај за промени во капиталот и резервите	8 – 9
Консолидиран извештај за паричниот тек	10 – 11
Белешки кон консолидираните финансиски извештаи	12 – 135

ОДГОВОРНОСТ ЗА КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Раководството на СТОПАНСКА БАНКА АД - Скопје (во понатамошниот текст “Банката”) е одговорно за подготвување на консолидираните финансиски извештаи за годината која заврши на 31 декември 2024 година во согласност со Методологијата за евидентирање и вреднување на сметководствените ставки и за подготовка на консолидираните финансиски извештаи пропишана од страна на Народна банка на Република Северна Македонија и сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Северна Македонија, кои даваат реална и објективна слика на финансиската состојба со состојба на 31 декември 2024 година и резултатите од работењето и паричните текови на Банката за годината што тогаш заврши.

По извршените испитувања, раководството на Банката има разумни очекувања дека Банката има адекватни ресурси да продолжи во своето оперативно делување во блиска иднина. Поради таа причина, раководството на Банката продолжува да го применува принципот на континуитет во подготовката на консолидираните финансиски извештаи. Во подготовката на овие финансиски извештаи, одговорноста на раководството на Банката вклучува обезбедување на:

- Избор и конзистентна примена на соодветни сметководствени политики;
- Проценки и расудувања кои се разумни и издржани;
- Сметководствените стандарди кои се во примена и се следат, а нивното евентуално материјално неприменување се обелоденува и објаснува во консолидираните финансиски извештаи; и
- Подготвување на финансиски извештаи врз основа на принципот на континуитет, освен ако не е соодветно да се претпостави дека Банката нема да продолжи во дејноста.

Раководството на Банката е одговорно за чување на исправна сметководствена документација, која со разумна сигурност во било кое време ја обелоденува финансиската состојба на Банката и мора исто така да обезбеди консолидираните финансиски извештаи да се во согласност со сметководствената регулатива која се применува во Република Северна Македонија. Раководството на Банката е исто тако одговорно за чување на средствата на Банката и во таа насока да разумни мерки на превенција и откривање на измами и други нерегуларности.

Со Одлука на Надзорниот одбор на Банката бр. 93/24 од 11.06.2024 година и Решение бр. 15-254/2 на Народната банка на Република Северна Македонија, Евангелија Калуптси е назначена за нов член на Управниот одбор на Банката и Генерален директор за трансформација и стратегија.

Потпишано во име на СТОПАНСКА БАНКА АД – Скопје:

Диомидис Николетопулос
Генерален извршен директор
Претседател на Управен одбор



Милица Чапаровска - Јовановска
Генерален директор за банкарство на мало
Член на Управен одбор

Бојан Стојаноски
Генерален директор за управување со ризици
Член на Управен одбор

Евангелија Калуптси
Генерален директор за трансформација и стратегија
Член на Управен одбор

Јулијана Прошев
Овластен сметководител – број на лиценца 0101038

Извештај на независниот ревизор

До Надзорниот одбор и Акционерите на Стопанска Банка АД Скопје

Извештај за консолидираните финансиски извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените консолидирани финансиски извештаи на Стопанска Банка АД Скопје, и нејзината подружница („Групата“) кои што ги вклучуваат консолидираниот извештај за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2024 година, како и консолидираниот биланс на успех, консолидираниот извештај за сеопфатна добивка, консолидираниот извештај за промените во капиталот и резервите и консолидираниот извештај за паричниот тек за годината којашто завршува тогаш, и белешките, кои се состојат од преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

Одговорност на менаџментот за консолидираните финансиски извештаи

Менаџментот е одговорен за подготвувањето и објективното презентирање на овие консолидирани финансиски извештаи во согласност со регулативата на Народна Банка на Република Северна Македонија и интерната контрола којашто е релевантна за подготвувањето на консолидирани финансиски извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие консолидирани финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Стандардите за ревизија прифатени во Република Северна Македонија („Стандардите“). Стандардите бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали консолидираните финансиски извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во консолидираните финансиски извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на консолидираните финансиски извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на консолидираните финансиски извештаи, за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на ентитетот.

Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на консолидираните финансиски извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според наше мислење, консолидираните финансиски извештаи ја прикажуваат објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Групата заклучно со 31 декември 2024 година, резултатите од работењето, како и паричните текови за годината којашто завршува тогаш во согласност со регулативата на Народна Банка на Република Северна Македонија.

Извештај за останати правни и регулаторни барања

Консолидираниот годишен извештај е подготвен од страна на менаџментот во согласност со барањата на Законот за Трговски Друштва, член 384.

Менаџментот е одговорен за подготвувањето на консолидираната годишна сметка и консолидираниот годишен извештај на Групата, кои се одобрени од страна на надзорниот одбор на Групата.

Според барањата на Законот за Ревизија, известуваме дека историските информации прикажани во консолидираниот Годишен извештај подготвен од страна на менаџментот на Групата во согласност со член 384 од Законот за Трговски Друштва е конзистентен во сите материјални аспекти со консолидираните финансиски информации прикажани во консолидираната Годишна сметка и ревидираните консолидирани финансиски извештаи на Групата, на крајот на и за годината која завршува на 31 декември 2024 година.



Драган Давитков
Управител



Симе Јовановски
Овластен ревизор

ПрајсвотерхаусКуперс Ревизија ДОО Скопје

29 април 2025 година
Скопје, Република Северна Македонија

КОНСОЛИДИРАН БИЛАНС НА УСПЕХ

за периодот од 1 јануари 2024 година до 31 декември 2024 година
(во илјади денари)

	Белешка	31 декември 2024	31 декември 2023
Приходи од камата		6.958.484	6.214.613
Расходи за камата		(773.866)	(470.605)
Нето-приходи/(расходи) од камата	6	6.184.618	5.744.008
Приходи од провизии и надомести		1.660.690	1.568.551
Расходи за провизии и надомести		(794.738)	(755.935)
Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести	7	865.952	812.616
Нето-приходи/(расходи) од тргување	8	-	100
Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност	9	-	-
Нето-приходи/(расходи) од курсни разлики	10	179.584	145.061
Останати приходи од дејноста	11	510.772	614.274
Удел во добивката на придружните друштва	24	-	-
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	12	(1.175.092)	(1.375.923)
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа	13	34.557	94.650
Трошоци за вработените	14	(1.171.665)	(1.071.536)
Амортизација	15	(213.837)	(160.910)
Останати расходи од дејноста	16	(1.066.959)	(948.210)
Удел во загубата на придружните друштва	24	-	-
Добивка пред оданочување		4.147.930	3.854.130
Данок на добивка	17	(594.383)	(383.331)
Добивка за финансиската година		3.553.547	3.470.799
Заработка по акција	41		
Основна заработка по акција (во денари)		203,52	198,78
Разводната заработка по акција (во денари)		203,52	198,78

Белешките кон консолидираните финансиски извештаи
претставуваат интегрален дел на овие консолидирани финансиски извештаи.

Консолидираните финансиски извештаи се одобрени од страна на Управниот одбор на Банката на 28 април 2025 година и се усвоени од страна на Надзорниот одбор на Банката на 29 април 2025 година.

Потпишано во име на СТОПАНСКА БАНКА АД - Скопје:

Диомидис Николетопулов

Генерален извршен директор
Претседател на Управен одбор

Бојан Стојаноски

Генерален директор за упрвнување со ризици
Член на Управен одбор

Јулијана Прошев

Овластен сметководител – број на лиценца 0101038

Милица Чапаровска - Јовановска

Генерален директор за банкарство на мало
Член на Управен одбор

Евангелија Калуптси

Генерален директор за трансформација и
стратегија
Член на Управен одбор



КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за периодот од 1 јануари 2024 година до 31 декември 2024 година
(во илјади денари)

Белешка	31 декември 2024	31 декември 2023
Добивка/(загуба) за финансиската година	3.553.547	3.470.799
Останати добивки/(загуби) за финансиската година (пред оданочување)	-	-
Останати добивки/(загуби) во периодот коишто не се прикажуваат во Билансот на успех (пред оданочување)	-	-
Ревалоризациска резерва за сопственички средства расположливи за продажба	-	-
- нереализирани нето-промени во објективната вредност на сопственичките средства расположливи за продажба	23.1	128
- реализирани нето-добивки/(загуби) од сопственичките средства расположливи за продажба, рекласификувани во Останати резерви	-	-
Промени во кредитната способност на банката, за финансиски обврски кои се мерат по објективна вредност	-	-
Данок на добивка од останати добивки/(загуби) коишто не се прикажуваат во Билансот на успех	17	(1.408)
Вкупно останати добивки/(загуби) во периодот коишто не се прикажуваат во Билансот на успех	23.1	(1.280)
Останати добивки/(загуби) во периодот коишто се или може да се прекласификуваат во Билансот на успех (пред оданочување)	-	-
Ревалоризациска резерва за должнички средства расположливи за продажба	-	-
- нереализирани нето-промени во објективната вредност на должничките средства расположливи за продажба	4.990	40.628
- реализирани нето-добивки/(загуби) од должничките средства расположливи за продажба, рекласификувани во Билансот на успех	-	-
- дополнителна исправка на вредноста на должничките средства расположливи за продажба	-	-
- ослободување на исправка на вредноста на должничките средства расположливи за продажба	-	-
Ревалоризациска резерва за преземените средства врз основа на ненаплатени побарувања	-	-
- ревалоризациска резерва признаена во текот на периодот	53.804	108.894
- намалување на ревалоризациската резерва, рекласификувано во Билансот на успех	(75.657)	(100.703)
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од паричните текови	-	-
- нереализирани нето-промени во објективната вредност на инструментите за заштита од ризикот од паричните текови	-	-
- реализирани нето-добивки/(загуби) од инструментите за заштита од ризикот од паричните текови, рекласификувани во Билансот на успех	-	-
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од нето-вложување во странско работење	-	-
Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење	-	-
Удел во останатите добивки/(загуби) од придружените друштва кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-
Останати добивки/(загуби) кои не се прикажуваат во Билансот на успех	(5.065)	7.657
Данок на добивка од останати добивки/(загуби) коишто се или може да се прекласификуваат во Билансот на успех	(18.011)	-
Вкупно останати добивки/(загуби) во периодот коишто се или може да се прекласификуваат во Билансот на успех	(39.939)	56.476
Вкупно останати добивки/(загуби) во периодот	(41.219)	56.665
Сеопфатна добивка /(загуба) за финансиската година	3.512.328	3.527.464

Белешките кон консолидираните финансиски извештаи
 претставуваат интегрален дел на овие консолидирани финансиски извештаи.

Консолидираните финансиски извештаи се одобрени од страна на Управниот одбор на Банката на 28 април 2025 година и се усвоени од страна на Надзорниот одбор на Банката на 29 април 2025 година.

Потпишано во име на СТОПАНСКА БАНКА АД - Скопје:

Диомидис Николетински
 Генерален извршен директор
 Претседател на Управен одбор

Бојан Стојаноски
 Генерален директор за управување со ризици
 Член на Управен одбор

Јулијана Прошев
 Овластен сметководител - број на лиценца 0101038

Милица Чапаровска - Јовановска

Генерален директор за банкарство на мало
 Член на Управен одбор

Евангелија Калуптси

Генерален директор за трансформација и
 стратегија
 Член на Управен одбор

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА

за периодот од 1 јануари 2024 година до 31 декември 2024 година (Во илјади денари)

	Белешка	31 декември 2024	31 декември 2023
СРЕДСТВА			
Парични средства и парични еквиваленти	18	24.514.815	24.657.005
Средства за тргување	19	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање	20	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	21	-	-
Кредити на и побарувања од банки	22.1	406.945	326.561
Кредити на и побарувања од други комитенти	22.2	98.810.256	92.309.131
Вложувања во хартии од вредност	23	16.585.375	11.408.416
Вложувања во подружници и придружени друштва	24	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	30.1	-	-
Останати побарувања	25	2.281.303	1.382.944
Заложени средства	26	-	-
Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	27	88.432	132.324
Нематеријални средства	28	255.751	192.505
Недвижности и опрема	29	1.078.701	957.600
Одложени даночни средства	30.2	-	-
Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	31	-	-
Вкупно средства		144.021.578	131.366.486
ОБВРСКИ			
Обврски за тргување	32	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање	33	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	21	-	-
Депозити на банките	34.1	1.693.960	996.050
Депозити на други комитенти	34.2	108.524.202	100.058.171
Издадени должнички хартии од вредност	35	-	-
Обврски по кредити	36	2.447.363	2.739.776
Субординирани обврски	37	-	-
Посебна резерва и резервирања	38	139.449	184.953
Обврски за данок на добивка (тековен)	30.1	245.482	143.984
Одложени даночни обврски	30.2	19.420	-
Останати обврски	39	1.713.570	1.517.748
Обврски директно поврзани со група на средства за отуѓување	31	-	-
Вкупно обврски		114.783.446	105.640.682

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА (продолжение)
На ден 31 декември 2024 година
(во илјади денари)

	Белешка	31 декември 2024	31 декември 2023
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ	40		
Запишан капитал		3.511.242	3.511.242
Премии од акции		-	-
Сопствени акции		-	-
Други сопственички инструменти		-	-
Ревалоризациски резерви	40	164.837	203.820
Останати резерви	40	831.373	831.373
Задржана добивка		24.730.680	21.179.369
Вкупно капитал и резерви		29.238.132	25.725.804
Вкупно обврски и капитал и резерви		144.021.578	131.366.486
Потенцијални обврски	42.1	19.701.232	20.388.699
Потенцијални средства	42.2	-	-

Белешките кон консолидираните финансиски извештаи
 претставуваат интегрален дел на овие консолидирани финансиски извештаи.

Потпишано во име на СТОПАНСКА БАНКА АД - Скопје:

Диомидис Николетопулос

Генерален извршен директор
 Претседател на Управен одбор

Бојан Стојаноски

Генерален директор за управување со ризици
 Член на Управен одбор

Јулијана Прошев

Овластен сметководител – број на лиценца 0101038



Милица Чаларовска - Јовановска

Генерален директор за банкарство на мало
 Член на Управен одбор

Евангелија Калуптси

Генерален директор за трансформација и
 стратегија
 Член на Управен одбор

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО КАПИТАЛОТ И РЕЗЕРВИТЕ
за периодот од 1 јануари 2024 година до 31 декември 2024 година
(во илјади денари)

[illegible]

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО КАПИТАЛОТ И РЕЗЕРВИТЕ
за периодот од 1 јануари 2024 година до 31 декември 2024 година (во илјади денари)

за периода от 1 януари 2024 година до 31 декември 2024 година												
Задължителни изчисления	Капитал			Регулиращи резерви			Остатък резерви			Задължителни изчисления	Остатък резерви	Всички капитал и резерви
	Задължителни капитал	Преплати от акциите	Други собственост инструменти	Регулиращи резерви за капитал	Регулиращи резерви за капитал	Регулиращи резерви за капитал	Регулиращи резерви за капитал	Регулиращи резерви за капитал	Регулиращи резерви за капитал			
Чл. 31, параграф 2 (3) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)	3,511,242	-	-	31,408	135,543	-	16,870	830,290	1,083	7,343,021	13,744,748	25,725,804
Чл. 31, параграф 2 (3) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)	3,511,242	-	-	31,408	135,543	-	16,870	830,290	1,083	7,343,021	13,744,748	25,725,804
Чл. 31, параграф 2 (3) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)	3,511,242	-	-	31,408	135,543	-	16,870	830,290	1,083	7,343,021	13,744,748	25,725,804
Чл. 31, параграф 2 (3) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)	3,511,242	-	-	31,408	135,543	-	16,870	830,290	1,083	7,343,021	13,744,748	25,725,804
Чл. 31, параграф 2 (3) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)	3,511,242	-	-	31,408	135,543	-	16,870	830,290	1,083	7,343,021	13,744,748	25,725,804
Чл. 31, параграф 2 (3) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)	3,511,242	-	-	31,408	135,543	-	16,870	830,290	1,083	7,343,021	13,744,748	25,725,804
Чл. 31, параграф 2 (3) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)	3,511,242	-	-	31,408	135,543	-	16,870	830,290	1,083	7,343,021	13,744,748	25,725,804
Чл. 31, параграф 2 (3) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)	3,511,242	-	-	31,408	135,543	-	16,870	830,290	1,083	7,343,021	13,744,748	25,725,804
Чл. 31, параграф 2 (3) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)	3,511,242	-	-	31,408	135,543	-	16,870	830,290	1,083	7,343,021	13,744,748	25,725,804
Чл. 31, параграф 2 (3) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)	3,511,242	-	-	31,408	135,543	-	16,870	830,290	1,083	7,343,021	13,744,748	25,725,804
Чл. 31, параграф 2 (3) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)	3,511,242	-	-	31,408	135,543	-	16,870	830,290	1,083	7,343,021	13,744,748	25,725,804
Чл. 31, параграф 2 (3) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)	3,511,242	-	-	31,408	135,543	-	16,870	830,290	1,083	7,343,021	13,744,748	25,725,804
Чл. 31, параграф 2 (3) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)	3,511,242	-	-	31,408	135,543	-	16,870	830,290	1,083	7,343,021	13,744,748	25,725,804
Чл. 31, параграф 2 (3) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)	3,511,242	-	-	31,408	135,543	-	16,870	830,290	1,083	7,343,021	13,744,748	25,725,804
Чл. 31, параграф 2 (3) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)	3,511,242	-	-	31,408	135,543	-	16,870	830,290	1,083	7,343,021	13,744,748	25,725,804
Чл. 31, параграф 2 (3) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)	3,511,242	-	-	31,408	135,543	-	16,870	830,290	1,083	7,343,021	13,744,748	25,725,804
Чл. 31, параграф 2 (3) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)	3,511,242	-	-	31,408	135,543	-	16,870	830,290	1,083	7,343,021	13,744,748	25,725,804
Чл. 31, параграф 2 (3) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)	3,511,242	-	-	31,408	135,543	-	16,870	830,290	1,083	7,343,021	13,744,748	25,725,804
Чл. 31, параграф 2 (3) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)	3,511,242	-	-	31,408	135,543	-	16,870	830,290	1,083	7,343,021	13,744,748	25,725,804
Чл. 31, параграф 2 (3) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)	3,511,242	-	-	31,408	135,543	-	16,870	830,290	1,083	7,343,021	13,744,748	25,725,804
Чл. 31, параграф 2 (3) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)	3,511,242	-	-	31,408	135,543	-	16,870	830,290	1,083	7,343,021	13,744,748	25,725,804
Чл. 31, параграф 2 (3) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)	3,511,242	-	-	31,408	135,543	-	16,870	830,290	1,083	7,343,021	13,744,748	25,725,804
Чл. 31, параграф 2 (3) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37)												

На 31 декабря 2024 года

[illegible]

Димитрие Николетовулос	Милица Чапаровска - Јоландина	Бојан Стојаноски	Евangelија Калугица	Јулијана Прошев
Генерален извршен директор, Член на Управен одбор	Генерален директор за банкарство на мало, Член на Управен одбор	Генерален директор за менаџирање со ризици Член на Управен одбор	Генерален директор за трансформација и стратегија Член на Управен одбор	Овластен сметководител 0101038

Генерален директор за трансформација и стратегија Овластен сметководител
Член на Управен одбор

Член на Управен одбор

0101038
ОБЪЕДИНЕН СМЕТКОВОДИТЕЛ Број на лиценца

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИОТ ТЕК
за периодот од 1 јануари 2024 година до 31 декември 2024 година
(во илјади денари)

	Белешка	31 декември 2024	31 декември 2023
Паричен тек од основната дејност			
Добивка пред оданочување		4.147.930	3.854.130
Коригиран за:			
Амортизација на:			
нематеријални средства	15/28	68.603	53.160
недвижности и опрема	15/29	145.234	107.750
Капитална добивка од:			
продажба на нематеријални средства			
продажба на недвижности и опрема	11	(3.109)	(20)
продажба на преземени средства врз основа на ненапл. побарувања	11	(31.239)	(88.995)
Капитална загуба од:			
продажба на нематеријални средства		-	-
продажба на недвижности и опрема		-	-
продажба на преземени средства врз основа на ненапл. побарувања	16	-	-
Приходи од камата	6	(6.958.484)	(6.218.370)
Расходи за камата	6	773.866	476.352
Нето-приходи од тргување	8		(100)
Исправка на вредноста на финансиските средства и посебна резерва за вонбилансната изложеност, на нето-основа:			
дополнителна исправка на вредноста	12	1.942.539	2.152.407
ослободена исправка на вредноста	12	(767.447)	(776.484)
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа:			
дополнителни загуби поради оштетување	13	25.887	6.053
ослободени загуби поради оштетување		(60.444)	(100.703)
Посебна резерва:			
дополнителни резервирања	38	14.434	5.255
ослободени резервирања	38	(1.999)	(2.833)
Приходи од дивиденди	11	-	(2.465)
Удел во добивката/(загубата) на придружените друштва		-	-
Останати корекции		-	-
Наплатени камати		6.946.359	6.123.167
Платени камати		(518.083)	(448.492)
Добивка од дејноста пред промените на деловната актива:		5.724.047	5.139.812
(Зголемување)/намалување на деловната актива:			
Средства за тргување		-	2.121
Дериватни средства чувани за управување со ризик			-
Кредити на и побарувања од банки		(80.477)	(29.416)
Кредити на и побарувања од други коминтенти		(7.787.160)	(7.628.866)
Заложени средства		-	-
Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања		74.462	152.920
Задолжителна резерва во странска валута		231.183	(1.093.088)
Задолжителен депозит кај НБСРМ според посебни прописи		370.000	(1)
Останати побарувања		(923.975)	788.603
Одложени даночни средства		-	-
Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување		-	-
Зголемување/(намалување) на деловните обврски:			
Обврски за тргување		-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик		-	-
Депозити на банки		700.477	(1.907.225)
Депозити на други коминтенти		8.210.226	6.038.482
Останати обврски		197.569	239.774
Обврски директно поврзани со група на средства за отуѓување		-	-
Нето паричен тек од основната дејност пред оданочување		6.716.352	1.703.116
(Платен)/ поврат на данок на добивка		(473.466)	(240.237)
Нето паричен тек од / (искористен за) основната дејност		6.242.886	1.462.879

СТОПАНСКА БАНКА АД – Скопје

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИОТ ТЕК (продолжение)
за периодот од 1 јануари 2024 година до 31 декември 2024 година
(во илјади денари)

	Белешка	31 декември 2024	31 декември 2023
Паричен тек од инвестициска дејност			
(Вложувања во хартии од вредност)		(9.815.840)	(3.943.305)
Приливи од продажбата на вложувањата во хартии од вредност		4.721.955	3.031.260
(Одливи за вложувањата во подружници и придружени друштва)	24	-	-
Приливи од продажбата на вложувањата во подружници и придружени друштва		-	-
(Набавка на нематеријални средства)	28	(131.849)	(108.795)
Приливи од продажбата на нематеријални средства		-	-
(Набавка на недвижности и опрема)	29	(263.226)	(157.598)
Приливи од продажбата на недвижности и опрема		-	-
(Одливи за нетековните средства кои се чуваат за продажба)		-	-
Приливи од нетековните средства кои се чуваат за продажба		-	-
(Останати одливи од инвестициска дејност)		-	-
Останати приливи од инвестициска дејност		-	2.465
Нето паричен тек од инвестициска дејност		(5.488.960)	(1.175.973)
Паричен тек од финансирањето			
(Отплата на издадени должнички хартии од вредност)		-	-
Приливи од издадени должнички хартии од вредност		-	-
(Отплата на обврските по кредити)	36	(646.399)	(448.998)
Зголемување на обврските по кредити		351.443	1.256.329
(Отплата на издадените субординирани обврски)		-	-
Приливи од издадените субординирани обврски		-	-
Приливи од издадените акции/сопственички инструменти во текот на периодот		-	-
(Откуп на сопствени акции)		-	-
Продадени сопствени акции		-	-
(Платени дивиденди)		-	-
(Останати одливи од финансирањето)		-	-
Останати приливи од финансирањето		-	-
Нето паричен тек од финансирањето		(294.956)	807.331
Ефект од исправката на вредноста на паричните средства и паричните еквиваленти		23	237
Ефект од курсните разлики на паричните средства и паричните еквиваленти		-	-
Нето-зголемување/(намалување) на паричните средства и паричните еквиваленти		458.993	1.094.474
Парични средства и парични еквиваленти на 1 јануари		18.326.513	17.232.039
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември		18.785.506	18.326.513

Белешките кон консолидираните финансиски извештаи претставуваат интегрален дел на овие консолидирани финансиски извештаи.

Потпишано во име на СТОПАНСКА БАНКА АД – Скопје:

Диомидис Николетопулос

Генерален извршен директор
Претседател на Управен одбор

Бојан Стојаноски

Генерален директор за управување со ризици
Член на Управен одбор

Јулијана Прошев – број на лиценца 0101038
Овластен сметководител

Милица Чапаровска - Јовановска

Генерален директор за банкарство на мало
Член на Управен одбор

Евангелија Калуптси

Генерален директор за трансформација и стратегија
Член на Управен одбор

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

ВОВЕД

а) Општи информации

Овие консолидирани финансиски извештаи ја вклучуваат Банката и нејзината подружница, Друштво за лизинг СТОПАНСКА ЛИЗИНГ ДООЕЛ Скопје („СТОПАНСКА ЛИЗИНГ“) (заедно именувани како „Групата“).

СТОПАНСКА БАНКА АД – Скопје е трансформирана во акционерско друштво на 29 декември 1989 година. Главните активности се обавуваат и нејзиното седиште се наоѓа на ул. 11 октомври бр.7, 1000 Скопје. Банката своите активности во Република Северна Македонија ги извршува преку мрежа на 57 филијали (2023: 59 филијали).

Банката е регистрирана како универзален тип на комерцијална банка, во согласност со македонските закони. Основните активности на Банката се следните:

- прибирање на депозити и други повратни извори на средства;
- кредитирање во земјата, вклучувајќи и факторинг и финансирање на комерцијални трансакции;
- кредитирање во странство, вклучувајќи и факторинг и финансирање на комерцијални трансакции;
- издавање и администрирање на платежни средства (парични картички, чекови, патнички чекови, меници);
- финансиски лизинг;
- менувачки работи;
- платен промет во земјата и странство, вклучувајќи купопродажба на девизи;
- брз трансфер на пари;
- издавање на платежни гаранции, авали и други форми на обезбедување;
- изнајмување сефови, остава и депо;
- тргување со инструменти на пазарот на пари;
- тргување со девизни средства, што вклучува и тргување со благородни метали;
- тргување со хартии од вредност;
- тргување со финансиски деривати;
- давање на услуги на чување на имот на инвестициски и пензиски фондови;
- купопродажба, гарантирање или пласман на емисија на хартии од вредност;
- чување на хартии од вредност за клиенти;
- советување на правни лица во врска со структурата на капиталот, деловната стратегија или други поврзани прашања или давање услуги поврзани со спојување или припојување на правни лица;
- продажба на полиси за осигурување;
- застапување во осигурување
- маркетинг на задолжителен/доброволен пензински фонд
- посредување во склучување договори за кредити и заеми;
- обработка и анализа на информации за кредитна способност на правни лица;
- економско - финансиски консалтинг и
- други финансиски услуги утврдени со закон што може да ги врши само банка.

Друштвото за лизинг СТОПАНСКА ЛИЗИНГ ДООЕЛ Скопје има дозвола за основање и работа на давател на финансиски лизинг и оперативен лизинг на возила (патнички, комерцијални и товарни), опрема (индустриска, медицинска, земјоделска) недвижности и сл.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

ВОВЕД (продолжение)

а) Општи информации (продолжение)

Групата е контролирана од страна на Национална Банка на Грција, со седиште во Грција, која поседува 94,64% (2023: 94,64%) од капиталот на Банката и претставува нејзина крајна матична компанија. Акциите на Банката котираат на Официјалниот пазар на Македонската берза на хартии од вредност на пазарот на подсегментот задолжителна котација, а кодот под кој котираат е следниот:

<u>Шифра на хартија од вредност</u>	<u>ИСИН број</u>
СТБ (обична акција)	MKSTBS101014
СТБП (приоритетна акција)	MKSTBS120014

Консолидираните ревидирани финансиски извештаи се одобрени од страна на Управниот одбор на Банката на 28 април 2025 година и се усвоени од страна на Надзорниот одбор на Банката на 29 април 2025 година.

б) Основи за изготвување на консолидираните финансиски извештаи

Стандарди врз основа на кои се подготвени консолидираните финансиски извештаи

Податоците во приложените консолидирани финансиски извештаи на Групата се изготвени во согласност со Законот за трговски друштва („Службен весник на РМ“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18, 120/18 и „Службен весник на РСМ“ бр. 290/20, 215/21, 99/22), Законот за банки („Службен весник на РМ“ бр. 67/07, 90/09, 67/10, 26/13, 15/15, 153/15, 190/16, 7/19 и „Службен весник на РСМ“ бр. 101/19 и 122/21), под законската регулатива пропишана од страна на Народна банка на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст “НБРСМ”), како и во согласност со Одлуката за Методологијата за евидентирање и вреднување на сметководствените ставки и за подготовка на консолидираните финансиски извештаи (во понатамошниот текст “Методологија“) („Службен весник на РСМ“ бр. 83/2017 и 275/24) и Одлуката за видовите и содржината на финансиски извештаи на банките („Службен весник на РМ“ бр. 83/17, 149/18 и 275/24), пропишани од страна на НБРСМ.

Во рамки на Методологијата е пропишана обврската за пресметка на оштетувањето за кредитен ризик кој Банката е должна да го утврдува односно проценува и да признава исправка на вредноста/оштетување за очекуваните кредитни загуби на финансиските средства во согласност со Одлуката за методологијата за управување со кредитниот ризик пропишана од НБРСМ.

На 15 Март 2023 донесена е нова Одлука за методологијата за управување со кредитниот ризик („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 57/23, и измени 27/24) која се применува од 01 Јануари 2024 година, со што престанува да важи Одлуката за методологијата за управување со кредитниот ризик („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 149/18, и измени 76/20, 116/20, 83/22). Согласно измените во Одлуката за методологија за евидентирање и вреднување на сметководствените ставки и за подготовка на финансиските извештаи („Службен весник на РМ“ бр.275/24) , од 1 јануари 2025 година, банките во Северна Македонија ќе започнат со примена на **Меѓународниот стандард за финансиско известување 16 – Лизинг (ИФРС 16)**, во согласност со одлуката на регулаторните органи. ИФРС 16 воведува значајни промени во начинот на признавање, мерење, презентирање и обелоденување на договорите за лизинг.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024
ВОВЕД (продолжение)

б) Основи за изготвување на консолидираните финансиски извештаи (продолжение)

Основи за консолидација

Деловни комбинации

Деловните комбинации се евидентираат со користење на методот на купување на датумот на стекнување т.е. на датумот кога контролата е стекната од Групата. Износот којшто се пренесува при стекнувањето се мери по објективна вредност, исто како и идентификуваните нето-средства кои се стекнуваат. Гудвилот којшто произлегува од ова се тестира годишно за оштетување. Трансакционите трошоци се признаваат како расход веднаш, освен доколку тие не се однесуваат за издавање должнички или сопственички инструменти. Износот којшто се пренесува при стекнувањето не вклучува износи кои се однесуваат на подмирување на некои односи кои претходно постоеле. Таквите износи генерално се признаваат во билансот на успех.

Неконтролирани учества

Неконтролираните учества се мерат според нивното пропорционално учество во нето-средствата на стекнатиот ентитет. Промените во учеството на Групата во подружниците кои не доведуваат до губење контрола, се евидентираат како трансакции во капиталот.

Подружници

Подружници се ентитети контролирани од Групата. Групата има контрола врз ентитетот кога е изложена на, или има право на варијабилни поврати од своето инволвирање со ентитетот и има можност да влијае врз износот на овие поврати преку својата моќ врз ентитетот. Консолидираните финансиски извештаи на подружниците се вклучени во консолидираните финансиски извештаи од датумот кога контролата започнува до моментот кога контролата престанува.

Губење на контролата

Кога Групата ја губи контролата врз подружницата, ги депризнава средствата и обврските на подружницата, како и поврзаното неконтролирано учество и останатите компоненти на капиталот. Каква било добивка или загуба која е резултат на престанокот на контролата се признава во добивката или загубата. Какво било учество задржано во поранешната подружница се мери по објективна вредност во моментот на губење на контролата.

Вложувања евидентирани со користење на „методот на главнина“

Вложувањата на Групата евидентирани со користење на „методот на главнина“ вклучуваат вложувања во придружени друштва. Придружените друштва се оние друштва врз кои Групата има значајно учество, но нема контрола или заедничка контрола врз оперативните и финансиските политики.

Вложувањата во придружени друштва се мерат според метод на главнина. Почетно се признаваат по нивната набавна вредност, вклучувајќи ги и трансакционите трошоци. Последователно, во консолидираните финансиски извештаи се вклучува учеството на Групата во добивката или загубата на придруженото друштво, до датата на која престанува значајното учество. Распределбите од придружените друштва ја намалуваат сметководствената вредност на вложувањето.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2024

ВОВЕД (продолжение)**б) Основи за изготвување на консолидираните финансиски извештаи (продолжение)****Трансакции елиминирани при консолидација**

Салдата и трансакциите во рамките на Групата, и сите нереализирани добивки и загуби кои произлегуваат од трансакции во рамки на Групата, се елиминираат. Нереализираните загуби се елиминираат на ист начин како и нереализираните добивки, но само до оној износ до кој не постојат докази за оштетување.

Презентација на консолидираните финансиски извештаи

Консолидираните финансиски извештаи на Групата се прикажани во согласност со формата и содржината на билансните шеми објавени во Одлуката за видовите и содржината на финансиски извештаи на банките (“Службен весник на РСМ” бр.83/17 и 275/24), (во понатамошниот текст “Одлуката”).

Раководството на Групата го проценува влијанието на промените на МСС, новите МСФИ, на начин како што се инкорпорираат во Методологијата и нивните толкувања врз консолидираните финансиски извештаи, како и барањата за форматот и содржината на одредени билансни шеми во согласност со Одлуката и вреднувањата на средствата, обврските, приходите и расходите во согласност со барањата на Методологијата.

Придружните консолидирани финансиски извештаи се подготвени во согласност со принципот на историска набавна вредност, освен за вреднувањето на вложувањата во финансиските средства расположливи за продажба кои се вреднуваат по објективна вредност, како и други финансиски средства и финансиски обврски кои се вреднуваат по објективна вредност преку билансот на успех врз основа на претпоставката на принципот на континуитет.

Презентацијата на консолидираните финансиски извештаи во согласност со Одлуката на Народна Банка на Република Северна Македонија, бара користење на најдобро можни проценки и разумни претпоставки од страна на раководството на Групата, кои имаат ефекти на презентираниите вредности на средствата и обврските, како и на приходите и расходите настанати во периодот на известување. Овие процени и претпоставки се засновани на искуство од минатото и други фактори за кои се верува дека се разумни во околностите и чии резултати претставуваат основа за проценка на сметководствената вредност на средствата и обврските за кои не се достапни податоци од други извори. Реалните резултати можат да се разликуваат од проценетите износи.

Презентираните консолидирани финансиски извештаи се искажани во илјади македонски денари. Денарот претставува функционална и известувачка валута на Групата за целите на известувањето до НБРСМ.

Проценките и претпоставките се разгледуваат на континуирана основа. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој проценката е ревидирана ако истата има влијание само на тој период или пак во периодот на проценка и идните периоди ако ревидираната проценка има влијание на двата периоди - тековниот и идниот период.

Информации во однос на значајните области за кои постои неизвесност врз основа на проценка и критичните проценки во примената на сметководствените политики кои имаат најзначаен ефект на износите обелоденети во консолидираните финансиски извештаи се наведени во Белешка 1.г).

Консолидираните финансиски извештаи на Групата се подготвени во согласност со сметководствените политики образложени во Белешката 1.в) кон консолидираните финансиски извештаи.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2024

ВОВЕД (продолжение)**б) Основи за изготвување на консолидираните финансиски извештаи (продолжение)****Презентација на консолидираните финансиски извештаи (продолжение)**

Придружните финансиски извештаи претставуваат консолидирани финансиски извештаи на Банката. Во овие финансиски извештаи е вклучена нејзината подружница СБ Лизинг ДООЕЛ Скопје. Подружницата е правно лице, контролирано од друго правно лице - Банката, позната како матично претпријатие - матична банка. Консолидираните финансиски извештаи на подружницата СБ Лизинг ДООЕЛ Скопје, се вклучени во консолидираните финансиски извештаи.

в) Значајни сметководствени политики**Приходи и расходи по основ на камати**

Приходите и расходите по основ на камати се признаваат во билансот на успех за сите каматоносни инструменти на пресметковна основа, според амортизирана набавна вредност со користење на ефективна каматна стапка.

Методот на ефективна каматна стапка е метод за пресметка на амортизирана набавна вредност на финансиските средства или финансиските обврски преку алокација на приходите од камата и расходите за камата во соодветниот релевантен период. Ефективната каматна стапка е стапка со која се дисконтираат проценетите идни парични приливи или одливи во текот на очекуваниот век на финансискиот инструмент или, каде што е соодветно, за пократок период до нето сметководствената вредност на финансиското средство или финансиската обврска. При пресметката на ефективната каматна стапка, Банката врши проценка на паричните текови имајќи ги во предвид договорените услови за финансиските инструменти (на пример, опциите за предвремена отплата) но, не ги зема во предвид идните загуби поради оштетување. Интегрален дел на пресметката на ефективната каматна стапка се и сите платени и наплатени провизии и надоместоци помеѓу договорните страни, како и трансакционите трошоци и сите други премии или дисконти при одобрување на кредитите.

Приходи од надоместоци и провизии

Провизиите и надоместоците, со исклучок на надоместоците за одобрување на кредити, генерално се признаваат на пресметковна основа во периодот кога се врши услугата. Останатите надоместоци за одобрување на кредити се разграничуваат и амортизираат за времетраењето на кредитот со примена на методата на ефективна каматна стапка.

Приходи од дивиденди

Приходите од дивиденди се признаваат кога правото за да се добие дивиденда е востановено за сите акционери кои учествуваат во распределбата.

Износи искажани во странска валута

Трансакциите настанати во странска валута се искажани во денари со примена на официјалните девизни курсеви на НБРСМ, кои важат на денот на трансакцијата. Средствата и обврските кои гласат на странска валута се искажуваат во денари со примена на официјалните курсеви кои важат на денот на составувањето на билансот на состојба. Позитивните и негативните курсни разлики кои произлегуваат од претворањето на износите во странска валута, како и во однос на вреднувањето на средствата и обврските во странска валута се вклучени во билансот на успех во периодот кога тие настануваат. Преземените и потенцијалните обврски деноминирани во странска валута се преведуваат во денари со примена на официјалните девизни курсеви кои важат на датумот на билансот на состојба.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2024

ВОВЕД (продолжение)

в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

Финансиски средства

Банката ги признава финансиските средства и обврски во книгите, само и само доколку е една страна во договорните одредби на инструментот. Финансиските средства се признаваат и депривираат на датумот на тргување кога купувањето или продавањето на вложувањето е според договор чии што одредби бараат испорака на вложувањето во договорените временски рамки. Финансиските средства почетно се признаваат по објективна вредност, што претставува трансакциска цена на инструментот. Класификацијата зависи од природата и намената на финансиските средства и се одредува во моментот на нивното почетно признавање. Класификацијата на финансиските средства се врши во зависност од бизнис моделот на банката и карактеристиките на договорените парични текови. Во банката се утврдени три бизнис модели: (HTC held to collect) во кој припаѓаат средства кои банката ги управува за наплата на договорни парични текови и ги вклучува финансиските средства кои се мерат по амортизирана набавна вредност, (HTCS held to collect and sale) во кој припаѓаат средства кои банката ги управува за наплата на договорни парични текови или продажба и ги опфаќа финансиските средства кои се мерат по објективна вредност преку останатата сеопфатна добивка и (HFT held for trading) - средства чувани за тргување, ги опфаќа средствата кои се мерат по објективна вредност преку билансот на успех.

Финансиски средства кои се чуваат за тргување

Хартиите од вредност за тргување, кои се состојат од обврзници издадени од државата и сопственички инструменти издадени од банки, се хартии од вредност вклучени во портфолио за кое постои намера за остварување на профит на краток рок. Хартиите од вредност за тргување се опфатени со бизнис моделот (HFT) и соодветно на моделот ваквите инструменти иницијално се признаваат по објективна вредност, при што трансакциските трошоци не се вклучуваат во износот по кој првично се мери инструментот. Овие средства банката ги управува со цел тргување и остварување добивка од промените во објективната вредност на средството. Ова е резидуална категорија, односно банката во оваа категорија ги класификува и сите оние финансиски средства коишто не ги исполнуваат критериумите на останатите две категории опишани погоре. Ваквите инструменти последователно се мерат според нивната објективна вредност, без намалување на трансакциските трошоци, преку билансот на успех врз основа на нивната пазарна цена и тоа за средствата за тргување како нето приходи од тргување, а за финансиските средства по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање, како нето приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност. Добивки или загуби од курсни разлики се признаваат во билансот на успех како нето приходи/расходи од курсни разлики. Каматата, ако е остварена за време на располагањето со хартиите од вредност за тргување, се евидентира како приход од камата. Добивките или загубите реализирани при продажба или отпис на средството се евидентираат како останати приходи/расходи. Купопродажбата на хартиите од вредност за тргување се признава на датумот на тргувањето, што го претставува датумот кога Банката се обврзува да го купи или продаде средството.

Финансиски средства расположиви за продажба

Финансиски средства расположиви за продажба се оние финансиски средства коишто се чуваат на неопределено време, и истите можат да бидат продадени доколку постои потреба за решавање на проблеми поврзани со ликвидноста или промена на каматните стапки, девизните курсеви или пак цената на акциите.

Финансиските средства расположиви за продажба почетно се признаваат по нивната објективна вредност без намалување на трансакциските трошоци кои може да настанат при продажба или отуѓување, а потоа последователно се мерат според објективната вредност, врз основа на пазарната вредност или врз основа на износите добиени со примена на методи на парични текови за вложувањата во друштва кои не котираат на берза.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

ВОВЕД (продолжение)

в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

Финансиски средства расположиви за продажба (продолжение)

Банката ги класифицира средствата во оваа категорија доколку се исполнети следните критериуми:

- банката ги управува финансиските средства со цел наплата на договорните парични текови и/или за продажба
- исполнет е условот единствено отплати на главница и камата-СППИ

Нереализираните добивки и загуби кои произлегуваат од промена на објективната вредност на финансиските средства расположиви за продажба се еднакви на разликата помеѓу амортизираната набавна вредност и објективната вредност и се признаваат во капиталот и резервите на позицијата ревалоризациски резерви. Кај должничките хартии од вредност при депризнавање кога средството ќе се продаде или достаса, кумулативната нереализирана добивка или загуба претходно признаена во капиталот се вклучува во нето добивката или загубата за периодот во позицијата останати приходи/расходи. Кај сопственичките хартии од вредност при нивно депризнавање состојбата на сметката за ревалоризациски резерви банката ќе ја прекниси на позицијата Акумулирана/Задржана добивка.

Пресметаната камата со примена на методот на ефективна каматна стапка како и евентуалните загуби поради оштетување и позитивните и негативните курсни разлики се признаваат во билансот на успех.

Финансиски средства кои се чуваат до доспевање

Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање претставуваат финансиски средства со фиксни или определени плаќања и фиксно доспевање, за кои Банката има намера и можност да ги чува до доспевање. Ако Банката продаде било каков дел од вложувањата кои се чуваат до доспевање кој не би бил нематеријален, во таков случај целата категорија би се рекласифицирала во финансиски средства расположиви за продажба. Овие хартии од вредност се класифицирани според моделот НТС (held to collect) и се прикажани според амортизираната набавна вредност со примена на методот на ефективната каматна стапка.

Банката ги класифицира средствата во оваа категорија доколку се исполнети следните критериуми:

- банката ги управува финансиските средства со цел наплата на договорните парични текови
- исполнет е условот единствено отплати на главница и камата-СППИ

Добивки или загуби од курсни разлики се признаваат во билансот на успех како нето приходи/расходи од курсни разлики. Добивките или загубите реализирани при продажба или отпис на средството се евидентираат како останати приходи/расходи. Добивки и загуби кога средството е оштетено или депризнаено се признаваат преку билансот на успех.

Финансиски средства кои се мерат по амортизирана набавна вредност

Банката како финансиски средства кои се мерат по амортизирана набавна вредност ќе ги класифицира и паричните средства, побарувањата од купувачи, побарувањата за наеми, побарувањата за провизии и надоместоци, и сите други финансиски средства коишто претставуваат изложеност на кредитен ризик согласно со одлуката за кредитен ризик, а за кои условот СППИ е неприменлив. За овие средства не се бара исполнување на СППИ условот.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

ВОВЕД (продолжение)

в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

Кредити одобрени од Банката

Кредитите се класифицирани според моделот НТС (held to collect) и се прикажани според амортизираната набавна вредност со примена на методот на ефективната каматна стапка. Класификацијата се врши според деловниот модел на Банката и карактеристиките на паричните текови. Кај кредитите се исполнети следниве критериуми за класификација и мерење по амортизирана набавна вредност:

- ☞ банката ги управува финансиските средства со цел наплата на договорните парични текови
- ☞ исполнет е условот единствено отплати на главница и камата- СППИ

Кредитите одобрени од Банката ги вклучуваат кредитите кога средствата се одобрени на комитентите. Кредитите иницијално се признаваат по објективна вредност, вклучувајќи ги сите трансакциски трошоци, а последователно се вреднуваат според амортизираната набавна вредност со користење на методот на ефективна каматна стапка. Каматите врз основа на кредити одобрени од Банката се вклучени во приходи од камати и истите се признаваат на пресметковна основа. Кредитите одобрени на комитентите и финансиските институции се прикажани во нето износ намалени за загубата поради оштетување.

Загуби поради оштетување на финансиски средства

Банката проценува на датумот на секој биланс на состојба дали постои објективен доказ дека финансиското средство или група на финансиски средства има загуба поради оштетување. Во случај на вложувања класифицирани како расположливи за продажба, ако има значајно или пак пролонгирано намалување на нивната објективната вредност под нивната набавна вредност, во таков случај истите се разгледуваат при утврдувањето дали средствата имаат загуба поради оштетување.

Доколку постои таков доказ за должничките инструменти расположливи за продажба, кумулативната загуба, мерена како разлика помеѓу набавната вредност на вложувањето и неговата тековна објективна вредност, се намалува од ревалоризациската резерва и се признава во билансот на успех во позицијата исправка на вредност. Кај сопственичките хартии од вредност не се пресметува исправка на вредност. Загубите поради оштетување признаени во билансот на успех на вложувањата кои се вреднуваат преку главнината, не се сторнираат преку билансот на успех. Ако, во подоцнежниот период, објективната вредност на вложувањата класифицирани како расположливи за продажба се зголеми и таквото зголемување може објективно да се врзе со настан кој се случил по признавањето на загубите поради оштетување во билансот на успех како исправка на вредноста, во таков случај загубите поради оштетување се анулираат. Износот на ослободувањето ќе биде вклучен во позицијата исправка на вредност на нето основа. Останатиот износ до новата објективна вредност доколку има се признава во ревалоризациски резерви.

Износот на загубите поради оштетување за финансиските средства кои се вреднуваат според амортизирана вредност се пресметува како разлика помеѓу сметководствената вредност на средството и сегашната вредност на очекуваните парични приливи дисконтирани според оригиналната ефективна каматна стапка на таквиот финансиски инструмент и се признаваат во билансот на успех.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

ОВОЕД (продолжение)

в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

Резервации за загуби поради оштетување на кредити и побарувања

Резервациите за загуби поради оштетување на кредитите и побарувањата се утврдуваат доколку постојат објективни докази дека Банката нема да може да ги наплати сите достасани износи по побарувањата според оригиналните договорни услови. Всушност поимот “побарувања” има значење на кредити, договорени обврски како што се акредитиви, гаранции или договорени обврски за зголемување на кредитниот лимит. Резервацијата за загуби поради оштетување по кредити се искажува како намалување на сметководствената вредност на кредитот, додека за вонбилансните ставки, резервацијата се искажува во рамките на ставката резервации. Зголемувањата на резервациите се вршат преку искажаните загуби поради оштетување признати во билансот на успех.

Резервациите за загуби поради оштетување на кредитите и на останатите активни билансни и вонбилансни позиции се врши во согласност со регулативата пропишана од страна на НБРСМ со важност на секој датум на билансот на состојба, според која Банката е должна да ги класифицира активните билансни и вонбилансни позиции во групи според степенот на нивната ризичност и да изврши проценка на износот на потенцијалните загуби поради оштетување кои се пресметуваат со примена на објективни и субјективни мерила на 31 декември 2024 година и 31 декември 2023 година со примена на следните проценти:

<u>Ризична категорија</u>	<u>Процент</u>
А	од 0,01% до 5%
Б	над 5,01% до 20%
В	над 20,01% до 45%
Г	над 45,01% до 70%
Д	над 70,01% до 100%

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2024

ВОВЕД (продолжение)

в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

Резервации за загуби поради оштетување на кредити и побарувања (продолжение)

Резервациите за загуби поради оштетување на кредитите се утврдуваат врз основа на степенот (големината) на ризикот од ненаплативост или специфичниот ризик на ниво на земја, врз основа на следните принципи:

- Поединечните кредитни изложености (ризици) се оценуваат врз основа на видот на кредитобарателот, неговата целокупна финансиска позиција, изворите и евиденцијата за плаќање и надоместивата вредност на обезбедувањето. Резервациите за загуби поради оштетување се мерат и утврдуваат за разликата помеѓу сметководствената вредност на кредитот и неговиот проценет надоместив износ, што всушност ја претставува сегашната вредност на очекуваните готовински текови, вклучувајќи ги и надоместивите износи од гаранции и залог, дисконтирани со ефективна каматна стапка на кредитот.
- Ако постојат објективни докази за ненаплативост на кредити во кредитното портфолио кои не може специфично да се идентификуваат, резервациите за загуби поради оштетување се утврдуваат на ниво на ризикот за целокупното кредитно портфолио. Овие загуби се утврдуваат врз основа на историски податоци за кредитните рангирања на кредитокорисниците, и ја одразуваат тековната економска клима во која функционираат кредитокорисниците.
- Загубата по кредит претставува престанок на пресметка на приход од камата согласно договорените услови, а кредитот се класификува како нефункционален заради надминување на прагот на значајност подолго од 90 последователни дена, класифицирање во Г или Д категорија на ризик, надминување на 60 тековни денови кај реструктурирани побарувања или се идентификувани критериуми за неможност за наплата. Сите резервации за загуби по кредити се разгледуваат и тестираат најмалку еднаш квартално, и секакви понатамошни промени на износите и времето на очекуваните идни парични приливи во споредба со претходните проценки, резултираат во промена на резервацијата за загуби поради оштетување, која се евидентира како задолжување или одобрување на загубите поради оштетување евидентирани во билансот на успех.
- Кредитот за кој се верува дека е неможно да се наплати, се отпишува наспроти соодветната резервација за загуби поради оштетување. Банката врши отпис и на кредитната изложеност доколку е помината една година од датумот кога Банката била должна да врши исправка на вредноста, односно да издвојува посебна резерва од 100%. Натамошните наплати се евидентираат како намалување на загубите поради оштетување во билансот на успех.
- Во случај на одобрени кредити на кредитокорисници во земји со зголемен ризик на потешкотии за сервисирање на надворешен долг, се проценува политичката и економската ситуација, и се воспоставуваат дополнителни резервации за ризичност на земја.

Депризнавање на финансиски средства

Банката ги депризнава финансиските средства кога договорните права за стекнување готовина од финансиското средство истекуваат или се пренесуваат на друг ентитет, а со тоа се пренесуваат и значајно сите права и ризици кои произлегуваат од сопственоста.

Финансиски обврски

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со содржината на договорениот аранжман. Финансиските обврски се класифицирани како депозити на банки, финансиски институции и комитенти, обврски по основ на кредити, останати обврски и дериватни финансиски инструменти.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2024

ВОВЕД (продолжение)**в) Значајни сметководствени политики (продолжение)****Депозити од банки и други финансиски институции и комитенти**

Овие финансиски обврски се евидентираат по објективната вредност при иницијалното признавање намалена за трансакциските трошоци, и последователно се вреднуваат по амортизираната набавна вредност.

Обврски по основ на кредити

Обврските по основ на кредити се евидентираат по објективната вредност при иницијалното признавање намалена за трансакциските трошоци. Последователно мерење е според амортизираната набавна вредност, а разликата помеѓу нето приливите и вредноста која се задржува се признава во билансот на успех за времетраењето на кредитот користејќи го методот на ефективна каматна стапка. Ефективната каматна стапка е стапката која точно го дисконтира очекуваниот тек на идните парични плаќања во текот на очекуваниот век на финансиската обврска.

Останати обврски

Останатите обврски се прикажани во нивните номинални износи. Приоритетните акции што носат задолжителна фиксна дивиденда се класифицирани како финансиски обврски и се прикажани во останати обврски. Дивидендите за овие приоритетни акции се признаваат во добивка или загуба.

Деривативни финансиски инструменти

Деривативните финансиски инструменти вклучуваат договори кои подлежат на флукуации на девизниот курс и првично и последователно се вреднуваат по објективна вредност. Овие договори не се квалификувани за сметководство за хеџирање во согласност со специфичните критериуми утврдени во Методологијата и соодветно се третираат како деривативни инструменти кои се чуваат за тргување, т.е. добивките и загубите се признаваат во нето приходот од тргување.

Депризнавање на финансиските обврски

Банката ги депризнава финансиските обврски единствено кога нејзините обврски се извршени, откажани или застарени.

Пребивање на средства и обврски

Финансиските средства и обврски се пребиваат и нето износот се искажува во Извештајот за финансиската позиција кога постои тековно законско применливо право да се пребијат признаените износи и има намера да се реализира средството и измири обврската истовремено или на нето основа.

Недвижности и опрема

Недвижностите и опремата се евидентираат според набавната вредност, намалена за акумулираната амортизација и акумулираната загуба поради оштетување. Издатоците направени за замена на дел од недвижностите и опремата што се евидентира одделно, се капитализираат. Останати последователни издатоци се капитализираат само кога ја зголемуваат идната економска корисност на ставката вклучена во дел од недвижностите и опремата. Сите останати издатоци се признаваат како трошоци во билансот на успех кога настануваат. Амортизацијата на недвижностите и опремата се пресметува по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

ВОВЕД (продолжение)

в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

Недвижности и опрема (продолжение)

нивниот пропишан корисен век на траење. На инвестициите во тек не се пресметува амортизација се до нивното ставање во употреба. Недвижностите и опремата се амортизираат врз праволиниска основа на нивниот проценет корисен век, на следниов начин:

Земјиште	Без амортизација
Згради користени во работењето	Не повеќе од 50 години
Згради (со исклучок на оние користени во работењето)	Не повеќе од 50 години
Вложувања во имот земен под закуп	До крајот на наемот, но не повеќе од 12 години
Мебел и поврзана опрема	Не повеќе од 12 години
Моторни возила	Не повеќе од 10 години
Хардвер и останата опрема	Не повеќе од 5 години

Методот на амортизација, корисниот век на употреба и остатокот на вредноста се ревидираат на секој датум на известување.

Добивките или загубите остварени со отуѓување или ставање надвор од употреба на недвижностите и опремата се определуваат како разлика меѓу приливите од продажба и сметководствената вредност на средството и истите се признаваат во билансот на успех. Недвижностите и опремата се предмет на годишна анализа за можноста од нивно оштетување. Кога сметководствената вредност на средството е повисока од проценетата надоместувачка вредност, вредноста на средството веднаш се намалува до висината на неговата надоместувачка вредност.

Нематеријални средства

Нематеријалните средства се посебно набавени средства и истите се евидентираат по набавна вредност намалена за акумулираната амортизација, како и акумулираната загуба поради оштетување, доколку постои. Нематеријалните средства вклучуваат компјутерски софтвер кој е набавен одделно од хардверот. Трошокот за софтверот се амортизира со употреба на праволиниска метода на проценетиот век на траење кој изнесува 5 години. На крајот на секоја година Банката врши анализа на сметководствените вредности на нематеријалните средства и проценува дали постојат индикации кои укажуваат дека средствата се оштетени. Доколку постојат било какви навестувања, се утврдува проценетата надоместувачка вредност на средството и доколку истата е помала од сметководствената вредност, сметководствената вредност на средството се намалува до неговата надоместувачка вредност.

Раководството на Групата редовно ги разгледува сметководствените вредности на материјалните и нематеријалните средства. Доколку постојат било какви навестувања дека овие средства се оштетени, се проценува надоместувачката вредност на средството со цел да се одреди степенот на загуба поради оштетување. Доколку проценетата надоместувачка вредност на средството е помала од сметководствената вредност, сметководствената вредност на средството се намалува до неговата надоместувачка вредност. Загубата поради

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**31 декември 2024****ВОВЕД (продолжение)****в) Значајни сметководствени политики (продолжение)**

оштетување се признава како трошок во тековниот период. Анулирањето на загубата поради оштетување се признава веднаш како приход.

Загуба поради оштетување на нефинансиски средства

Групата треба да процени, на секој датум на билансот на состојба, дали постои некој објективен доказ дека нефинансиското средство или група на нефинансиски средства се оштетени. Доколку постои таков доказ, банката треба да го процени надоместливиот износ на средството. Загубата поради оштетување е еднаква на износот за кој сметководствената вредност на средството (единицата која создава парични средства) го надминува нејзиниот надоместлив износ.

Нефинансиските средства, чии загуби поради оштетување се вклучени во оваа позиција се, недвижности и опрема, нематеријални средства, преземен имот, нетековните средства кои се чуваат за продажба и групата за отуѓување и останати средства.

Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања

Преземените средства вклучуваат недвижности и опрема кои се стекнати преку постапка на преземање како би се исполниле обврските, целосно или делумно, за соодветниот кредит и истите се прикажани во ставката преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања. Овие средства почетно се признаваат по почетна сметководствена вредност, односно по пониската вредност од набавната вредност на кредитот, вклучувајќи ги трансакциските трошоци (обично набавната вредност на кредитот е вредноста наведена во актот донесен од страна на надлежен орган од кој произлегува правниот основ за стекнување на сопственост) и објективната вредност намалена за проценетите трошоци за продажба одредена од страна на овластен проценител на датумот на преземањето на средството. За сите средства преземени после 6 април 2013 година Банката, при почетното признавање евидентира и оштетување од најмалку 20% од пониската од набавната и проценетата вредност на преземеното средство. Доколку исправката на вредноста на кредитот кој што е наплатен по пат на преземање на средства, е повисока од 20% од почетната вредност на преземеното средство, разликата се признава во рамките на ревалоризациските резерви на Банката

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

ВОВЕД (продолжение)

в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања (продолжение)

По почетното признавање, преземените средства најмалку еднаш годишно се анализираат за загуби поради оштетувања и истите се мерат по пониската вредност од претходната сметководствена вредност и проценетата вредност намалена за проценетите трошоци за продажба. Оштетувањата се признаваат во билансот на успех на Групата. При продажба на средството се ослободува износот што е евидентиран во ревалоризациски резерви и истиот се признава во билансот на успех во делот на загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа.

Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти вклучуваат готовина и ностро сметки кои претставуваат депозити по видување и пласмани кај други банки и финансиски институции, износи кај НБРСМ и други финансиски средства како што се благајнички и други записи, како високо ликвидни средства кои доспеваат во рок од 3 месеци од датумот на стекнување и имаат незначителни промени на објективната вредност.

За целите на изготвување на извештајот за паричен тек од паричните средства и парични еквиваленти, се исклучува задолжителната резерва во девизи и ограничените депозити.

Средства од комисионо работење

Банката управува со средства во име и за сметка на правни лица и граѓани и ги чува и пласира во различни финансиски инструменти врз основа на насоките на коминентите. Банката добива надомест за овие услуги. Средствата од комисионото работење не претставуваат средства на Банката и истите не се препознаени во консолидираните финансиски извештаи. Банката не е изложена на било каков ризик за ваквите средства, со оглед на тоа дека не ги гарантира истите.

Вонбилансна евиденција

Групата води вонбилансна евиденција за настани за кои во моментот на настанот не се исполнети критериумите за признавање на средство или обврска, но истите во иднина можат да создадат приливи или одливи на средства. Вонбилансните ставки претставуваат извор на информации за работењето, за утврдување на ризикот од работењето или евентуални идни обврски. Оваа позиција ги опфаќа: отворени непокриени акредитиви, издадени непокриени платежни и чинидбени гаранции, преземени неотповикливи и отповикливи обврски за кредити, неискористен дел на одобрени рамковни кредити, неискористени лимити на кредитни картички, неискористени а дозволени пречекорувања на тековни сметки и други облици на настани врз чија основа може да настане обврска за плаќање или побарување на средства од страна на Групата. Во оваа позиција има евиденција на Групата која не претставува посебен вид на ризик, како покриени акредитиви и покриени гаранции. Исто така во оваа позиција е вклучена и евиденција која е директно поврзана за соодветната регулатива, како отпишани побарувања.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

ВОВЕД (продолжение)

в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

Капитал и резерви

Капиталот на Групата го сочинуваат:

- основната главнина која е еднаква на номиналната вредност на сите акции (запишан и уплатен капитал);
- зголемување на капиталот по основ на остварена разлика помеѓу номиналната вредност на акциите и износот по кои се продадени (премии на акции);
- ревалоризациска резерва;
- останати резерви; и
- задржана добивка / акумулирани загуби од претходни години.

Резервации

Резервациите се признаваат во случај кога Групата има тековни обврски (законски или конструктивни) како резултат на минати настани и притоа е веројатно дека Групата ќе биде обврзана истите да ги плати и износот на обврската може веродостојно да се процени. Износот признаен како резервација ја претставува најдобрата проценка на потребниот износ за подмирување на тековната обврска на датумот на билансот на состојба, земајќи ги во предвид ризиците и неизвесностите кои ја опкружуваат обврската.

Онаму каде што резервацијата се мери со користење на проценетите парични текови за подмирување на тековната обврска, нејзината сметководствената вредност претставува сегашна вредност на тие парични текови.

Користи за вработените

Придонесите за здравствено, пензиско и социјално осигурување од бруто плати и нето платите се плаќаат од страна на Групата во текот на годината според законските прописи. Ваквите придонеси претставуваат дефинирани планови за бенефиции и се признаваат како трошок кога вработените извршуваат услуги. Не постојат дополнителни обврски според овие планови.

Во согласност со законските барања, колективниот договор и интерните правилници Групата има обврска на своите вработени да им исплати отпремнина при пензионирање во висина на две просечни месечни плати. Отпремнините на вработените се третираат како дефинирани пензиски планови. Обврските за отпремнини се признаени во билансот на состојба врз основа на актуарска проценка и претставуваат сегашна вредност на дефинираните обврски спрема вработените намалени за објективната вредност на планираните средства (тековно нема такви признати средства) коригирана за сите непризнаени актуарски добивки и загуби намалени за трошокот за минати услуги кој се уште не е признаен. Дефинираните обврски за користи на вработените се пресметуваат на годишно ниво од страна на независен актуар со примена на кредитната метода на проектирана единица.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024**ВОВЕД (продолжение)****в) Значајни сметководствени политики (продолжение)****Оданочување**

Обврската на Групата за тековен данок е пресметана врз основа на важечката даночна регулатива и со употреба на пропишаните даночни стапки кои важат или се значајно во примена на датумот на билансот на состојба.

Одложениот данок се признава на разликите помеѓу сметководствената вредност на средствата и обврските во консолидираните финансиски извештаи и соодветната даночна основа употребена при пресметката на оданочивата добивка, и се евидентира со примена на методот на обврска. Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочиви временски разлики, а одложено даночно средство се признава за сите одбитни временски разлики и тоа во оној обем во кој е веројатно дека ќе постои доволно идна даночна добивка во однос на која ќе може да се искористат временските разлики како одбитна ставка.

Одложените даночни средства и обврски се вреднуваат според даночните стапки кои се очекува да се применат во периодот во кој обврските се исплатени или средствата се реализирани, а произлегуваат од пропишаните даночните стапки (и закони за даноци) коишто важат на датумот на билансот на состојба.

Поврзани страни

Поврзаните лица вклучуваат субјекти кои Групата е во можност да ги контролира или да има значајно влијание во донесувањето финансиски и оперативни одлуки. Поврзаните лица вклучуваат директори, нивните блиски роднини, компании што ги поседуваат или ги контролираат и компании кај кои тие можат да влијаат врз финансиските и оперативните одлуки.

Сите трансакции склучени со поврзаните лица се вршат суштински под исти услови, вклучувајќи каматни стапки и залог, како оние што преовладуваат истовремено за споредбени трансакции со неповрзани лица, и не опфаќаат повеќе од нормален обем на ризик.

Наеми**Финансиски наеми**

Наемите со кои Друштвото ги пренесува сите ризици и користи кои произлегуваат од сопственоста на изнајменото средство се признаваат како финансиски наеми. Кога се даваат средства под финансиски наем, сегашната вредност на идните плаќања за наем се признаваат како побарување. Разликата помеѓу бруто побарувањето за наем и сегашната вредност на побарувањето се признава како незаработен финансиски приход.

Оперативни наеми

Наемите каде што значаен дел од ризиците и користите кои произлегуваат од сопственоста се задржани од наемодавателот, се класифицираат како оперативни наеми. Плаќањата за наем при оперативен наем се искажуваат во билансот на успех на рамномерна основа за времетраењето на наемот.

Наемодавателите ги презентираат средствата кои се предмет на оперативен наем во билансот на состојба како средства за издавање под наем

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

ВОВЕД (продолжение)

г) Употреба на оценки и проценки

Најзначајните области за кои се потребни проценки и претпоставки се:

Објективна вредност на финансиските инструменти

Објективната вредност на финансиските инструменти кои не котираат на активните пазари се определува со користење на интерни техники за вреднување. Тие вклучуваат користење на методи на сегашна вредност, модели врз основа на параметри кои се достапни. Сите модели на вреднување најпрво се потврдуваат пред да бидат користени како основа за финансиско известување и периодично се разгледуваат од страна на квалификуван персонал кој што е независен во однос на областа за која е креиран моделот. Каде што е можно, Банката ги споредува вреднувањата добиени од различните модели со оние кои котираат на активни пазари на слични инструменти, и со стварните вредности кога истите се реализираат, со цел понатаму да ги потврди и стандардизира моделите. Голем број на различни фактори се вклучени во моделите, вклучувајќи стварни или проценети пазарни цени и стапки, како што се временска вредност и непостојаност, пазарни услови и ликвидност. Банката ги применува моделите конзистентно од еден до друг период, обезбедувајќи споредливост и континуитет на вреднувањата низ периодите, но оценката на објективната вредност инхерентно инволвира значаен степен на проценување.

Во Република Северна Македонија не постои доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купување и продажба на побарувањата и другите финансиските средства и обврски, за кои не постојат официјално објавени пазарни цени.

Раководството врши проценка на вкупната изложеност на ризик така што кога е проценето дека постојат навестувања дека евидентираната сметководствена вредност нема да може да биде реализирана, во тој случај се признава резервација. Според проценките на раководството, искажаните сметководствени вредности на средствата кои не котираат на активниот пазар всушност ги претставуваат највалидните и најкорисните вредности за известување кои важат под сегашните пазарни околности.

Исправка на вредноста на кредитите

Групата месечно врши анализа на кредитната изложеност со цел да се процени дали постојат индикации за оштетување на кредитите. Во одредувањето дали загубата поради оштетување треба да се евидентира во билансот на успех, Групата донесува оценка за тоа дали постојат некои видливи показатели кои укажуваат на намалување на идните парични текови од кредитното портфолио пред намалувањето да биде идентификувано на поединечниот кредит во тоа портфолио. Овој доказ може да вклучува видливи показатели кои укажуваат дека постојат негативни промени во способноста за плаќање на кредитот од страна на кредитокорисникот или неможност за плаќање е резултат на неповолните економски состојби во земјата кои директно влијаат врз способноста на кредитокорисникот да ги подмири своите обврски во предвидениот рок. Групата користи проценки врз основа на историското искуство за загуби кои се однесуваат на средства кои имаат карактеристики на кредитен ризик и постоење на објективен доказ за оштетување кои се слични на оние во портфолиото кога ги планира идните парични текови. Методологијата и претпоставките користени за проценка на износот и времето на идните парични текови се анализира на редовна основа со цел да се намалат разликите меѓу проценетата загуба и искуството од стварните загуби.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

ВОВЕД (продолжение)

г) Употреба на оценки и проценки (продолжение)

По воспоставување на кредитен однос, Групата применува процес на интензивно мониторирање што и овозможува рана идентификација на влошувањето на ризичниот профил на клиентот или на групата клиенти. Процесот на мониторирање се состои од редовни проверки на кредитниот профил за целото времетраење на производот, интерна класификација на ризик, ран систем на предупредување, систем на проценка на значајното зголемување на кредитниот ризик и малата веројатност за плаќање, со кои се обезбедува навремено преземање на потребните акции за минимизирање на кредитниот ризик. Кредитната изложеност е постојано мониторирана со цел утврдување на концентрацијата по сектор, тип на колатерал, рејтинг на должникот итн., во согласност со Рамката за управување со ризик на Банката.

Во согласност со подобрената методологија и процес на оштетување, Групата обезбедува адекватно ниво на резервации за потенцијални кредитни загуби. И покрај влијанието на пандемијата врз светот и локалната економија, во текот на 2024 година Групата продолжи со прудентната кредитна политика и балансиран раст на кредитното портфолио што одговара на нејзината стратегија и репутација. Сите цели на кредитниот ризик, алатки и јасното управување со ризикот се инкорпорирани во кредитните политики на Банката и рамката за управување со ризик, одобрени од Надзорниот Одбор на Банката.

Корисен век на материјалните и нематеријалните средства

Раководството на Групата го одредува проценетиот корисен век и соодветниот трошок за амортизација на материјалните и нематеријалните средства. Соодветноста на проценетиот корисен век се анализира на годишно ниво или секогаш кога постојат индикации за значајни промени во користените претпоставки, како што се предвидениот технолошкиот развој, факторите кои влијаат на економијата во поширокото опкружување и индустријата.

д) Усогласеност со законската регулатива

На датумот на консолидираните финансиски извештаи не постојат неусогласености со регулативата пропишана од НБРСМ, во однос на солвентноста и адекватноста на капиталот, лимитите на изложеност на Групата, вложувањата на Групата, ликвидноста на Групата и отворената девизна позиција.

Приложените консолидирани финансиски извештаи се усогласени со регулативата пропишана од страна на НБРСМ која е на сила на 31 декември 2024 и 2023 година, во однос на солвентноста и адекватноста на капиталот, лимитите на изложеност на Банката, вложувањата на Банката, ликвидноста на Банката и отворената девизна позиција.

Во текот на 2024 година, беше доставен до Банката Извештај од Народната банка на РСМ во врска со извршениот делумен теренски надзор за исполнување на обврските на Банката во однос на издавање платежни инструменти преку далечинска комуникација и доставување на корисничките сигурносни обележја на корисниците на платежните услуги. Делумната теренска супервизија беше извршена во текот на септември 2024 година. Извештајот содржи два наоди, а за истите Банката подготви Акциски план со планирани активности и рокови за нивно исполнување.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

ВОВЕД (продолжение)

ѓ) Обелоденување за управување со ризици

Квалитативните и квантитативните информации за поодделните видови на ризици одделно се дадени во белешките 2 и 3.

е) Оперативно опкружување

Изминатата 2024 година беше одбележана со продолжување на глобалните економски и геополитички предизвици, но исто така и со знаци на стабилизација во деловното опкружување. По значителниот раст на инфлацијата и затегнатата монетарна политика во изминатите години, централните банки, вклучувајќи ја и Народната банка, ги задржаа каматните стапки на повисоки нивоа со цел да ја обезбедат стабилноста на цените.

Во домашната економија, девизните резерви и натаму останаа во безбедната зона, додека макроекономските услови покажаа знаци на подобрување, проследени со умерен раст на економската активност. Банкарскиот сектор продолжи да ја игра својата клучна улога во поддршката на економијата, нудејќи финансиски производи и услуги насочени кон одржување на деловниот континуитет на клиентите и економијата.

И покрај сè уште присутната неизвесност на глобално ниво, 2024 година беше проследена со постепена адаптација на пазарите и зголемено внимание на дигитализацијата и одржливите економски решенија. Ова создаде можности за компаниите кои беа подготвени да се прилагодат на новите услови.

Во вакво опкружување, Банката и натаму остана посветена на своите стратешки цели, со особен фокус на:

- Подобрување на дигиталната инфраструктура за поголема ефикасност и достапност.
- Одржување на блиски односи со клиентите преку разбирање на нивните потреби и понуда на разумни и одржливи решенија.
- Следење на локалните и глобалните случувања за проактивно приспособување на деловните активности.

Банката останува ангажирана во обезбедување на стабилност, доверба и поддршка за економијата и општеството како целина, притоа прилагодувајќи ги своите активности на тековните предизвици и можности.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

1. Класификација на финансиските средства и финансиските обврски

A Класификација на финансиските средства и финансиските обврски

(во илјада денари)				
по објективна вредност преку биланс на успех	по објективна вредност преку останата сеопфатна добивка		по амортизирана набавна вредност	Вкупно
	за тргување	по објективна вредност при почетното признавање	должнички инструменти	сопственички инструменти
2024 (тековна година)				
Финансиски средства				
Парични средства и парични еквиваленти	-	-	1.807.069	-
Средства за тргување	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност	-	-	11.429.911	92.901
Останати побарувања	-	-	-	-
Вкупно финансиски средства	-	-	13.236.980	92.901
Финансиски обврски				
Обврски за тргување	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Депозити на банки	-	-	-	-
Депозити на други комитенти	-	-	-	-
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-
Обврски по кредити	-	-	-	-
Субординирани обврски и хибридни инструменти	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-
Вкупно финансиски обврски	-	-	1.713.570	1.713.750
			114.379.095	114.379.095

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

1. Класификација на финансиските средства и финансиските обврски (продолжение)

А Класификација на финансиските средства и финансиските обврски (продолжение)

по објективна вредност преку биланс на успех		по објективна вредност преку останата сеопфатна добивка		по амортизирана набавна вредност	Вкупно
за тргување	по објективна вредност при почетното признавање	должнички инструменти	сопственички инструменти		
	-	1.827.385	-	22.829.620	24.657.005
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	3.894.842	92.773	326.561	326.561
	-	-	-	92.309.131	92.309.131
	-	-	-	7.420.801	11.408.416
	-	-	-	1.382.944	1.382.944
	-	5.722.227	92.773	124.269.057	130.084.057
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	996.050	996.050
	-	-	-	100.058.171	100.058.171
	-	-	-	2.739.776	2.739.776
	-	-	-	-	-
	-	-	-	1.517.748	1.517.748
	-	-	-	105.311.745	105.311.745

2023 (претходна година)

Финансиски средства

Парични средства и парични еквиваленти

Средства за тргување

Финансиски средства по објективна вредност преку билансот

на успех, определени како такви при почетното признавање

Дериватни средства чувани за управување со ризик

Кредити на и побарувања од банки

Кредити на и побарувања од други комитенти

Вложувања во хартии од вредност

Останати побарувања

Вкупно финансиски средства

Финансиски обврски

Обврски за тргување

Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот

на успех, определени како такви при почетното признавање

Дериватни обврски чувани за управување со ризик

Депозити на банки

Депозити на други комитенти

Издадени должнички хартии од вредност

Обврски по кредити

Субординирани обврски и хибридни инструменти

Останати обврски

Вкупно финансиски обврски

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024**2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ**

Преземањето ризик е основа на финансиското работење, а оперативните ризици се неизбежна последица на вршењето на деловните активности. Затоа, целта на Групата е да постигне соодветна рамнотежа помеѓу ризикот и приносот како и да ги минимизира потенцијалните негативни ефекти врз финансиските перформанси на Групата.

Политиките за управување со ризиците на Групата се така дизајнирани да можат да ги идентификуваат и анализираат овие ризици, да постават соодветни лимити за ризиците и соодветни контроли, како и да ги следат ризиците и придржувањето кон лимитите со помош на сигурни и современи информациони системи. Групата редовно ги ревидира своите политики за управување со ризици и системите со цел да ги одрази промените на пазарите, производите и најдобрите практики.

Организациската структура на раководењето со ризици на Групата осигурува постоење на јасни линии на одговорност, ефикасна сегрегација на должности и превенција на судири на интереси на сите нивоа, вклучувајќи ги Надзорниот одбор, Управниот одбор, вишиот менаџмент, како и помеѓу Групата и НБГ Групацијата, нејзините клиенти и сите други поврзани субјекти.

Во рамките на Групата, структурата за ризик и контрола на СБ се заснова на моделот на управување со „три линии на одбрана“. Секоја линија има специфична улога и дефинира одговорности, при што извршувањето на задачите се разликува од контролата на истите. Трите линии тесно соработуваат за да ги идентификуваат, проценат и намалат ризиците. Прво и најважно, бизнисот (вклучувајќи ги и функциите за поддршка) има сопственост над ризиците, со кои управува и презема одговорност (прва линија).

Функцијата за управување со ризик врши надзор, следење, контролирање и квантифицирање на ризиците (втора линија).

Внатрешната ревизија (трета линија) обезбедува независна контрола, совети и увид во квалитетот и ефективноста на внатрешните контроли, управувањето со ризиците, усогласеноста со прописите и управувањето со Групата.

Најважните видови на ризици се кредитниот ризик, ликвидносниот ризик и пазарниот ризик. Во актуелните сложени деловни услови, Групата исто така е изложена на нефинансиски ризици како што се оперативниот, ИТ и ризикот од неусогласеност со прописите.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжение)

2.1 Кредитен ризик

Доминантен ризик во работењето на Групата претставува кредитниот ризик дефиниран како тековен или иден ризик врз финансискиот резултат и капиталот кој произлегува од неможнoста должникот да ги исполни условите од договорот со Групата или да не постапи според договореното. Изложеноста на овој ризик главно произлегува од активностите на кредитирањето на населението и правните лица како и активностите во делот на вонбилансните финансиски инструменти (одобрените лимити, гаранциите и акредитивите).

2.1.1 Мерење на кредитен ризик, лимити и политики на намалување на ризиците

Иницијално, при одобрување на кредит или друга кредитна изложеност, кредитоспособноста на клиентите се оценува од страна на соодветните Кредитни тела во зависност од видот и износот на изложеноста врз база на дефинирани критериуми. Управување со кредитниот ризик на Групата кое подразбира идентификување, мерење, следење и контрола се врши од страна на следниве тела: Одбор за управување со ризици и Комисија за класификација на актива и резервација за потенцијални обврски и загуби, врз основа на извештаи и анализи изготвени од страна на релевантните организациони делови на Групата. Информации и податоци во врска со кредитниот ризик се доставуваат на редовна основа до Одборот за управување со ризици, Управниот одбор и до Надзорниот одбор.

Групата има интерен систем на класификација на клиентите чија главна цел е одредување на нивната кредитна способност и оценка на прифатливото ниво на кредитен ризик при започнување на кредитирањето. Класификацијата на корпоративните клиенти кон кои е изложена Групата се ревидира најмалку на полугодишна основа. Групата има имплементирано систем на следење на ранопредупредувачки сигнали со цел навремено да се идентификуваат евентуални влошувања на кредитоспособноста на клиентот и да се преземат соодветните активности за намалување на кредитниот ризик.

Групата имплементира различни практики за намалување на кредитниот ризик. Вообичаена пракса е прифаќање на соодветно обезбедување за дадените кредити. Поважните типови на обезбедување за кредити и други кредитни изложености се:

- Хипотеки врз станбени и деловни објекти,
- Залог на залихи и побарувања,
- Залог на финансиски инструменти како што се должнички и сопственички хартии од вредност,
- Залог на подвижен имот како автомобили и опрема и друго.

Групата го следи исполнувањето на воспоставените интерни и законски лимити и ги контролира концентрациите на кредитниот ризик. Лимитите за ограничување на кредитниот ризик се дефинирани во Стратегијата за ризиците, како и во Политиките и Процедурите кои го регулираат управувањето со кредитниот ризик, и се поставени на ниво на поединечен должник, меѓусебно поврзани субјекти, изложеност кон внатрешни лица на Групата, големи кредитни изложености, изложеност по сектори на делување како и други интерни лимити. Истовремено, Групата го контролира нивото на кредитен ризик кон домашни и странски банки преку воспоставување лимити на ризична изложеност кон нив кои се предмет на ревидирање најмалку еднаш годишно. Исто така, ризикот од концентрација на изложеност по сектори и дејности се следи на редовна основа врз основа на воспоставени лимити.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжение)

2.1 Кредитен ризик (продолжение)

2.1.2 Политики за пресметка на загуба од оштетување/исправка на вредноста

Пресметката на загубата од оштетување и посебната резерва за кредитна изложеност се заснова на утврдената очекувана загуба по поединечен договор, најмалку на месечна основа.

Групата ја класифицира кредитната изложеност по поединечен договор во соодветната категорија на ризик.

Класификацијата се прави според следниве критериуми:

- кредитната способност на клиентот, односно квалитетот на проектот;
- навременост на клиентот во намирувањето на обврските и
- квалитет на обезбедување

Од аспект на понатамошната класификација на кредитната изложеност, Групата ги има предвид:

- измените во кредитната способност на клиентот, т.е. на проектното финансирање,
- навременост на отплатата на обврските

Согласно политиките на Групата, одредувањето на оштетувањата и резервациите се врши на поединечна основа.

Оштетување на индивидуално оценетите ставки на поединечна основа се утврдуваат преку евалуација на очекувана загуба на датумот на изготвување на билансот на состојба, што претставува разлика меѓу сметководствената вредност и сегашната вредност на проценетите идни парични текови. При пресметка на сегашната вредност на проценетите идни парични текови се користи ефективната каматна стапка за дисконтирање на идните очекувани парични текови, имајќи ја во предвид вредноста на обезбедувањето.

Сите нефункционални кредити исто така се опфатени со исправката на вредноста на поединечна основа.

Пресметаната резервација за оштетување во 2024 година се движи во следниве рамки:

- Од 0,01% до 5% на изложеноста на кредитен ризик класифицирана во категорија на ризик А;
- Над 5% до 20% на изложеноста на кредитен ризик класифицирана во категорија на ризик Б;
- Над 20% до 45% на изложеноста на кредитен ризик класифицирана во категорија на ризик В;
- Над 45% до 70% на изложеноста на кредитен ризик класифицирана во категорија на ризик Г;
- Над 70% до 100% на изложеноста на кредитен ризик класифицирана во категорија на ризик Д.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024**2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжение)****2.1 Кредитен ризик (продолжение)****2.1.2 Политики за пресметка на загуба од оштетување/исправка на вредноста (продолжение)**

Групата 1 опфаќа кредитни изложености за кои не е утврдено значително зголемување на кредитниот ризик во однос на почетниот периодот. Овие кредити се класифицираат во категоријата на ризик А, според барањата на регулативата на НБРСМ.

Групата 2 вклучува кредитни изложености со идентификувано значително зголемување на кредитниот ризик според критериумите пропишани во Политиката за нефункционални и реструктурирани кредити, вклучително и задоцнување над 31 ден. Оваа категорија ги вклучува кредитите од категориите на ризик Б и дел од кредитите од категоријата В (изложености со редовен статус).

Групата 3 ги вклучува сите нефункционални изложености, вклучително и категоријата UTP (неможност за наплата) и FNPE (нефункционални реструктурирани кредити).

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжение)

2.1 Кредитен ризик (продолжение)

А. Анализа на вкупната изложеност на кредитен ризик

Во нліяди денари

	Кредити на и побарувања од банки				Кредити на и побарувања од други комитенти				Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба				Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до доставање				Парични средства и парични еквиваленти				Побарувања за профити и надомести				Останати побарувања				Вонбилансни изложениости				Вкупно	
	На ден		На ден		На ден		На ден		На ден		На ден		На ден		На ден		На ден		На ден		На ден		На ден		На ден		На ден		На ден		На ден			
	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024			
Изложениост на кредитен ризик, класификувана во Група 1																																		
Сметк.вред., пред испр. на вредноста/посебна резерва (Исправка на вредноста и посебна резерва)	398.135	317.805	93.695.817	89.121.074	11.429.911	3.894.842	5.061.027	7.420.809	18.668.426	19.197.529	3.294	4.672	1.619.929	1.100.448	11.424.627	11.825.832	142.301.166	132.883.011																
	-	-	(874.461)	(933.382)	-	-	-	(8)	(81)	(104)	(2)	(4)	(13.769)	(5.072)	(48.658)	(62.336)	(956.971)	(1.000.906)																
Сметк.вред. намалена за исправката на вредноста и посебната резерва	398.135	317.805	92.821.356	88.187.692	11.429.911	3.894.842	5.061.027	7.420.801	18.668.345	19.197.425	3.292	4.668	1.606.160	1.095.376	11.375.969	11.763.496	141.364.195	131.882.105																
Изложениост на кредитен ризик, класификувана во Група 2																																		
Сметк.вред., пред испр. на вредноста/посебна резерва (Исправка на вредноста и посебна резерва)	-	-	5.730.014	3.732.048	-	-	1.575	-	-	-	267	544	956	2.277	253.107	477.182	5.985.919	4.212.051																
	-	-	(777.461)	(508.216)	-	-	(39)	-	-	-	(29)	(82)	(385)	(695)	(26.796)	(66.957)	(804.710)	(575.930)																
Сметк.вред. намалена за исправката на вредноста и посебната резерва	-	-	4.952.553	3.223.832	-	-	1.536	-	-	-	238	462	571	1.582	226.311	410.245	5.181.209	3.636.121																
Изложениост на кредитен ризик, класификувана во Група 3																																		
Сметк.вред., пред испр. на вредноста/посебна резерва (Исправка на вредноста и посебна резерва)	19.266	19.119	3.143.732	2.945.902	-	-	-	-	-	-	31.802	27.776	5.904	2.891	9.000	16.046	3.209.704	3.011.734																
	(10.456)	(10.363)	(2.107.385)	(2.048.295)	-	-	-	-	-	-	(27.529)	(20.777)	(5.180)	(2.518)	(4.059)	(10.280)	(2.154.609)	(2.092.233)																
Сметк.вред. намалена за исправката на вредноста и посебната резерва	8.810	8.756	1.036.347	897.607	-	-	-	-	-	-	4.273	6.999	724	373	4.941	5.766	1.055.095	919.501																
Вкупна сметководствена вредност на побарувања со кредитен ризик пред исправката на вредноста и посебната резерва	417.401	336.924	102.569.563	95.799.024	11.429.911	3.894.842	5.062.602	7.420.809	18.668.426	19.197.529	35.363	32.992	1.626.789	1.105.616	11.686.734	12.319.060	151.496.789	140.106.796																
	(10.456)	(10.363)	(3.759.307)	(3.489.893)	-	-	(39)	(8)	(81)	(104)	(27.560)	(20.863)	(19.334)	(8.285)	(79.513)	(139.553)	(3.896.290)	(3.669.069)																
Вкупна сметководствена вредност на побарувања со кредитен ризик намалена за исправката на вредноста и посебната резерва	406.945	326.561	98.810.256	92.309.131	11.429.911	3.894.842	5.062.563	7.420.801	18.668.345	19.197.425	7.803	12.129	1.607.455	1.097.331	11.607.221	12.179.507	147.600.499	136.437.727																

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2024

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжение)

2.1 Кредитен ризик (продолжение)

В. Концентрација на кредитниот ризик по сектори и дејности

	Кредити на и побарувања од други континенти												Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба				Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до доспевање				Парични средства и парични еквиваленти				Побарувања за провизии и надомести				Останати побарувања				Вонбилансни изложенисти				Вкупно	
	На ден		На ден		На ден		На ден		На ден		На ден		На ден		На ден		На ден		На ден		На ден		На ден		На ден		На ден		На ден		На ден		На ден		На ден			
	31.12.2024		31.12.2023		31.12.2024		31.12.2023		31.12.2024		31.12.2023		31.12.2024		31.12.2023		31.12.2024		31.12.2023		31.12.2024		31.12.2023		31.12.2024		31.12.2023		31.12.2024		31.12.2023		31.12.2024		31.12.2023			
	На ден		На ден		На ден		На ден		На ден		На ден		На ден		На ден		На ден		На ден		На ден		На ден		На ден		На ден		На ден		На ден		На ден		На ден			
	31.12.2024		31.12.2023		31.12.2024		31.12.2023		31.12.2024		31.12.2023		31.12.2024		31.12.2023		31.12.2024		31.12.2023		31.12.2024		31.12.2023		31.12.2024		31.12.2023		31.12.2024		31.12.2023		31.12.2024		31.12.2023			
Нерезиденти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Земјоделство, шумарство и риболов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Рударство и вадење на камен	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прехрамбена индустрија	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Текстилна индустрија и производство на облека и обувки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Хемиска индустрија, производство на градежни материјали, производство и преработка на горива, фармацевтска индустрија	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Производство на метали, машини, алати и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Останата преработувачка индустрија	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Снабдување со вода, отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Градежништво	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Трговија на големо и трговија на мало, поправка на моторни возила и моториски транспорт и складирање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Објекти за сместување и сервисни дејности со храна	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Информации и комуникации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Финансиски дејности и дејности на осигурување	406.945	326.562	104.058	238.538	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.668.345	19.197.425	1.244	1.896	1.079	1.896	1.079	1.896	1.079	1.896	1.079	1.896	1.079	1.896	1.079	1.896	1.079	1.896	1.079			

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжение)
2.1 Кредитен ризик (продолжение)
В. Концентрација на кредитниот ризик по сектори и дејности (продолжение)

Дејности во врска со	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достапвање		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизии и надомести		Останати побарувања		Вонбилансни изложениости		Вкупно	
	На ден	31.12.2023	На ден	31.12.2023	На ден	31.12.2023	На ден	31.12.2023	На ден	31.12.2023	На ден	31.12.2023	На ден	31.12.2023	На ден	31.12.2023	На ден	31.12.2023
	На ден	31.12.2024	На ден	31.12.2024	На ден	31.12.2024	На ден	31.12.2024	На ден	31.12.2024	На ден	31.12.2024	На ден	31.12.2024	На ден	31.12.2024	На ден	31.12.2024
	Во илјади денари																	
недвижен имот	-	536.729	1.214.131	-	-	-	-	-	-	-	32	3	96	-	-	536.857	1.214.131	-
Стручни, научни и технички дејности	-	1.262.893	1.104.227	-	-	-	-	-	-	-	85	71	178	3.603	1.356.006	118.387	2.619.162	1.226.228
Административни и помошни услуги	-	739.020	188.513	-	-	-	-	-	-	-	35	113	229	4	1.305	740.589	190.070	-
Јавна управа и одбрана, задолжително социјално осигурување	-	-	-	11.429.910	3.894.842	5.061.026	7.420.801	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.490.936	11.315.664
Образование	-	38.566	21.976	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	11	307	633	38.887	22.652
Дејности на здравствена и социјална заштита	-	335.580	475.205	-	-	-	-	-	-	-	76	1.095	-	-	10.532	10.423	346.188	486.771
Уметност, забава и рекреација	-	3.204	3.499	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.204	3.499
Други услужни дејности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дејности на домаќинства како работодавачи; дејности на домаќинства кои произведуваат разновидна стока и ввршат различни услуги за сопствени потреби	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дејности на екстериторијални организации и тела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Физички лица	-	59.431.392	57.324.489	-	-	-	-	-	-	-	4.233	3.396	6.258	10.184	6.164.689	6.282.036	65.606.572	63.620.101
Трговци посредници и физички лица кои не се сметаат за трговци	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
406.945	326.562	98.810.256	92.309.131	11.429.910	3.894.842	5.061.026	7.420.801	18.668.345	19.197.425	7.803	12.129	1.607.455	1.097.331	11.607.219	12.179.507	147.598.959	136.437.720	-

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжение)

2.1 Кредитен ризик (продолжение)

Г. Концентрација на кредитниот ризик по географска локација

Во илјади денари

Географска локација	Кредити ка и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други континенти		Вложувања во финансиски средства од средствата на распродажба на имот		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за прилими и надомести		Останати побарувања		Вампиламени вложувања		Вкупно	
	На ден 31.12.2024	На ден 31.12.2023	На ден 31.12.2024	На ден 31.12.2023	На ден 31.12.2024	На ден 31.12.2023	На ден 31.12.2024	На ден 31.12.2023	На ден 31.12.2024	На ден 31.12.2023	На ден 31.12.2024	На ден 31.12.2023	На ден 31.12.2024	На ден 31.12.2023	На ден 31.12.2024	На ден 31.12.2023
	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023
Република Северна Македонија	-	-	98.810.256	92.309.131	11.429.910	3.894.842	5.062.563	7.420.801	13.717.725	14.091.849	7.803	12.129	1.607.455	1.089.956	11.607.221	12.179.507
Земји-членки на Европоза Унија	-	-	-	-	-	-	-	-	2.906.010	2.737.249	-	-	-	-	-	2.906.010
Европа (останато)	406.945	326.561	-	-	-	-	-	-	1.931.234	2.225.285	-	-	-	-	-	2.388.179
Земји-членки на ОЕЦД (без европските земји-членки на ОЕЦД)	-	-	-	-	-	-	-	-	93.376	143.043	-	-	-	-	-	93.376
Останато (повеќе од 10% од вкупната кредитна изложеност)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно	406.945	326.561	98.810.256	92.309.131	11.429.910	3.894.842	5.062.563	7.420.801	18.668.345	19.197.436	7.803	12.129	1.607.455	1.089.956	11.607.221	12.179.507
																136.430.353

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2024

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжение)

2.1 Кредитен ризик (продолжение)

Д. Анализа на кредитниот ризик на средствата кои се мерат по објективна вредност преку билансот на успех

	Средства за тргување				Финансиски средства по објективна вредност преку Билансот на успех определени како такви при почетното признавање							
	Должнички хартии од вредност за тргување		Сопственички хартии од вредност за тргување		Должнички хартии од вредност		Сопственички хартии од вредност		Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти	
	тековна година 2024	претходна година 2023	тековна година 2024	претходна година 2023	тековна година 2024	претходна година 2023	тековна година 2024	претходна година 2023	тековна година 2024	претходна година 2023	тековна година 2024	претходна година 2023
Сметководствена вредност на финансиските средства кои се мерат по објективна вредност категорија на ризик												
категирија на ризик												
категирија на ризик												
категирија на ризик												
категирија на ризик												
категирија на ризик												
категирија на ризик												
категирија на ризик												
категирија на ризик												
Вкупна сметководствена вредност												

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжение)

2.2 Ликвидносен ризик

Ликвидносниот ризик претставува ризик од неможност Групата да обезбеди доволно парични средства за измирување на своите краткорочни обврски во моментот на нивното достасување, односно ризик дека потребните ликвидни средства ќе се обезбедат со многу повисоки трошоци.

2.2.1 Процес на управување со ликвидносниот ризик

Процесот на управување со ликвидносниот ризик на Групата вклучува:

- Примена на оперативни стандарди поврзани со ликвидносниот ризик на Банката, вклучувајќи соодветни политики, процедури и средства за контролирање и лимитирање на ликвидносниот ризик.
- Одржување на соодветни ликвидни средства кои би можеле веднаш да се конвертираат во готовина без да предизвикаат капитални загуби.
- Мерење, контрола и тестирање на сценарија за потребите од финансирање, како и пристапот до изворите на финансирање.
- Подготовка на планови за непредвидени настани за Банката за справување со нарушувањата на ликвидноста со кои се предвидува финансирање на некои или сите активности навремено и по разумна цена.
- Следење на лимитите и коефициентите на ликвидносен ризик имајќи го предвид профилот на ризичност на Банката, како и регулаторните барања за пропишаното минимално ниво на стапките на ликвидност.

Процесот на управување со ликвидноста и ликвидносниот ризик се спроведува преку воспоставување на адекватно дневно управување со ликвидноста, преку изготвување на планови за ликвидност. Плановите ја одразуваат ликвидноста обезбедена преку готовински приливи и ликвидноста потребна за финансирање на готовински одливи. При подготовка на плановите и проекциите на ликвидноста на дневна, неделна, месечна и подолгорочна основа се води сметка за почитување на поставените лимити, одржување на потребната валутна структура, рочната усогласеност на средствата и изворите на средства и други регулативни правила.

Следењето на ликвидноста на Банката се врши од страна на Секторот за средства и ликвидност. Секторот за средства и ликвидност ги ускладува сите приливи и/или одливи во сите валути кои произлегуваат од парични дознаки, - банкарски трансфер и трансфери на сметки.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

3. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжение)

2.2 Ликвидносен ризик (продолжение)

2.2.1 Процес на управување со ликвидносниот ризик (продолжение)

Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски (преостаната рочност)

Во илјади денари

31 декември 2024

	до 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	Вкупно
ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА							
Парични сред. и парични еквиваленти	17.811.305	-	-	6.703.510	-	-	24.514.815
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	406.945	-	406.945
Кредити на и побарувања од други комитенти	3.233.422	5.114.628	23.756.357	13.573.178	24.060.296	31.816.736	101.554.617
Вложувања во хартии од вредност	2.731.805	2.441.519	4.048.902	2.723.847	4.547.121	92.901	16.585.375
Вложувања во придружени друштва	-	-	-	-	-	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	2.281.303	-	-	-	-	-	2.281.303
Заложени средства	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно финансиски средства	26.057.115	7.556.147	27.805.259	23.000.535	28.607.417	32.316.582	145.343.055
ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ							
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	1.693.960	-	-	-	-	-	1.693.960
Депозити на други комитенти	71.546.595	3.174.586	17.499.545	14.170.630	2.082.803	231.948	108.706.108
Обврски по кредити	146.704	-	427.177	532.250	752.132	589.100	2.447.363
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	245.482	-	-	-	-	-	245.482
Одложени даночни обврски	19.420	-	-	-	-	-	19.420
Останати обврски	1.713.570	-	-	-	-	-	1.713.570
Вкупно финансиски обврски	75.365.731	3.174.586	17.926.722	14.702.880	2.834.935	821.049	114.825.903
Вонбилансни ставки							
Вонбилансна актива	-	-	-	-	-	-	-
Вонбилансна пасива	7.679.707	780.244	2.438.251	448.080	282.222	75.760	11.704.264
Рочна неусогласеност	(56.988.242)	3.601.317	7.440.286	7.849.575	25.490.260	31.419.773	18.812.969

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжение)

2.2 Ликвидносен ризик (продолжение)

2.2.1 Процес на управување со ликвидносниот ризик (продолжение)

Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски (преостаната рочноост) (продолжение)

		Во илјади денари					
31 декември 2023		до 1	од 1 до 3	од 3 до 12	од 1 до 2	од 2 до 5	над 5
		месец	месеци	месеци	години	години	Вкупно
ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА							
Парични сред. и парични еквиваленти	18.065.911	-	-	-	6.591.198	-	24.657.109
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	326.561	326.561
Кредити на и побар. од др. комитенти	3.177.235	4.534.536	22.012.149	11.889.714	22.198.253	31.200.420	95.012.307
Вложувања во хартии од вредност	2.361.051	-	2.048.904	2.703.064	4.201.124	94.273	11.408.416
Вложувања во придружени друштва	-	-	-	-	-	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	1.382.944	-	-	-	-	-	1.382.944
Заложени средства	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно финансиски средства	24.987.141	4.534.536	24.061.053	21.183.976	26.399.377	31.621.254	132.787.337
ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ							
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	378.335	617.715	-	-	-	-	996.050
Депозити на други комитенти	68.043.492	3.213.098	13.389.222	9.113.867	6.474.102	223.606	100.457.387
Обврски по кредити	115.996	-	531.387	562.504	956.494	573.396	2.739.777
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	143.984	-	-	-	-	-	143.984
Одложени даночни обврски	-	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	1.517.748	-	-	-	-	-	1.517.748
Вкупно финансиски обврски	70.199.555	3.830.813	13.920.609	9.676.371	7.430.596	797.001	105.854.945
Вонбилансни ставки							
Вонбилансна актива	-	-	-	-	-	-	-
Вонбилансна- пасива	7.784.893	531.401	2.832.320	737.892	372.716	75.760	12.334.982
Рочна неусогласеност	(52.997.307)	172.322	7.308.124	10.769.713	18.596.065	30.748.493	14.597.410

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжение)

2.2 Ликвидносен ризик (продолжение)

2.2.1 Процес на управување со ликвидносниот ризик (продолжение)

Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски (преостаната рочност) (продолжение)

Активата и пасивата на Групата е класифицирана според датумот на доспевање, со исклучок на кредитите и побарувања од други комитенти, каде што за кредитните производи кои немаат дефиниран датум на доспевање (кредитни картички, пречекорувања, итн.), распоредот по конкретните временски интервали се врши преку користење на историските податоци за износот на наплатата во однос на вкупните билансни побарувања по овие производи. Иако првичната анализа покажува неусогласеност помеѓу активата и пасивата за период до една година, значителен дел од депозитите на Банката се стабилни и се сметаат за депозитно јадро. На крајот од 2024 година стабилните депозити изнесуваат 93.470.817 илјади денари (2023: 85.692.488 илјади денари) и Групата не очекува да бидат повлечени согласно нивната договорна рочност, со што се овозможува рочната неусогласеност да се надмине.

Групата во континуитет ја одржува ликвидносната позиција на високо ниво со што го овозможува извршувањето на сите бизнис активности и регулаторни барања. Ликвидноста на Групата во најголем дел потекнува од сопствени средства на финансирање, депозити на клиенти, од кои на крајот на годината, 62% се трансакциски сметки и сметки по видување кои се карактеризираат со дневни флукуации. Во динамични услови на работење управувањето со ликвидноста бара постоење на адекватен сет на ликвидни инструменти од аспект на рочноста и валутната структура. Ликвидносната позиција на Групата се состои од: готовина во филијалите и трезорот 6,3 % (2023: 4%), сметки во домашни и странски банки вклучително и задолжителната резерва во НБРСМ - 40,6 % (2023: 64,7 %) и хартии од вредност - 53,1% (2023: 31,3%).

Одржувањето на ликвидноста се базира на подготвување на неколку различни сценарија и проекции за паричниот тек и усогласување на ваквите движења со достасувањето на обврските. Планирањето и управувањето со ликвидноста се прави на дневна основа со мониторирање во вистинско време на позициите кои имаат најголемо влијание. Во услови на глобална неизвесности постоечките геополитички тензии, Банката успешно се справува со сите шокови со што ја докажува својата компетентност и капацитет да менаџира со неконтролирани настани.

Групата континуирано го проверува и подобрува системот за интерна контрола и целата инфраструктура која се состои од политики, процедури и механизми за одбрана поставени на три нивоа-првото оперативно ниво раководено од Секторот за управување со ликвидност, второто ниво на мониторирање се врши од Секторот за управување со ризици и третото ниво на одбрана за кое е задолжена Интерната Ревизија.

2.3 Пазарен ризик

Пазарниот ризик претставува ризик дека објективната вредност или идните готовински текови на некој финансиски инструмент ќе флукуираат поради промени во пазарните цени. Пазарните ризици произлегуваат од отворени девизни, каматни и позиции од хартии од вредност кои се изложени на пазарни движења и промени на пазарните стапки или цените (како што се каматните стапки, кредитни маргини, девизен курс и цени на капитал).

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжение)

2.3 Пазарен ризик (продолжение)

Девизен ризик

Групата е изложена на ефектите од флукуации на важечките девизни курсеви кои имаат влијание врз нејзината финансиска позиција и готовинските текови. Системот за идентификација, мерење, следење и контрола на валутниот ризик се однесува на сите евидентирани активности и трансакции на Групата, вклучувајќи билансни и вонбилансни ставки кои се регистрирани во странска валута или во денари кои имаат девизна клаузула и кои во согласност со регулативата за евидентирање во сметководството се вреднуваат преку нивно курсирање на редовна основа. Групата на дневна основа управува со валутниот ризик за целокупното портфолио врз основа на пресметки на агрегатната девизна позиција и индикатори за нејзината изложеност на валутниот ризик следејќи ги дефинираните лимити. Табелите подолу ја сумираат изложеноста на Групата кон ризикот од девизен курс на 31 декември 2024 и 2023 година.

Ризик од промена на каматните стапки

Групата е изложена на ефектите од движењата на нивото на каматните стапки на пазарот кои имаат влијание врз нејзината финансиска позиција и готовински текови. Изложеноста на каматниот ризик се оценува од аспект на портфолиото на банкарски активности. Ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарските активности е тековниот или можниот ризик за добивката (нето приходи од камата) и/или капиталот што произлегува од негативните движења на каматните стапки што влијаат на позициите во портфолиото на банкарските активности. Преземањето на овој ризик е дел од банкарското работење и може да биде значителен извор на профитабилност и акционерска вредност. Сепак, прекумерен ризик од промена на каматните стапки може да претставува значајно загрозување за добивката и капиталната основа на Групата.

Оперативен ризик

Оперативниот ризик се дефинира како ризик од загуба што произлегува од несоодветни или неуспешни внатрешни процеси и системи, човечки фактор или надворешни настани. Групата има сеопфатна и високо квалитетна Рамка за управување со оперативен ризик (ORMF) која што ја опфаќа Политиката за управување со внатрешни настани, Политика за клучни индикатори за ризик и Политика за самооценување на ризик и контрола кои обезбедуваат алатки потребни за идентификување, мерење и оценка на квалитативните и квантитативните аспекти на оперативниот ризик.

Оваа рамка е насочена кон задржување на оперативните ризици во профилот на умерено / низок ризик во согласност со апетитот за ризик на НБГ групација и Групата и овозможува да се идентификуваат ризиците кои произлегуваат од процесите, нивно мерење и превземање на корективни акции со цел да се избегне потенцијалниот негативен ефект врз финансискиот резултат и капиталната позиција на Групата.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

2.3.1 Анализа на чувствителноста на средствата и обврските на промени на пазарниот ризик

А. Анализа на чувствителноста на промените на пазарниот ризик на средствата и обврските

	Добивка/ загуба	Сопствени средства	Актива пондерира на според ризици	Стапка на адекватност на капиталот
31 декември 2024				
Износ пред анализи на чувствителност/стрес тестови (состојба на 31.12.2024)	-	20.803.177	116.630.135	17,84%
Ефекти од примена на сценарија				
Ризик од промена на девизен курс				
МКД депрецира за 10% во однос на сите други валути	391.301	21.194.478	117.021.436	18,11%
МКД апрецира за 10% во однос на сите други валути	(391.301)	20.411.877	116.238.835	17,56%
МКД депрецира за 20% во однос на сите други валути	782.601	21.585.778	117.412.736	18,38%
МКД апрецира за 20% во однос на сите други валути	(782.601)	20.020.576	115.847.534	17,28%
Ризик од промена на каматните стапки				
зголемување на кс за 250 б.п.	(786.839)	20.016.338	116.630.135	17,16%
намалување на кс за 250 б.п.	(582.446)	20.220.732	116.630.135	17,34%
зголемување на кс за 500 б.п.	(1.573.678)	19.229.499	116.630.135	16,49%
намалување на кс за 500 б.п.	(1.164.891)	19.638.286	116.630.135	16,84%

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжение)

2.3 Пазарен ризик (продолжение)

2.3.1 Анализа на чувствителноста на средствата и обврските на промени на пазарниот ризик (продолжение)

А. Анализа на чувствителноста на промените на пазарниот ризик на средствата и обврските (продолжение)

	Добивка/ загуба	Сопствени средства	Актива пондерирана според ризичи	Стапка на адекватност на капиталот
31 декември 2023				
Износ пред анализи на чувствителност/стрес тестови (состојба на 31.12.2023)	-	18.382.152	110.855.885	16,58%
Ефекти од примена на сценарија				
Ризик од промена на девизен курс				
МКД депрецира за 10% во однос на сите други валути	432.891	18.815.043	111.290.301	16,91%
МКД апрецира за 10% во однос на сите други валути	(432.891)	17.949.262	110.421.469	16,26%
МКД депрецира за 20% во однос на сите други валути	865.781	19.247.934	111.724.716	17,23%
МКД апрецира за 20% во однос на сите други валути	(865.781)	17.516.371	109.987.053	15,93%
Ризик од промена на каматните стапки				
зголемување на кс за 250 б.п.	(637.577)	17.744.575	110.855.885	16,01%
намалување на кс за 250 б.п.	(419.643)	17.962.509	110.855.885	16,20%
зголемување на кс за 500 б.п.	(1.275.155)	17.106.997	110.855.885	15,43%
намалување на кс за 500 б.п.	(839.287)	17.542.866	110.855.885	15,82%

Групата има воспоставено рамка за вршење на стрес тестирање врз основа на која врши стрес тестирање најмалку еднаш годишно со цел анализирање на чувствителноста на Банката на сет од екстремни но веродостојни шокови, а таа опфаќа и анализа на чувствителноста на средствата и обврските при промена на девизниот курс и при промена на каматните стапки од аспект на портфолиото на банкарски активности. При тоа, сценаријата кои го земаат предвид ризикот од промена на девизен курс го оценуваат влијанието на можната апрецијација и депрецијација на девизниот курс на денарот во однос на другите валути и при сите останати фактори непроменети, ефектот се гледа преку остварена добивка/загуба од курсни разлики. Од друга страна, целта на стрес тест анализата за ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарските активности е да ја испита чувствителноста на билансите на Групата на промените на каматните стапки, преку влијанието на каматните шокови во претпоставените сценарија врз нето каматните приходи.

И во двете анализи на чувствителноста, промената во адекватноста на капиталот се оценува преку ефектот од сценаријата врз износот на сопствени средства, а со тоа и на адекватноста на капиталот на Групата.

Во табелата е прикажана анализа на чувствителноста на средствата и обврските на промени на пазарниот ризик со состојба на 31 декември 2024 година и 31 декември 2023 година.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжение)

2.3 Пазарен ризик (продолжение)

2.3.1 Анализа на чувствителноста на средствата и обврските на промени на пазарниот ризик (продолжение)

Б.Анализа на вредноста изложена на пазарен ризик за портфолиото за тргување

	2024				2023				Во илјади денари
	Состојба на 31 декември	Просечна вредност	Највисока вредност (максимум)	Најниска вредност (минимум)	Состојба на 31 декември	Просечна вредност	Највисока вредност (максимум)	Најниска вредност (минимум)	
Вредност изложена на ризик кај каматоносните инструменти	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вредност изложена на ризик кај инструментите во странска валута	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вредност изложена на ризик кај сопственичките инструменти	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Варијанса (ефект на нетирање)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Групата не врши анализа на вредноста изложена на ризик според горенаведениот приказ во Табелата Б со оглед на тоа дека Групата не утврдува капитал потребен за покривање на пазарните ризици за портфолиото за тргување согласно „Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот“, при што табелата од оваа белешка не се пополнува.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжение)

2.3 Пазарен ризик (продолжение)

2.3.2 Анализа на ризикот од промена на каматни стапки на финансиските средства и обврски (без средствата за тргување)

A. Анализа на чувствителноста на промени на каматни стапки

	Валута	31.12.2024	31.12.2023
Нето пондерирана позиција за валута ЕУР (ФКС+ВКС+ПКС)	ЕУР	(290.015)	(228.886)
Нето пондерирана позиција за валута МКД (ФКС+ВКС+ПКС)	МКД	384.353	362.085
Нето пондерирана позиција за валута МКД со ЕУР клаузула (ФКС+ВКС+ПКС)	МКД со ЕУР клаузула	1.562.177	1.212.850
Нето пондерирана позиција за валута-останато (ФКС+ВКС+ПКС)	Останато	(8.900)	(13.403)
Вкупна пондерирана вредност – Промена на економската вредност на портфолиото на банкарски активности		1.647.615	1.332.646
Сопствени средства		20.803.177	18.382.152
Вкупна пондерирана вредност/Сопствени средства		7,92%	7,25%

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2024

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжение)

2.3 Пазарен ризик (продолжение)

2.3.2 Анализа на ризикот од промена на каматни стапки на финансиските средства и обврски (без средствата за тргување) (продолжение)

Б.Анализа на усогласеноста на каматните стапки

	до 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	Вкупно каматноосни средства/ обврски
во илјади денари							
31 декември 2024							
ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА							
Парични средства и парични еквиваленти	10.147.507	1.807.069	-	-	-	-	11.954.576
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	398.135	-	-	-	-	-	398.135
Кредити на и побарувања од други комитенти	51.730.273	5.014.015	9.418.671	12.908.056	7.183.490	9.999.387	96.253.893
Вложувања во хартии од вредност	2.668.565	2.391.801	4.049.618	2.633.884	4.464.024	-	16.207.892
Останата неспомената каматочувствителна актива	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно каматочувствителни финансиски средства	64.944.480	9.212.885	13.468.289	15.541.940	11.647.514	9.999.387	124.814.495
ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ							
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	1.674.964	-	-	-	-	-	1.674.964
Депозити на други комитенти	70.931.979	3.174.586	18.818.193	13.127.512	1.789.141	222.783	108.064.194
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	142.410	-	427.177	532.250	752.133	589.099	2.443.070
Субординирани обврски и хибридни инструменти	-	-	-	-	-	-	-
Останати неспоменати каматочувствителни обврски	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно каматочувствителни финансиски обврски	72.749.354	3.174.586	19.245.370	13.659.762	2.541.274	811.883	112.182.228
Нето – балансна позиција							
Вонбилансни каматочувствителни активни позиции	-	-	-	-	-	-	-
Вонбилансни каматочувствителни пасивни позиции	-	-	-	-	-	-	-
Нето – вонбилансна позиција							
Вкупна нето - позиција	(7.804.874)	6.038.299	(5.777.081)	1.882.178	9.106.240	9.187.505	12.632.267

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2024

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжение)

2.3 Пазарен ризик (продолжение)

2.3.2 Анализа на ризикот од промена на каматни стапки на финансиските средства и обврски (без средствата за тргување) (продолжение)

Б. Анализа на усогласеноста на каматните стапки (продолжение)

во илјади денари	до 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	Вкупно каматносни средства/ Обврски
31 декември 2023							
ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА							
Парични средства и парични еквиваленти	12.227.945	-	-	-	-	-	12.227.945
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-
определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	317.805	-	-	-	-	-	317.805
Кредити на и побарувања од други комитенти	46.690.215	5.609.977	10.219.805	13.579.974	6.388.873	7.743.891	90.232.734
Вложувања во хартии од вредност	2.336.147	-	2.052.975	2.710.895	1.944.160	2.070.920	11.115.097
Останата неспомената каматочувствителна актива	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно каматочувствителни финансиски средства	61.572.112	5.609.977	12.272.780	16.290.869	8.333.032	9.814.811	113.893.581

ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ

Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех,

определени како такви при почетното признавање

Депозити на банки

Депозити на други комитенти

Издадени должнички хартии од вредност

Обврски по кредити

Субординирани обврски и хибридни инструменти

Останати неспоменати каматочувствителни обврски

Вкупно каматочувствителни финансиски обврски

Нето – билансна позиција

Вонбилансни каматочувствителни активни позиции

Вонбилансни каматочувствителни пасивни позиции

Нето – вонбилансна позиција**Вкупна нето - позиција**

	-	-	-	-	-	-	-
377.579	614.950	-	-	-	-	-	992.529
67.737.824	3.179.220	13.128.563	9.217.197	6.192.888	212.571	-	99.668.263
-	-	-	-	-	-	-	-
114.243	-	531.387	562.504	956.494	573.397	-	2.738.025
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
68.229.647	3.794.170	13.659.950	9.779.701	7.149.382	785.968	103.398.817	
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
(6.657.534)	1.815.807	(1.387.170)	6.511.169	1.183.651	9.028.843	10.494.764	

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2024

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжение)

2.3 Пазарен ризик (продолжение)

2.3.3 Валутен ризик

	Во илјади денари 31 декември 2024				
	МКД	ЕУР	УСД	Други валути	Вкупно
МОНЕТАРНИ СРЕДСТВА					
Парични средства и парични еквиваленти	12.296.943	7.870.948	2.868.255	1.478.669	24.514.815
Средства за тргување	-	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	4.630	400.627	1.688	406.945
Кредити на и побарувања од други комитенти	66.172.038	32.541.747	96.470	-	98.810.256
Вложувања во хартии од вредност	10.544.416	6.040.959	-	-	16.585.375
Вложувања во придружени друштва	-	-	-	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-	-
Останати побарувања	2.262.876	18.277	30	120	2.281.303
Заложени средства	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-	-
	91.276.273	46.476.561	3.365.382	1.480.477	142.598.694
Вкупно монетарни средства					
МОНЕТАРНИ ОБВРСКИ					
Обврски за тргување	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-
Депозити на банки	3	1.236.115	443.525	14.317	1.693.960
Депозити на други комитенти	65.460.463	38.705.090	2.918.074	1.440.575	108.524.202
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	81.879	2.365.484	-	-	2.447.363
Субординирани обврски	-	-	-	-	-
Посебна резерва и резервирања	139.449	-	-	-	139.449
Обврски за данок на добивка (тековен)	245.482	-	-	-	245.482
Одложени даночни обврски	19.420	-	-	-	19.420
Останати обврски	1.567.364	146.206	-	-	1.713.570
	67.514.060	42.452.895	3.361.599	1.454.892	114.783.446
Вкупно монетарни обврски					
Нето - позиција	23.762.213	4.023.666	3.783	25.585	27.815.248

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжение)

2.3 Пазарен ризик (продолжение)

2.3.3 Валутен ризик

	Во илјади денари 31 декември 2023				
	МКД	ЕУР	УСД	Други валути	Вкупно
МОНЕТАРНИ СРЕДСТВА					
Парични средства и парични еквиваленти	12.486.471	7.901.670	2.701.687	1.567.177	24.657.005
Средства за тргување	-	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	4.630	320.161	1.770	326.561
Кредити на и побарувања од други комитенти	62.270.341	30.006.335	32.455	-	92.309.131
Вложувања во хартии од вредност	3.975.779	7.432.637	-	-	11.408.416
Вложувања во придружени друштва	-	-	-	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-	-
Останати побарувања	1.380.361	2139	295	149	1.382.944
Заложени средства	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-	-
	80.112.952	45.347.411	3.054.598	1.569.096	130.084.057
Вкупно монетарни средства					
МОНЕТАРНИ ОБВРСКИ					
Обврски за тргување	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-
Депозити на банки	3	644.737	335.989	15.322	996.050
Депозити на други комитенти	57.864.508	37.926.113	2.728.537	1.539.013	100.058.171
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	114.672	2.625.104	-	-	2.739.777
Субординирани обврски	-	-	-	-	-
Посебна резерва и резервирања	184.953	-	-	-	184.953
Обврски за данок на добивка (тековен)	143.984	-	-	-	143.984
Одложени даночни обврски	-	-	-	-	-
Останати обврски	1.340.187	177.533	28	-	1.517.748
	59.648.307	41.373.487	3.064.554	1.554.334	105.640.682
Вкупно монетарни обврски					
Нето - позиција	20.464.645	3.973.924	(9.956)	14.762	24.443.375

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

3. АДЕКВАТНОСТ НА КАПИТАЛОТ

Управување со капиталот

Целите на Групата при управување со капиталот, што е поширок концепт од акционерски капитал кој се прикажува во билансот на состојба, се:

- обезбедување капитална усогласеност на Банката со барањата на НБРСМ;
- одржување на способноста на Групата да продолжи да функционира како успешна компанија и да продолжи да обезбедува позитивни финансиски резултати за акционерите и поволности за другите инволвирани субјекти; и
- одржување соодветно ниво на капитал кое ќе овозможи успешно натамошно работење.

Адекватноста на капиталот и употребата на регулаторниот капитал редовно се следат од менаџментот на Групата, при што се применуваат техники базирани на инструкциите дадени од регулаторот, за супервизорски цели.

Согласно Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот која започна да се применува во март 2017 година се врши измена во делот на структурата на сопствените средства на банките.

Регулаторниот капитал на Банката (Сопствени средства) е поделен на две нивоа:

- Основен капитал (Тиер 1): кој го сочинуваат два дела редовен основен капитал и додатен основен капитал. Редовниот основен капитал се состои од акционерски капитал, задржана добивка ограничена за распределба на акционерите, резерви создадени од задржаната добивка, додека и збирна сеопфатна добивка или загуба. Банката не располага со додатен основен капитал ; и
- Дополнителен капитал (Тиер 2): кој се состои од кумулативни приоритетни акции.

Законски пропишаните минимални стапки од активата пондерирана според ризиците и тоа: 4,5% за редовниот основен капитал, 6% за основниот капитал и 8% за сопствените средства.

Дополнително согласно оценката на севкупниот профил на ризик на Банката НБРСМ утврдува капитален додаток од 4,25% и Банката е должна да одржува стапка на адекватност на капиталот од најмалку 12,25%.

Банката е должна да ги одржува и заштитните слоеви капитал пропишани со Законот за банки и тоа заштитен слој за зачувување на капиталот од 2,5%, заштитен слој за системски значајна банка од 1,5% и противцикличен заштитен слој од 1,25%. Со состојба 31.12.2024 г. Банката ја исполнува пропишаната стапка на адекватност од 17,5%.

Банката врши пресметка на стапката на адекватност на капитал согласно Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот на Народната банка на Република Северна Македонија со која се пропишува начинот на пресметка на капиталот што им е потребен на банките за покривање на кредитниот ризик, оперативниот ризик, пазарните ризици и валутниот ризик. Пресметката на капиталот потребен за покривање на кредитниот ризик се заснова врз т.н. стандардизиран пристап согласно со Базел II. Банката е должна да ги распореди билансните и вонбилансните побарувања во соодветни категории на изложеност и да им додели соодветен пондер на ризичност во зависност од степенот на кредитен квалитет на должникот или побарувањето. Капиталот за покривање на оперативниот ризик се пресметува исто така според стандардизиран пристап. Пресметката на капитал за валутен ризик се врши на нето износот на агрегатната девизна позиција земајќи ја во предвид исправката на вредност.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2024

3. АДЕКВАТНОСТ НА КАПИТАЛОТ (продолжение)

Банката не е должна да утврдува и располага со капитал потребен за покривање на пазарните ризици.

Сопствени средства

Во табелата подолу е даден преглед на Извештајот за сопствени средства (Образец СС) подготвен во согласност со Упатството за спроведување на Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот, согласно важечката пропишана регулатива на НБРСМ на 31 декември 2024 и 2023 година.

	Во илјади денари	
	2024	2023
Сопствени средства	20.803.177	18.382.152
Основен капитал	20.712.200	18.291.175
Редовен основен капитал (РОК)	20.712.200	18.291.175
<i>Позиции во РОК</i>	<i>20.712.200</i>	<i>18.291.175</i>
Капитални инструменти од РОК	3.511.242	3.511.242
Премија од капиталните инструменти од РОК		
Задолжителна општа резерва (општ резервен фонд)	831.373	831.373
Задржана нераспределена добивка	16.204.747	13.744.748
(-) Акумулирана загуба од претходни години		
Тековна добивка или добивка на крајот на годината		
Збирна сеопфатна добивка или загуба	164.837	203.812
<i>(-) Одбитни ставки од РОК</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
(-) Загуба на крајот на годината или тековна загуба	-	-
(-) Нематеријални средства	-	-
(-) Одложени даночни средства коишто зависат од идната	-	-
(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК	-	-
(-) Директни вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК	-	-
(-) Индиректни вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК	-	-
(-) Синтетички вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК	-	-
(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК за кои банката има договорна обврска да ги купи	-	-
(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од РОК на лица од финансискиот сектор, при што тие лица имаат вложувања во банката	-	-
(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од РОК на лица од финансискиот сектор во кои банката нема значајно вложување	-	-
(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од РОК на лица од финансискиот сектор во кои банката има значајно вложување	-	-
(-) Износ на одбитни ставки од ДОК којшто го надминува вкупниот износ на ДОК	-	-
(-) Износ на надминувањето на лимитите за вложувања во нефинансиски институции	-	-
(-) Трошоци за данок	-	-
(-) Разлика меѓу висината на потребната и извршената исправка на вредноста/посебната резерва	-	-

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2024

3. АДЕКВАТНОСТ НА КАПИТАЛОТ (продолжение)

Сопствени средства (продолжение)

	Во илјади денари	
	2024	2023
<i>Регулаторни усогласувања на РОК</i>	-	-
(-) Зголемување на РОК коешто произлегува од позиции на секјуритизација	-	-
(-) Добивки или (+) загуби од заштитата од ризикот од парични текови	-	-
(-) Добивки или (+) загуби од обврски на банката коишто се мерат по објективна вредност	-	-
(-) Добивки или (+) загуби поврзани со обврски врз основа на деривати коишто се мерат по објективна вредност	-	-
<i>Позиции како резултат на консолидација</i>	-	-
Неконтролирачко (малцинско) учество коешто се признава во РОК на консолидирана основа	-	-
Останато	-	-
<i>Други позиции од РОК</i>	-	-
Додатен основен капитал (ДОК)	-	-
<i>Позиции во ДОК</i>	-	-
Капитални инструменти од ДОК	-	-
Премија од капиталните инструменти од ДОК	-	-
(-) <i>Одбитни ставки од ДОК</i>	-	-
(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК	-	-
(-) Директни вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК	-	-
(-) Индиректни вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК	-	-
(-) Синтетички вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК	-	-
(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК за кои банката има договорна обврска да ги купи	-	-
(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од ДОК на лица од финансискиот сектор, при што тие лица имаат вложувања во банката	-	-
(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од ДОК на лица од финансискиот сектор во кои банката нема значајно вложување	-	-
(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од ДОК на лица од финансискиот сектор во кои банката има значајно вложување	-	-
(-) Износ на одбитни ставки од ДОК којшто го надминува вкупниот износ на ДОК	-	-
(-) Трошоци за данок	-	-
<i>Регулаторни усогласувања на ДОК</i>	-	-
(-) Зголемување на ДОК коешто произлегува од позиции на секјуритизација	-	-
(-) Добивки или (+) загуби од заштитата од ризикот од парични текови	-	-
(-) Добивки или (+) загуби од обврски на банката коишто се мерат по објективна вредност	-	-
(-) Добивки или (+) загуби поврзани со обврски врз основа на деривати коишто се мерат по објективна вредност	-	-
<i>Позиции како резултат на консолидација</i>	-	-
Прифатлив додатен основен капитал којшто се признава во ДОК на консолидирана основа	-	-
Останато	-	-
<i>Други позиции од ДОК</i>	-	-

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2024

3. АДЕКВАТНОСТ НА КАПИТАЛОТ (продолжение)

Сопствени средства (продолжение)

	Во илјади денари	
	2024	2023
Дополнителен капитал (ДК)	90.978	90.978
Позиции во ДК	90.978	90.978
Капитални инструменти од ДК	90.978	90.978
Субординирани кредити	-	-
Премија од капиталните инструменти од ДК	-	-
(-) Одбитни ставки од ДК	-	-
(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК	-	-
(-) Директни вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК	-	-
(-) Индиректни вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК	-	-
(-) Синтетички вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК	-	-
(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК за кои банката има договорна обврска да ги купи	-	-
(-) директни, индиректни и синтетички вложувања во позиции од ДК на лица од финансискиот сектор, при што тие лица имаат вложувања во банката	-	-
(-) директни, индиректни и синтетички вложувања во позиции од ДК на лица од финансискиот сектор во кои банката нема значајно вложување	-	-
(-) директни, индиректни и синтетички вложувања во позиции од ДК на лица од финансискиот сектор во кои банката има значајно вложување	-	-
Регулаторни усогласувања на ДК	-	-
(-) Зголемување на ДК коешто произлегува од позиции на секјуритизација	-	-
(-) Добивки или (+) загуби од заштитата од ризикот од парични текови	-	-
(-) Добивки или (+) загуби од обврски на банката коишто се мерат по објективна вредност	-	-
(-) Добивки или (+) загуби поврзани со обврски врз основа на деривати коишто се мерат по објективна вредност	-	-
Позиции како резултат на консолидација	-	-
Прифатлив дополнителен капитал којшто се признава во ДК на консолидирана основа	-	-
Останато	-	-
Други позиции од ДК	-	-

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

3. АДЕКВАТНОСТ НА КАПИТАЛОТ (продолжение)

Стапка на адекватност на капиталот

Во табелата подолу е даден преглед на Извештајот за стапката на адекватност на капиталот (Образец АК) подготвен во согласност со Упатството за спроведување на Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот, согласно важечката пропишана регулатива на НБРСМ на 31 декември 2024 и 31 декември 2023 година.

	Во илјади денари	
	2024	2023
Актива пондерирана според кредитниот ризик		
Капитал потребен за покривање на кредитниот ризик	8.191.675	7.804.697
Актива пондерирана според кредитниот ризик со примена на стандардизиран пристап	102.395.932	97.558.716
Актива пондерирана според валутниот ризик		
Агрегатна девизна позиција	3.913.005	4.344.159
Нето-позиција во злато	-	-
Капитал потребен за покривање на валутниот ризик	313.040	347.533
Актива пондерирана според валутниот ризик	3.913.005	4.344.159
Актива пондерирана според оперативниот ризик		
Капитал потребен за покривање на оперативниот ризик со примена на пристапот на базичен индикатор	-	-
Капитал потребен за покривање на оперативниот ризик со примена на стандардизираниот пристап	825.696	716.241
Актива пондерирана според оперативниот ризик	10.321.198	8.953.009
Актива пондерирана според други ризици		
Капитал потребен за покривање на ризикот од промена на цените на стоките	-	-
Капитал потребен за покривање на пазарните ризици	-	-
Капитал потребен за покривање на позициски ризик	-	-
Капитал потребен за покривање на специфичниот ризик од вложувања во должнички инструменти	-	-
Капитал потребен за покривање на генералниот ризик од вложувања во должнички инструменти	-	-
Капитал потребен за покривање на специфичниот ризик од вложувања во сопственички инструменти	-	-
Капитал потребен за покривање на генералниот ризик од вложувања во сопственички инструменти	-	-
Капитал потребен за покривање на ризикот од порамнување/испорака	-	-
Капитал потребен за покривање на ризикот од другата договорна страна	-	-
Капитал потребен за покривање на надминувањето на лимитите на изложеност	-	-
Капитал потребен за покривање на пазарните ризици од позиции во опции	-	-
Капитал потребен за покривање на другите ризици	-	-
Актива пондерирана според други ризици	116.630.135	110.855.885
Актива пондерирана според ризици	9.330.411	8.868.471
Капитал потребен за покривање на ризиците	20.803.177	18.382.152
Сопствени средства	20.803.177	18.382.152
Стапка на адекватност на капиталот	17,84%	16,58%

СТОПАНСКА БАНКА АД - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

4. ИЗВЕСТУВАЊЕ СПОРЕД СЕГМЕНТИТЕ

A. Оперативни сегменти

	Во илјади денари 31 декември 2024					
	Работа со население	Корпоративно банкарство	Инвестициско банкарство	Сите останати незначајни оперативни сегменти	Неалоцирано	Вкупно
Нето-приходи/(расходи) од камата	3.084.749	2.768.939	319.142	11.788	-	6.184.618
Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести	863.107	33.016	-	(30.171)	-	865.952
Нето-приходи од тргување	-	-	-	-	-	-
Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност	-	-	-	-	-	-
Останати оперативни приходи	406.887	127.215	68.600	87.120	534	690.356
Приходи реализирани меѓу сегментите	-	-	-	-	-	-
Вкупно приходи по сегмент	4.354.743	2.929.170	387.742	68.737	534	7.740.926
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	166.981	(1.257.900)	-	(84.173)	-	(1.175.092)
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа	-	34.557	-	-	-	34.557
Амортизација	-	-	-	-	(213.837)	(213.837)
Трошоци за реструктурирање	-	-	-	-	-	-
Трошоци за вложување во недвижности и опрема	-	-	-	-	-	-
Останати расходи	(1.405.951)	(251.196)	-	(522.142)	(59.335)	(2.238.624)
Вкупно расходи по сегмент	(1.238.970)	(1.474.539)	-	(606.315)	(273.172)	(3.592.996)
Финансиски резултат по сегмент	3.115.773	1.454.631	387.742	(537.578)	(272.638)	4.147.930
Данок од добивка	-	-	-	-	-	(594.383)
Добивка/Загуба за годината	3.115.773	1.454.631	387.742	(537.578)	(272.638)	3.553.547
Вкупна актива по сегмент	59.131.931	65.832.783	18.455.936	600.928	-	144.021.578
Неалоцирана актива по сегмент	-	-	-	-	-	-
Вкупна актива	59.131.931	65.832.783	18.455.936	600.928	-	144.021.578
Вкупно обврски по сегмент	(84.270.236)	(30.510.799)	(2.411)	-	-	(114.783.446)
Неалоцирани обврски по сегмент	-	-	-	-	-	-
Вкупно обврски	(84.270.236)	(30.510.799)	(2.411)	-	-	(114.783.446)

СТОПАНСКА БАНКА АД - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

4. ИЗВЕСТУВАЊЕ СПОРЕД СЕГМЕНТИТЕ (продолжение)

A. Оперативни сегменти (продолжение)

	Во илјади денари 31 декември 2023					
	Работа со население	Корпоративно банкарство	Инвестициско банкарство	Сите останати незначајни оперативни сегменти	Неалоцирано	Вкупно
Нето-приходи/(расходи) од камата	3.109.553	2.362.075	222.590	49.790	-	5.744.008
Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести	834.264	2.386	-	(24.034)	-	812.616
Нето-приходи од тргување	-	-	100	-	-	100
Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност	-	-	-	-	-	-
Останати оперативни приходи	341.885	219.460	49.217	147.074	1.699	759.335
Приходи реализирани меѓу сегментите	-	-	-	-	-	-
Вкупно приходи по сегмент	4.285.702	2.583.921	271.907	172.830	1.699	7.315.959
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	94.644	(1.367.517)	-	(103.050)	-	(1.375.923)
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа	-	94.650	-	-	-	94.650
Амортизација	-	-	-	-	(160.910)	(160.910)
Трошоци за реструктурирање	-	-	-	-	-	-
Трошоци за вложување во недвижности и опрема	-	-	-	-	-	-
Останати расходи	(1.272.196)	(223.988)	-	(470.186)	(53.376)	(2.019.746)
Вкупно расходи по сегмент	(1.177.552)	(1.496.855)	-	(573.236)	(214.286)	(3.461.929)
Финансиски резултат по сегмент	3.108.150	1.087.066	271.907	(400.406)	(212.587)	3.854.130
Данок од добивка	-	-	-	-	-	(383.331)
Добивка/Загуба за годината	3.108.150	1.087.066	271.907	(400.406)	(212.587)	3.470.799
Вкупна актива по сегмент	56.999.057	61.981.218	11.443.450	942.761	-	131.366.486
Неалоцирана актива по сегмент	-	-	-	-	-	-
Вкупна актива	56.999.057	61.981.218	11.443.450	942.761	-	131.366.486
Вкупно обврски по сегмент	(74.852.024)	(30.786.276)	(2.382)	-	-	(105.640.682)
Неалоцирани обврски по сегмент	-	-	-	-	-	-
Вкупно обврски	(74.852.024)	(30.786.276)	(2.382)	-	-	(105.640.682)

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2024

4. ИЗВЕСТУВАЊЕ СПОРЕД СЕГМЕНТИТЕ (продолжение)

Б. Концентрација на вкупните приходи и расходи по комитенти

Во илјади денари

	Работа со население	Корпоративно банкарство	Инвестициско банкарство	Сите останати незначајни оперативни сегменти	Неалоцирано	Вкупно
Тековна 2024						
Клиент 1						
Приходи	-	97.291	-	-	-	97.291
(Расходи)	(4.980)	(2.913)	-	-	-	(7.893)
Клиент 2						
Приходи	2	88.902	-	-	-	88.904
Расходи	(4.678)	(2.626)	-	-	-	(7.304)
Клиент 3						
Приходи	129	48.776	-	-	-	48.905
(Расходи)	(3.940)	(141)	-	-	-	(4.081)
Клиент 4						
Приходи	5	36.965	-	-	-	36.970
(Расходи)	(3.536)	(241)	-	-	-	(3.777)
Клиент 5						
Приходи	302	32.576	-	-	-	32.878
(Расходи)	(3.172)	(3.475)	-	-	-	(6.647)
Вкупно по сегмент	(19.868)	295.114	-	-	-	275.246
Претходна 2023						
Клиент 1						
Приходи	856	92.633	-	-	-	93.489
(Расходи)	-	(7)	-	-	-	(7)
Клиент 2						
Приходи	1.047	75.014	-	-	-	76.061
(Расходи)	(193)	(9)	-	-	-	(202)
Клиент 3						
Приходи	704	47.582	-	-	-	48.286
(Расходи)	-	(1.395)	-	-	-	(1.395)
Клиент 4						
Приходи	656	26.840	-	-	-	27.496
(Расходи)	-	-	-	-	-	-
Клиент 5						
Приходи	781	21.615	-	-	-	22.396
(Расходи)	(437)	(33)	-	-	-	(470)
Вкупно по сегмент	3.414	262.240	-	-	-	265.654

СТОПАНСКА БАНКА АД - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

4. ИЗВЕСТУВАЊЕ СПОРЕД СЕГМЕНТИТЕ (продолжение)

В. Географски подрачја

Во илјади денари

	Република Северна Македо- нија	Земји- членки на ЕУ	Европа - останато	Земји членки на ОЕЦД (без европски земји- членки на ОЕЦД)	Сите останати незначајни оперативни сегменти	Неалоци- рано	Вкупно
Тековна 2024 година							
Вкупни приходи	7.577.323	607.005	9.412	1.150.347	-	-	9.344.087
Вкупна актива	116.196.967	9.559.663	148.241	18.116.707	-	-	144.021.578
Претходна 2023 година							
Вкупни приходи	7.001.017	562.158	8.717	1.065.357	-	-	8.637.249
Вкупна актива	106.047.061	8.698.960	134.894	16.485.571	-	-	131.366.486

СТОПАНСКА БАНКА АД - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

5. ОБЈЕКТИВНА ВРЕДНОСТ НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА И ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ

A. Објективна вредност на финансиски средства и обврски

	31 декември 2024		Во илјади денари 31 декември 2023	
	Сметковод. вредност	Објективна вредност	Сметковод. вредност	Објективна вредност
Финансиски средства				
Парични сред. и парични еквиваленти	24.514.815	24.514.815	24.657.005	24.657.005
Средства за тргување	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување на ризик	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	406.945	406.945	326.561	326.561
Кредити на и побарувања од други коминтенти	98.810.256	98.810.256	92.309.131	92.309.131
Вложувања во хартии од вредност	16.585.375	16.124.291	11.408.416	10.963.000
Вложувања во придружени друштва	-	-	-	-
Побарув. за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-
Останати побарувања	2.281.303	2.281.303	1.382.944	1.382.944
Заложени средства	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-
	142.598.694	142.137.610	130.084.057	129.638.641
Финансиски обврски				
Обврски за тргување	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Депозити на банки	1.693.960	1.693.960	996.050	996.050
Депозити на други коминтенти	108.524.202	108.524.202	100.058.171	100.058.171
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-
Обврски по кредити	2.447.363	2.447.363	2.739.776	2.739.776
Субординирани обврски	-	-	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	245.482	245.482	143.984	143.984
Одложени даночни обврски	-	-	-	-
Останати обврски	1.713.570	1.713.570	1.517.748	1.517.748
	114.624.577	114.624.577	105.455.729	105.455.729

СТОПАНСКА БАНКА АД - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

5. ОБЈЕКТИВНА ВРЕДНОСТ НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА И ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ (продолжение)

Б Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност

Б.1 Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност

		Во илјади денари			
	Белешка	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Вкупно
Тековна 2024 година					
Финансиски средства мерени по објективна вредност					
Средства за тргување	19	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	20	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување на ризик	21	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност, расположиви за продажба	23.1	68.493	11.429.911	24.408	11.522.812
Вкупно		68.493	11.429.911	24.408	11.522.812
Финансиски обврски					
Обврски за тргување	32	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	33	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	21	-	-	-	-
Вкупно		-	-	-	-
Претходна 2023 година					
Финансиски средства мерени по објективна вредност					
Средства за тргување	19	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	20	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување на ризик	21	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност, расположиви за продажба	23.1	68.365	3.894.842	24.408	3.987.615
Вкупно		68.365	3.894.842	24.408	3.987.615
Финансиски обврски					
Обврски за тргување	32	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	33	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	21	-	-	-	-
Вкупно		-	-	-	-

5. ОБЈЕКТИВНА ВРЕДНОСТ НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА И ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ (продолжение)

Б Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност (продолжение)

Б.2 Трансфери помеѓу нивоата 1 и 2 на објективна вредност

	Тековна година 2024		Во илјада денари	
	Трансфери од Ниво 1 во Ниво 2	Трансфери од Ниво 2 во Ниво 1	Претходна година 2023	Трансфери од Ниво 1 во Ниво 2
Финансиски средства мерени по објективна вредност				
Средства за тргување	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување на ризик	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност, расположиви за продажба	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-
Финансиски обврски				
Обврски за тргување	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

5. ОБЈЕКТИВНА ВРЕДНОСТ НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА И ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ (продолжение)

Б Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност (продолжение)

Б.3 Усогласувања на движењата во текот на годината во објективните вредности мерени во Ниво 3

	Средства за тргување	Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех	Вложувања во хартии од вредност	Вкупно средства	Обврски за тргување	Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех	Вкупно обврски
			расположиви за продажба	24.408	24.408	определени како такви при почетното признавање	Вкупно обврски
Состојба на 1 јануари 2023							
Добивки/(загуби) признаени во:							
- Билансот на успех							
- Останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех							
Купени финансиски средства во периодот							
Продадени финансиски средства во периодот							
Издадени финансиски инструменти во периодот							
Платени финансиски инструменти во периодот							
Рекласифицирани финансиски инструменти во/од Ниво 3							
Рекласифицирани во Кредити и побарувања							
Состојба на 31 декември 2023				24.408	24.408		
Вкупно добивки/(загуби) признаени во Билансот на успех за финансиските средства и обврски кои се чуваат на 31 декември 2023 година							
Состојба на 1 јануари 2024				24.408	24.408		
Добивки/(загуби) признаени во:							
- Билансот на успех							
- Останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех							
Купени финансиски средства во периодот							
Продадени финансиски средства во периодот							
Издадени финансиски инструменти во периодот							
Платени финансиски инструменти во периодот							
Рекласифицирани финансиски инструменти во/од Ниво 3							
Рекласифицирани во Кредити и побарувања							
Состојба на 31 декември 2024				24.408	24.408		
Вкупно добивки/(загуби) признаени во Билансот на успех за финансиските средства и обврски кои се чуваат на 31 декември 2024 година							

5. ОБЈЕКТИВНА ВРЕДНОСТ НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА И ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ (продолжение)

Б Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност (продолжение)

а) Парични средства и парични еквиваленти

Сметководствената вредност на паричните средства и паричните еквиваленти е еднаква на нивната објективна вредност со оглед дека истите вклучуваат готовина и ностро сметки кои претставуваат нерестриktivни побарувања по депозити и пласирања во НБРСМ и достасуваат на краток рок. Благајничките записи се мерат по објективна вредност во ниво 2.

б) Средства за тргување

Објективната вредност утврдена врз основа на пазарната вредност е еднаква на нивната сметководствена вредност.

в) Депозити на и побарувања од банки

Најголемиот дел од времените депозити ги сочинуваат депозитите преку ноќ. Објективната вредност на депозитите преку ноќ како и на пласманите во банки по видување одговара на нивната сметководствена вредност. Помалиот дел од времените депозити се со фиксна каматна стапка, чија проценетата објективна вредност е утврдена врз база на дисконтиран паричен тек употребувајќи пазарни каматни стапки за слични пласмани.

г) Кредити на и побарувања од други комитенти

Кредитите се прикажани на нето основа, односно намалени за износот на оштетувањето. Најголем дел од кредитите одобрени на комитенти се со променлива каматна стапка (повеќе од 95%), Преостанатиот дел со фиксна каматна стапка се т.н. “teaser loans” за кои Банката изврши нивно сведување по пазарна вредност употребувајќи дисконтиран паричен тек.

д) Вложување во хартии од вредност

Објективната вредност на вложувањата во финансиските средства кои се чуваат до доспевање е нивната сметководствена вредност со оглед на тоа што нивната сметководствена вредност е утврдена врз основа на дисконтирани парични текови. Објективната вредност на вложувањата во финансиските средства расположливи за продажба е утврдена врз основа на котирали пазарни цени или пак износите се утврдени врз основа на модели на парични текови. Како резултат на горенаведеното, нивната објективна вредност претставува нивната сметководствена вредност.

ѓ) Останати побарувања

Останатите побарувања се приближни на нивната објективна вредност со оглед на нивниот краток рок на доспевање.

е) Депозити на банките

Објективната вредност на депозитите по видување и орочените депозити е нивната сметководствена вредност.

ж) Депозити на други комитенти

Објективната вредност на депозитите по видување како и на орочените депозити со варијабилна каматна стапка одговара на нивната сметководствена вредност. Проценетата објективна вредност на депозитите со фиксна каматна стапка е утврдена врз основа на дисконтиран готовински тек употребувајќи каматна стапка на слични депозити со слично доспевање.

5. ОБЈЕКТИВНА ВРЕДНОСТ НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА И ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ (продолжение)

Б Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност (продолжение)

з) Обврски по кредити

Најголем дел од оваа позиција претставува кредити кои се од специфични извори за кои не може да се утврди пазарна каматна стапка бидејќи не постојат такви слични кредити на пазарот.

с) Останати обврски

Останатите обврски се приближни на нивната објективна вредност со оглед на нивниот краток рок на доспевање.

6. НЕТО-ПРИХОДИ/(РАСХОДИ) ОД КАМАТА

А. Структура на приходите и расходите од камата според видот на финансиските инструменти

	Во илјади денари	
	Тековна година 2024	Претходна година 2023
Приходи од камата		
Парични средства и парични еквиваленти	274.327	207.450
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-
Кредити на и побарувања од банки	235.541	221.147
Кредити на и побарувања од други коминтенти	5.815.391	5.333.257
Вложувања во хартии од вредност	485.758	263.938
Останати побарувања	5.089	5.276
(Исправка на вредноста на приход од камата, на нето-основа)	(36.111)	(29.624)
Наплатени претходно отпишани камати	178.489	213.169
	6.958.484	6.214.613
Вкупно приходи од камата		
Расходи за камата		
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-
Депозити на банки	1.421	514
Депозити на други коминтенти	742.349	458.117
Издадени должнички хартии од вредност		-
Обврски по кредити	28.731	10.609
Субординирани обврски	-	-
Останати обврски	1.365	1.365
	773.866	470.605
Вкупно расходи за камата		
Нето-приходи/(расходи) од камата	6.184.618	5.744.008

6. НЕТО-ПРИХОДИ/(РАСХОДИ) ОД КАМАТА (продолжение)

Б. Секторска анализа на приходите и расходите од камата според секторот

	Во илјади денари	
	Тековна година 2024	Претходна година 2023
Приходи од камата		
Нефинансиски друштва	1.804.639	1.506.449
Држава	485.700	263.861
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	486	483
Банки	235.553	221.199
Останати финансиски друштва (небанкарски)	286.928	208.609
Домаќинства	4.002.599	3.830.261
Нерезиденти	201	206
(Исправка на вредноста на приход од камата, на нето-основа)	(36.111)	(29.624)
Наплатени претходно отпишани камати	178.489	213.169
Вкупно приходи од камата	6.958.484	6.214.613
Расходи за камата		
Нефинансиски друштва	75.112	32.228
Држава	1.113	368
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	2.222	1.254
Банки	16.774	973
Останати финансиски друштва (небанкарски)	21.578	13.871
Домаќинства	604.935	352.521
Нерезиденти	52.132	69.390
Вкупно расходи за камата	773.866	470.605
Нето-приходи/(расходи) од камата	6.184.618	5.744.008

7. НЕТО-ПРИХОДИ/(РАСХОДИ) ОД ПРОВИЗИИ И НАДОМЕСТИ

А. Структура на приходите и расходите од провизии и надомести според видот на финансиските активности

	Во илјади денари	
	Тековна година	Претходна година
	2024	2023
Приходи од провизии и надомести		
Кредитирање	73.858	79.526
Платен промет		
во земјата	297.966	286.731
во странство	239.122	240.408
Акредитиви и гаранции	50.086	57.121
Брокерско работење	8.701	4.038
Управување со средства	435	365
Комисиски и доверителски активности	-	-
Издавање хартии од вредност	-	-
Останато	-	-
Картично работење	718.831	657.593
Работа со депозити	4.321	5.130
Издавање на сефови	10.646	10.857
Наплата на сметки за трети лица	2.264	2.389
Провизии за одржување трансакциски сметки	144.716	124.961
Провизии од продажба на полиси за осигурување	69.381	64.297
Дигитално банкарство	24.672	19.903
Останато	15.691	15.232
Вкупно приходи од провизии и надомести	1.660.690	1.568.551
Расходи од провизии и надомести		
Кредитирање	-	-
Платен промет		
во земјата	101.886	88.451
во странство	42.058	38.587
Акредитиви и гаранции	-	-
Брокерско работење	5.735	486
Управување со средства	-	-
Комисиски и доверителски активности	-	-
Издавање на хартии од вредност	-	-
Останато	-	-
Картично работење	635.690	612.700
Други останати расходи за провизии и надомести	9.369	15.711
Вкупно расходи од провизии и надомести	794.738	755.935
Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести	865.952	812.616

7. НЕТО-ПРИХОДИ/(РАСХОДИ) ОД ПРОВИЗИИ И НАДОМЕСТИ (продолжение)

Б. Секторска анализа на приходите и расходите од провизии и надомести

	Во илјади денари	
	Тековна година 2024	Претходна година 2023
Приходи од провизии и надомести		
Нефинансиски друштва	733.691	676.250
Држава	3.885	4.626
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	62	81
Банки	35.491	33.199
Останати финансиски друштва (небанкарски)	-	-
Домаќинства	862.318	833.591
Нерезиденти	25.243	20.804
Вкупно приходи од провизии и надомести	1.660.690	1.568.551
Расходи за провизии и надомести		
Нефинансиски друштва	46.051	33.630
Држава	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	-	-
Банки	345.337	350.261
Останати финансиски друштва (небанкарски)	31.192	29.517
Нерезиденти	372.158	342.527
Вкупно расходи за провизии и надомести	794.738	755.935
Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести	865.952	812.616

8. НЕТО-ПРИХОДИ ОД ТРГУВАЊЕ

	Во илјади денари	
	Тековна година 2024	Претходна година 2023
<i>Средства за тргување</i>		
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето-основа:		
Реализирана	-	-
Нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на сопственичките инструменти, на нето-основа:		
Реализирана	-	100
Нереализирана	-	-
Приходи од дивиденда од средствата за тргување	-	-
Приходи од камата од средствата за тргување	-	-
<i>Обврски за тргување</i>		
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето-основа:		
Реализирана	-	-
Нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на депозитите за тргување, на нето-основа:		
Реализирана	-	-
Нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на останатите финансиски обврски за тргување, на нето-основа:		
Реализирана	-	-
Нереализирана	-	-
Расходи за камата од финансиски обврски чувани за тргување	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на дериватите чувани за тргување, на нето-основа:		
Реализирана	-	-
Нереализирана	-	-
Нето-приходи од тргување	-	100

9. НЕТО-ПРИХОДИ ОД ДРУГИ ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ ЕВИДЕНТИРАНИ ПО ОБЈЕКТИВНА ВРЕДНОСТ

	Во илјади денари	
	Тековна година 2024	Претходна година 2023
<i>Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање</i>		
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето-основа:		
Реализирана	-	-
Нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на сопственичките инструменти, на нето-основа:		
Реализирана	-	-
Нереализирана	-	-
Приходи од дивиденда од финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на кредитите и побарувањата по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа:		
Реализирана	-	-
Нереализирана	-	-
<i>Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање</i>		
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето-основа:		
Реализирана	-	-
Нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на депозитите по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа:		
Реализирана	-	-
Нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на обврските по кредити по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа:		
Реализирана	-	-
Нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на останатите финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа:		
Реализирана	-	-
Нереализирана	-	-
<i>Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на дериватите чувани за управување со ризик по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа:</i>		
Реализирана	-	-
Нереализирана	-	-
Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност	-	-

СТОПАНСКА БАНКА АД - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024
10. НЕТО-ПРИХОДИ/(РАСХОДИ) ОД КУРСНИ РАЗЛИКИ

	Во илјади денари	
	Тековна година 2024	Претходна година 2023
Реализирани приходи/(расходи) од курсните разлики, на нето-основа	184.105	152.466
Нереализирани приходи/(расходи) од курсните разлики, на нето-основа:	-	-
- курсни разлики на исправката на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	-	-
- курсни разлики на посебната резерва за вонбилансна изложеност, на нето-основа	-	-
- останати курсни разлики, на нето-основа	(4.521)	(7.405)
Нето-приходи/(расходи) од курсните разлики	179.584	145.061

11. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ ОД ДЕЈНОСТА

	Во илјади денари	
	Тековна година 2024	Претходна година 2023
Добивка од продажба на средства расположливи за продажба	-	6
Дивиденда од сопственичките инструм. распол. за продажба	-	2.465
Нето-приходи од вложувањата во подружници и придружени друштва	-	-
Капитална добивка од продажба на:		
недвижности и опрема (Белешка 29)	3.109	20
нематеријални средства	-	-
преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	31.239	88.995
нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	-	-
Приходи од кирии (Белешка 45)	1.306	1.402
Приходи од добиени судски спорови	8.225	8.992
Наплатени претходно отпишани побарувања	399.824	472.922
Ослободување на посебната резерва и резервирања за:		
потенцијални обврски врз основа на судски спорови	-	-
пензии и други користи на вработените	-	-
преструктурирања	-	-
неповолни договори	-	-
останати резервирања	-	-
Останато:		
порано повлекување на депозити на нерезиденти	24.679	27.984
приходи од посредување при осигурување на хипотеки и залози на недвижности при одобрување кредити на физички лица	66	127
други приходи	42.324	11.361
Вкупно останати приходи од дејноста	510.772	614.274

13. ЗАГУБА ПОРАДИ ОШТЕТУВАЊЕ НА НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА, НА НЕТО-ОСНОВА

						Во илјади денари
	Недвижно-сти и опрема	Нематеријални средства	Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	Останати нефинансиски средства	Вкупно
31 декември 2024 тековен период						
Дополнителна загуба поради оштетување	-	-	25.887	-	-	25.887
(Ослободување на загубата поради оштетување)	-	-	(60.444)	-	-	(60.444)
Вкупно загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа	-	-	34.557	-	-	34.557
31 декември 2023 претходен период						
Дополнителна загуба поради оштетување	-	-	6.053	-	-	6.053
(Ослободување на загубата поради оштетување)	-	-	(100.703)	-	-	(100.703)
Вкупно загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа	-	-	94.650	-	-	94.650

14. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

	Во илјади денари	
	Тековна година 2024	Претходна година 2023
Краткорочни користи за вработените		
Плати	653.906	593.203
Задолжителни придонеси за социјално и здравствено осигурување	252.518	233.522
Краткорочни платени отсуства	-	-
Трошоци за привремено вработување	28.845	19.977
Удел во добивката и награди	-	-
Немонетарни користи	-	-
Останати користи на вработените	236.396	224.834
	<u>1.171.665</u>	<u>1.071.536</u>
Користи по престанокот на вработувањето		
Придонеси кон пензиските планови за дефинирани придонеси	-	-
Користи при пензионирањето	-	-
Зголемување на обврската за пензиски планови за дефинирани користи	-	-
Зголемување на обврската за други долгорочни користи	-	-
Други користи при престанок на вработувањето	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Користи поради престанок на вработувањето	-	-
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со сопственички инструменти	-	-
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со парични средства	-	-
Останато	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Вкупно трошоци за вработените	<u>1.171.665</u>	<u>1.071.536</u>

Во ставката останати користи на вработените се прикажани исплатите кон вработените по основ на регрес за годишен одмор, новогодишен надоместок, јубилејни награди и други краткорочни бенефиции.

Резервирањата за пензиски и други користи за вработените, на нето основа во износ од 5.774 илјади денари (2023: 5.623 илјади денари) се прикажани во Белешка 38.

	Тековна година 2024	Претходна година 2023
Просечен број на вработени за периодот	948	945
Број на постојано вработени на крај на годината	928	947
Број на привремено вработени на крај на годината	42	34

15. АМОРТИЗАЦИЈА

	Тековна година 2024	Во илјади денари Претходна година 2023
Амортизација на нематеријални средства		
Интерно развиен софтвер	-	-
Купен софтвер од надворешни добавувачи	68.603	53.160
Други интерно развиени нематеријални средства	-	-
Други нематеријални средства	-	-
Вложувања во нематеријални средства земени под закуп	-	-
	<u>68.603</u>	<u>53.160</u>
Амортизација на материјални средства		
Градежни објекти	33.020	32.540
Транспортни средства	13.108	2.609
Мебел и канцелариска опрема	90.380	62.547
Останата опрема	2.577	2.457
Други ставки на недвижностите и опремата	480	562
Вложувања во недвижностите и опремата земени под закуп	5.669	7.035
	<u>145.234</u>	<u>107.750</u>
Вкупно амортизација	<u>213.837</u>	<u>160.910</u>

16. ОСТАНАТИ РАСХОДИ ОД ДЕЈНОСТА

	Тековна година 2024	Во илјади денари Претходна година 2023
Загуба од продажбата на сред, расположливи за продажба	-	-
Трошоци за лиценцирање на софтверот	-	-
Премии за осигурување на депозитите	194.508	179.489
Премии за осигурување на имотот и на вработените	8.744	9.808
Материјали и услуги	563.222	533.349
Административни и трошоци за маркетинг	183.934	139.393
Останати даноци и придонеси	8.534	5.037
Трошоци за кирии	61.945	55.851
Трошоци за судски спорови	1.911	1.085
Резервирања за пензиските и за другите користи за вработените, на нето-основа	-	-
Резервирања за потенцијалните обврски врз основа на судски спорови, на нето-основа	9.481	396
Други резервирања на нето-основа	-	-
Загуба од продажбата на:		
недвижности и опрема	-	-
нематеријални средства	-	-
преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	-	-
нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	-	-
Останато:		
трошоци за службени патувања	8.289	5.475
останати трошоци	26.391	18.327
Вкупно останати расходи од дејноста	<u>1.066.959</u>	<u>948.210</u>

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2024

17. ДАНОК НА ДОБИВКА

А. Расходи/(приходи) за тековен и одложен данок

	Во илјади денари	
	Тековна година	Претходна година
	2024	2023
Тековен данок на добивка		
Расход/(приход) за тековниот данок на добивка за годината	594.383	383.331
Корекции за претходни години	-	-
Користи од претходно непризнаени даночни загуби, даночни кредити или привремени разлики од претходни години	-	-
Промени во сметководствени политики и грешки	-	-
Останато	-	-
	594.383	383.331
Одложен данок на добивка		
Одложен данок од добивка кој произлегува од привремени разлики за годината	-	-
Признавање на претходно непризнаени даночни загуби	-	-
Промени во даночната стапка	-	-
Воведување нови даноци	-	-
Користи од претходно непризнаени даночни загуби, даночни кредити или привремени разлики од претходни години	-	-
Останато	-	-
	-	-
Вкупно расходи/(поврат) на данокот на добивка	594.383	383.331

	Во илјади денари	
	Тековна година	Претходна година
	2024	2023
Тековен данок на добивка		
Признаен во билансот на успех	594.383	383.331
Признаен во капиталот и резервите	-	-
	594.383	383.331
Одложен данок на добивка		
Признаен во билансот на успех	-	-
Признаен во капиталот и резервите	-	-
	-	-
Вкупно расходи/(поврат) на данокот на добивка	594.383	383.331

Согласно Законот за данокот на добивка што се применува за фискалните 2024 и 2023 година, основаца за оданочување претставува остварената бруто добивка (разлика помеѓу вкупните приходи и расходи) зголемена за одредени трошоци кои не се даночно признати, или намалена за одредени приходи, инвестиции и слично, кои не се предмет на оданочување.

17. ДАНОК НА ДОБИВКА (продолжение)

А. Расходи/(приходи) за тековен и одложен данок (продолжение)

Од 1 јануари 2024 година, во Северна Македонија стапи на сила нов закон за Глобален минимален данок согласно Pillar 2 правилата за минимален глобален данок од 15%. Во позицијата тековен данок се вклучени износите на данокот на добивка пресметан согласно законот за данок на добивка и дополнителниот данок пресметан според одредбите во новиот закон.

Согласно претходно важечкиот Закон за данок на добивка, акумулираната нераспределена добивка за периодот од 2009 до 2013 година ќе биде предмет на оданочување во моментот на нејзина распределба.

Б. Усогласувањето помеѓу просечната ефективна даночна стапка и применливата даночна стапка

	Во %	Во илјади денари	Во %	Во илјади денари
	Тековна година 2024		Претходна година 2023	
Добивка/(загуба) пред оданочувањето	100,00	4.147.930	100,00	3.852.932
Данок на добивка согласно со применливата даночна стапка	-	414.793	-	385.293
Ефект од различни даночни стапки во други земји	-	-	-	-
Корекции за претходни години и промени во даночната стапка	-	-	-	-
Оданочен приход во странство	-	-	-	-
Расходи непризнаени за даночни цели	0,42	17.543	0,34	13.215
Даночно ослободени приходи	-	-	-	-
Даночни ослободувања непризнаени во билансот на успех	-	-	-	-
Признавање на претходно непризнаени даночни загуби	-	-	-	-
Користи од претходно непризнаени даночни загуби, даночни кредити или привремени разлики од претходни години	-	-	-	-
Промена на одложениот данок	-	-	-	-
Останато	3,91	162.047	(0,39)	(15.178)
Вкупно расходи/(поврат) на данокот на добивка		594.383		383.331
Просечна ефективна даночна стапка	14,33		9,95	

17. ДАНОК НА ДОБИВКА (продолжение)

В. Данок на добивка од останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех

	Тековна година 2024			Претходна година 2023		
	Пред оданочување	Расход/поврат на данок на добивка	Намалено за данок на добивка	Пред оданочување	Расход/поврат на данок на добивка	Намалено за данок на добивка
Ревалоризациска резерва за средства расположиви за продажба	-	-	-	-	-	-
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од паричните текови	-	-	-	-	-	-
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од нето вложувања во странско работење	-	-	-	-	-	-
Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-
Удел во останатите добивки/(загуби) од придружните друштва кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-
Останати добивки/(загуби) кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-
Вкупно останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-

18. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	Во илјади денари	
	Тековна година 2024	Претходна година 2023
Парични средства во благајна	2.161.347	1.478.881
Сметки и депозити во НБРСМ, освен задолжителни депозити во странска валута	9.884.595	9.937.583
Тековни сметки и трансакциски депозити кај странски банки	493.031	745.751
Тековни сметки и трансакциски депозити кај домашни банки	647	182
Благајнички записи со кои може да се тргува на секундарниот пазар	1.807.069	1.827.385
Државни записи со кои може да се тргува на секундарниот пазар	-	-
Орочени депозити со период на достасување до три месеци	4.422.988	4.323.785
Останати краткорочни високоликвидни средства	8.026	5.481
Побарувања врз основа на камати (Исправка на вредноста)	7.884 (81)	7.569 (104)
Вклучено во паричните средства и паричните еквиваленти за потребите на Извештајот за паричниот тек	18.785.506	18.326.514
Задолжителни депозити во странска валута	5.697.983	5.929.166
Ограничени депозити (Исправка на вредноста)	31.326	401.326
Вкупно	24.514.815	24.657.005

18. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (продолжение)

	во илјади денари							
	тековна година 2024				претходна година 2023			
	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста
Движење на исправката на вредноста								
Состојба на 1 јануари	104	-	-	104	341	-	-	341
Исправка на вредноста за годината								
дополнителна исправка на вредноста	166	-	-	166	596	-	-	596
(ослобод. на исправката на вредноста)	(189)	-	-	(189)	(833)	-	-	(833)
Трансфер во:								
- исправка на вредноста за Група 1	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 2	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 3	-	-	-	-	-	-	-	-
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-	-	-	-	-	-	-
Ефект од курсни разлики	-	-	-	-	-	-	-	-
(Отпишани побарувања)	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември	81	-	-	81	104	-	-	104

Нивото на задолжителните депозити во странска валута кои со состојба на 31 декември 2024 година се во износ од 5.697.983 илјади денари (2023: 5.929.166 илјади денари) го претставуваат пропишаниот износ на депозити кои се издвоени во согласност со Одлуката за задолжителни резерви кај НБРСМ. Задолжителните резерви во странска валута се пресметуваат врз основа на просечниот износ на депозитите во странска валута во текот на еден календарски месец. На задолжителната резерва во странска валута за 2024 и 2023 година не се пресметува камата.

Во 2024 година беше направена измена во правилата за работа на платниот систем КИБС. Со измената учесниците/корисници на услугата КИБС-Клиринг средствата во резервен гарантен фонд (РГФ) повеќе не ги чуваат на постојано на сметката во КИБС. Средствата ги уплаќаат на почеток на работниот ден и доколку успешно заврши порамнувањето, на крај на ден, истите се враќаат на банките. Затоа состојбата на Банката на сметката во фондот за РГФ на 31.12.2024 година изнесува нула денари (2023: 370.000 илјади денари).

Позицијата сметки и депозити во НБРСМ, освен задолжителни депозити во странска валута, со состојба на 31 декември 2024 година во износ од 9.884.595 илјади денари (2023: 9.937.583 илјади денари) претставуваат задолжителна резерва во денари, тековни сметки во странска валута и пласирани средства во расоложливи депозити. На задолжителната резерва во денари НБРСМ не пресметува камата. Благајничките записи со кои може да се тргува на секундарниот пазар со состојба на 31 декември 2024 во износ од 1.807.069 илјади денари (2023: 1.827.385 илјади денари) се набавени од НБРСМ и имаат период на достасување од 35 до 56 дена. Каматната стапка за овие записи во текот на 2024 година НБРСМ ја намали 3 пати и истата се намали од 6,30% на 5,55% додека во 2023 истата се зголеми од 4,75% на 6,30% годишно.

19. СРЕДСТВА ЗА ТРГУВАЊЕ

A. Структура на средствата за тргување според видот на финансискиот инструмент

	Во илјади денари	
	Тековна година 2024	Претходна година 2023
<i>Хартии од вредност за тргување</i>		
Должнички хартии од вредност за тргување		
Благајнички записи за тргување	-	-
Државни записи за тргување	-	-
Останати инструменти на пазарот на пари	-	-
Обврзници издадени од државата	-	-
Корпоративни обврзници	-	-
Останати должнички инструменти	-	-
	-	-
Котирани	-	-
Некотирани	-	-
<i>Сопственички инструменти за тргување</i>		
Сопственички инструменти издадени од банки	-	-
Останати сопственички инструменти	-	-
	-	-
Котирани	-	-
Некотирани	-	-
<i>Деривати за тргување</i>		
Договори зависни од промената на каматната стапка	-	-
Договори зависни од промената на курсот	-	-
Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност	-	-
Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСФИ	-	-
	-	-
<i>Кредити и побарувања</i>		
Кредити на и побарувања од банки	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-
	-	-
Вкупно средства за тргување	-	-

СТОПАНСКА БАНКА АД - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024
19. СРЕДСТВА ЗА ТРГУВАЊЕ (продолжение)

Б. Прекласифицирани средства за тргување

Б.1 Состојба на прекласифицираните средства за тргување

	Прекласифициран износ (на датумот на прекласификација)	Во илјади денари			
		Тековна година 2024		Претходна година 2023	
		Сметковод- ствена вредност на 31.12.2024	Објективна вредност на 31.12.2024	Сметковод- ствена вредност на 31.12.2023	Објективна вредност на 31.12.2023
Средства за тргување прекласифицирани во 2024 (тековен период) во:					
- финансиски средства расположиви за продажба	-	-	-	-	-
- кредити и побарувања од банки	-	-	-	-	-
- кредити и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Средства за тргување прекласифицирани во 2023 (претходен период) во:					
- финансиски средства расположиви за продажба	-	-	-	-	-
- кредити и побарувања од банки	-	-	-	-	-
- кредити и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

Банката тргува со средствата за тргување со цел генерирање на добивка од краткорочните флукутации на берзанската цена на овие средства. Банката нема значајно влијание врз банките во кои има сопственички инструменти за тргување со оглед на незначајниот процент на сопственост во основниот капитал на овие банки.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

19. СРЕДСТВА ЗА ТРГУВАЊЕ (продолжение)

Б. Прекласифицирани средства за тргување (продолжение)

Б.2 Добивки и загуби од прекласифицираните средства за тргување

	Прекласифицирани во текот на 2024				Прекласифицирани во текот на 2023				Во илјади денари
	(тековен период)				(претходен период)				
	Биланс на успех 2024 (тековен период)	Останати добивки/(загуби) 2024 (тековен период)	Биланс на успех 2024 (тековен период)	Останати добивки/(загуби) 2024 (тековен период)	Биланс на успех 2023 (претходен период)	Останати добивки/(загуби) 2023 (претходен период)	Биланс на успех 2023 (претходен период)	Останати добивки/(загуби) 2023 (претходен период)	
Период пред прекласификација									
Средства за тргување прекласифицирани во финансиски средства расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Средства за тргување прекласифицирани во кредити и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Средства за тргување прекласифицирани во кредити и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Период по прекласификација									
Средства за тргување прекласифицирани во финансиски средства расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Средства за тргување прекласифицирани во кредити и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Средства за тргување прекласифицирани во кредити и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	-	-	-	-	-

19. СРЕДСТВА ЗА ТРГУВАЊЕ (продолжение)

Б. Прекласифицирани средства за тргување (продолжение)

Б.3 Добивки или загуби кои би биле признани во Билансот на успех доколку средствата не биле прекласифицирани
Во илјади денари

	Прекласифицирани во текот на 2024 (тековен период)	Прекласифицирани во текот на 2023 (претходен период)	
	Биланс на успех 2024 (тековен период)	Биланс на успех 2024 (тековен период)	Биланс на успех 2023 (претходен период)
Средства за тргување прекласифицирани во финансиски средства расположиви за продажба	-	-	-
- нето приходи од тргување	-	-	-
Средства за тргување прекласифицирани во кредити и побарувања од банки	-	-	-
- нето приходи од тргување	-	-	-
Средства за тргување прекласифицирани во кредити и побарувања од други комитенти	-	-	-
- нето приходи од тргување	-	-	-

20. ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ПО ОБЈЕКТИВНА ВРЕДНОСТ ПРЕКУ БИЛАНСОТ НА УСПЕХ ОПРЕДЕЛЕНИ КАКО ТАКВИ ПРИ ПОЧЕТНОТО ПРИЗНАВАЊЕ

	Во илјади денари	
	Тековна година 2024	Претходна година 2023
<i>Должнички хартии од вредност</i>		
Благајнички записи	-	-
Државни записи	-	-
Останати инструменти на пазарот на пари	-	-
Обврзници издадени од државата	-	-
Корпоративни обврзници	-	-
Останати должнички инструменти	-	-
Котирани	-	-
Некотирани	-	-
<i>Сопственички инструменти</i>		
Сопственички инструменти издадени од банки	-	-
Останати сопственички инструменти	-	-
Котирани	-	-
Некотирани	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-
Вкупно финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-

21. ДЕРИВАТНИ СРЕДСТВА И ОБВРСКИ ЧУВАНИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК

		Тековна година 2024		Во илјади денари Претходна година 2023	
		дериватни средства	(дериватни обврски)	дериватни средства	(дериватни обврски)
A.	Деривати за заштита од ризик/Деривати чувани за управување со ризик				
A.1	<i>според видот на променливата</i> Деривати чувани за управување со ризик				
	Договори зависни од промената на каматната стапка	-	-	-	-
	Договори зависни од промената на курсот	-	-	-	-
	Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност	-	-	-	-
	Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСФИ 9	-	-	-	-
	Вкупно деривати чувани за управување со ризик	-	-	-	-
A.2	<i>според видот на заштита од ризик</i> Заштита од ризикот од објективна вредност	-	-	-	-
	Заштита од ризикот од паричните текови	-	-	-	-
	Заштита од ризикот од нето-вложување во странско работење	-	-	-	-
	Вкупно деривати чувани за управување со ризик	-	-	-	-
B.	Вградени деривати				
	Договори зависни од промената на каматната стапка	-	-	-	-
	Договори зависни од промената на курсот	-	-	-	-
	Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност	-	-	-	-
	Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСФИ 9	-	-	-	-
	Вкупно вградени деривати	-	-	-	-
	Вкупно деривати чувани за управување со ризик	-	-	-	-

СТОПАНСКА БАНКА АД - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2024

22. КРЕДИТИ НА И ПОБАРУВАЊА

22.1 КРЕДИТИ НА И ПОБАРУВАЊА ОД БАНКИ

	Тековна година 2024		Во илјади денари Претходна година 2023	
	кратко- рочни	долго- рочни	кратко- рочни	долго- рочни
Кредити на банки				
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	19.266	-	19.119	-
Орочени депозити, со период на достасување над три месеци				
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	398.135	-	317.805
Репо				
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Останати побарувања				
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Побарувања врз основа на камати	-	-	-	-
Тековна достасаност	-	-	-	-
Вкупно кредити на и побарувања од банки пред исправката на вредност	19.266	398.135	19.119	317.805
(Исправка на вредноста)	(10.456)	-	(10.363)	-
Вкупно кредити на и побарувања од банки намалени за исправката на вредност	8.810	398.135	8.756	317.805

	Тековна година 2024				Претходна година 2023			
	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста
Движење на исправката на вредноста								
Состојба на 1 јануари	-	-	10.363	10.363	-	-	10.071	10.071
Исправка на вредноста за годината								
дополнителна исправка на вредноста	-	-	402	402	-	-	692	692
(ослобод на исправката на вредноста)	-	-	(309)	(309)	-	-	(400)	(400)
Трансфер во:								
- исправка на вредноста за Група 1	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 2	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 3	-	-	-	-	-	-	-	-
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-	-	-	-	-	-	-
Ефект од курсни разлики (Отпишани побарувања)	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември	-	-	10.456	10.456	-	-	10.363	10.363

Дел од кредитите на странски банки во износ од 18.043 илјади денари (2023: 18.393 илјади денари) се ограничени и претставуваат средства во банки во Република Србија, за кои е отворена стечајна постапка во јануари 2002 година. Банката има сметки во овие Банки со изложеност во износ од 18.043 илјади денари (Белешка 34.1).

31 декември 2024

22. КРЕДИТИ НА И ПОБАРУВАЊА (продолжение)

22.1 КРЕДИТИ НА И ПОБАРУВАЊА ОД БАНКИ (продолжение)

Во орочените депозити во странски банки се вклучени ограничени сметки во износ од 398.135 илјади денари (2023: 317.805 илјади денари), кои претставуваат депозити во United Overseas Bank Limited Singapore и HSBC Bank PLC, Лондон, Велика Британија, како обезбедување за трансакции со VISA и Master кредитни картички. Овие средства не се на располагање во секојдневното работење на Банката.

22.2 КРЕДИТИ НА И ПОБАРУВАЊА ОД ДРУГИ КОМИНТЕНТИ

А. Структура на кредитите на и побарувањата од други коминтенти според видот на должникот

	Тековна година 2024		Во илјади денари Претходна година 2023	
	кратко- рочни	долго- рочни	кратко- рочни	долго- рочни
Нефинансиски друштва				
побарувања по главница	16.116.030	24.938.026	14.415.247	22.135.474
побарувања врз основа на камати	97.298	-	105.472	-
Држава				
побарувања по главница	-	1.133	-	1.479
побарувања врз основа на камати	1	-	2	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
побарувања по главница	-	10.799	-	12.495
побарувања врз основа на камати	3	-	3	-
Финансиски друштва, освен банки				
побарувања по главница	-	1.979	-	9.559
побарувања врз основа на камати	1.010	-	413	-
Домаќинства				
побарувања по главница				
станбени кредити	154.598	21.055.619	84.404	18.657.398
потрошувачки кредити	1.645.538	33.411.130	1.326.319	33.274.668
автомобилски кредити	244	29.044	446	10.473
хипотекарни кредити	-	-	-	-
кредитни картички	161.381	3.350.391	150.329	3.808.785
други кредити	99.025	1.212.408	103.851	1.347.933
побарувања врз основа на камати	278.974	-	343.581	-
Нерезиденти, освен банки				
побарувања по главница	693	4.238	998	9.680
побарувања врз основа на камати	-	-	15	-
Тековна достасаност	13.127.232	(13.127.232)	14.335.369	(14.335.369)
Вкупно кредити на и побарувања од други коминтенти пред исправката на вредност	31.682.027	70.887.535	30.866.449	64.932.575
(Исправка на вредноста)	(445.153)	(3.314.153)	(404.773)	(3.085.120)
Вкупно кредити на и побарувања од други коминтенти намалени за исправката на вредност	31.236.874	67.573.382	30.461.676	61.847.455

СТОПАНСКА БАНКА АД - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2024

22. КРЕДИТИ И ПОБАРУВАЊА (продолжение)

22.2 КРЕДИТИ НА И ПОБАРУВАЊА ОД ДРУГИ КОМИНТЕНТИ (продолжение)

А. Структура на кредитите на и побарувањата од други комитенти според видот на должникот (продолжение)

	во илјади денари							
	тековна година 2024				претходна година 2023			
	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста
Движење на исправката на вредноста								
Состојба на 1 јануари	707.996	733.602	2.048.295	3.489.893	165.297	677.571	2.370.198	3.213.066
Исправка на вредноста за годината								
дополнителна исправка на вредноста	392.288	347.726	1.069.089	1.809.103	455.648	537.638	928.996	1.922.282
(ослобод.на исправката на вредноста)	(322.285)	(141.571)	(133.358)	(597.215)	(201.358)	(207.548)	(236.131)	(645.037)
Трансфер во:								-
- исправка на вредноста за Група 1	139.269	(128.871)	(10.398)	-	301.764	(295.107)	(6.657)	-
- исправка на вредноста за Група 2	(32.638)	66.811	(34.173)	-	(12.105)	94.607	(82.502)	-
- исправка на вредноста за Група 3	(10.169)	(100.236)	110.405	-	(1.250)	(73.560)	74.810	-
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-	-	-	-	-	(18.300)	(18.300)
Ефект од курсни разлики (Отпишани побарувања)	-	-	(942.475)	(942.475)	-	-	(982.118)	(982.118)
Состојба на 31 декември	874.461	777.461	2.107.385	3.759.306	707.996	733.601	2.048.296	3.489.893

22. КРЕДИТИ И ПОБАРУВАЊА (продолжение)

22.2 КРЕДИТИ НА И ПОБАРУВАЊА ОД ДРУГИ КОМИТЕНТИ (продолжение)

Б. Структура на кредитите на и побарувањата од други комитенти според видот на обезбедувањето

	Во илјади денари	
	Тековна година 2024	Претходна година 2023
<i>(сегашна сметководствена вредност на кредитите и побарувањата)</i>		
Првокласни инструменти на обезбедување		
парични депозити (во дело и/или ограничени на сметки во банката)	2.213.270	2.036.353
државни хартии од вредност	-	-
државни безусловни гаранции	1.256.222	84.023
банкарски гаранции	263.562	260.780
Гаранции од друштва за осигурување и полиси за осигурување	-	-
Корпоративни гаранции (освен банкарски и од друштвата за осигурување)	2.031.201	1.456.689
Гаранции од физички лица	-	-
Залог на недвижен имот		
имот за сопствена употреба (станови, куќи)	30.334.345	26.739.749
имот за вршење дејност	20.499.992	19.107.474
Залог на подвижен имот	3.045.106	3.337.780
Останати видови обезбедување	2.127.811	2.240.493
Необезбедени	37.038.747	37.045.790
Вкупно кредити на и побарувања од други комитенти намалени за исправката на вредноста	98.810.256	92.309.131

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2024

23. ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

23.1 ВЛОЖУВАЊА ВО ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА РАСПОЛОЖЛИВИ ЗА ПРОДАЖБА

А. Структура на вложувањата во финансиски средства расположливи за продажба според видот на финансискиот инструмент

	Во илјади денари	
	Тековна година 2024	Претходна година 2023
<i>Должнички хартии од вредност</i>		
Благајнички записи	-	-
Државни записи	6.067.386	1.723.556
Останати инструменти на пазарот на пари	-	-
Обврзници издадени од страна на државата	5.362.525	2.171.286
Корпоративни обврзници	-	-
Останати должнички инструменти	-	-
	<u>11.429.911</u>	<u>3.894.842</u>
Котирани	5.362.525	2.171.286
Некотирани	6.067.386	1.723.556
<i>Сопственички инструменти</i>		
Сопственички инструменти издадени од банки	-	-
Останати сопственички инструменти	92.901	92.773
	<u>92.901</u>	<u>92.773</u>
Котирани	68.493	68.365
Некотирани	24.408	24.408
Вкупно вложувања во финансиските инструменти расположливи за продажба	<u>11.522.812</u>	<u>3.987.615</u>

во илјади денари

	Тековна година 2024				Претходна година 2023			
	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста
Движење на исправката на вредноста								
Состојба на 1 јануари	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на вредноста за годината	-	-	-	-	-	-	-	-
дополнителна исправка на вредноста (ослобод на исправката на вредноста)	-	-	-	-	-	-	-	-
Трансфер во:								
- исправка на вредноста за Група 1	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 2	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 3	-	-	-	-	-	-	-	-
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-	-	-	-	-	-	-
Ефект од курсни разлики (Отпишани побарувања)	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември	-	-	-	-	-	-	-	-

23. ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (продолжение)

23.1 ВЛОЖУВАЊА ВО ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА РАСПОЛОЖЛИВИ ЗА ПРОДАЖБА (продолжение)

Должнички хартии од вредност

На 31.12.2024 вкупната состојба на вложувања во должнички ХВ расположливи за продажба изнесува 11.429.911 илјади денари (2023: 3.894.842 илјади денари). Вложувања во државни записи издадени од Р.С. Македонија кои достасуваат во 2025 година изнесува 6.067.386 илјади денари (2023: 1.723.556 илјади денари).

Државни обврзници со рок на достасување до 2028 година се со износ од 5.362.525 илјади денари (2023: 2.171.286 илјади денари). Истите се евидентираат по објективна вредност преку останата сеопфатна добивка.

Сопственички инструменти

На 31.12.2024 вкупниот износ на останати сопственички инструменти изнесува 92.901 илјади денари (2023: 92.773 илјади денари). Овие инструменти се состојат од вложувања во домашни финансиски институции (ЦДХВ АД Скопје, Македонска берза АД, Скопје, КИБС АД Скопје, КАСИС АД Скопје) во износ од 90.512 илјади денари (2023: 90.512 илјади денари), странски финансиски институции во износ од 31 илјади денари (2023: 31 илјади денари) и домашни нефинансиски субјекти во износ од 2.359 илјади денари (2023: 2.041 илјади денари).

Б. Прекласифицирани финансиски средства расположливи за продажба

Б.1 Состојба на прекласифицираните средства расположливи за продажба

	Во илјади денари				
	Прекласифициран износ (на датумот на прекласификација)	Тековна година 2024		Претходна година 2023	
		Сметководствена вредност на 31.12.2024	Објективна вредност на 31.12.2024	Сметководствена вредност на 31.12.2023	Објективна вредност на 31.12.2023
Средства расположливи за продажба прекласифицирани до 31.12.2024 (тековна година) во:					
- кредити и побарувања од банки	-	-	-	-	-
- кредити и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Средства расположливи за продажба прекласифицирани до 31.12.2023 (претходна година) во:					
- кредити и побарувања од банки	-	-	-	-	-
- кредити и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

23. ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (продолжение)

23.1 ВЛОЖУВАЊА ВО ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА РАСПОЛОЖЛИВИ ЗА ПРОДАЖБА (продолжение)

Б. Прекласифицирани финансиски средства расположиви за продажба (продолжение)

Б.2 Добивки и загуби од прекласифицираните средства расположиви за продажба

	Биланс на успех 2024	Останати добивки/(зауби) 2024	Биланс на успех 2023	Во илјади денари Останати добивки/(зауби) 2023
Период пред прекласификација				
Средства расположиви за продажба прекласифицирани во кредити и побарувања од банки				
- приходи од камата	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства на нето основа	-	-	-	-
- промена во објективната вредност на нето основа	-	-	-	-
Средства расположиви за продажба прекласифицирани во кредити и побарувања од други комитенти				
- приходи од камата	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства на нето основа	-	-	-	-
- промена во објективната вредност на нето основа	-	-	-	-
Период по прекласификација				
Средства расположиви за продажба прекласифицирани во кредити и побарувања од банки				
- приходи од камата	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства на нето основа	-	-	-	-
- износ раскнижен од ревалоризациски резерви	-	-	-	-
Средства расположиви за продажба прекласифицирани во кредити и побарувања од други комитенти				
- приходи од камата	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства на нето основа	-	-	-	-
- износ раскнижен од Ревалоризациски резерви	-	-	-	-

23.ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (продолжение)

23.1 ВЛОЖУВАЊА ВО ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА РАСПОЛОЖЛИВИ ЗА ПРОДАЖБА (продолжение)

Б. Прекласифицирани финансиски средства расположиви за продажба (продолжение)

Б.3 Добивки или загуби кои би биле признаени доколку средствата не биле прекласифицирани

Во илјади денари

	Биланс на успех 2024 (тековен период)	Останати добивки/(загуби 2024)	Биланс на успех 2023 (претходен период)	Останати добивки/(загуби 2023)
Средства расположиви за продажба прекласифицирани во кредити и побарувања од банки				
- приходи од камата	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства на нето основа	-	-	-	-
- промена во објективната вредност на нето основа	-	-	-	-
Средства расположиви за продажба прекласифицирани во кредити и побарувања од други комитенти				
- приходи од камата	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства на нето основа	-	-	-	-
- промена во објективната вредност на нето основа	-	-	-	-

23. ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (продолжение)

23.2 ВЛОЖУВАЊЕ ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ КОИ СЕ ЧУВААТ ДО ДОСТАСУВАЊЕ

	Во илјади денари	
	Тековна година 2024	Претходна година 2023
<i>Должнички хартии од вредност</i>		
Благајнички записи	-	-
Државни записи	-	-
Останати инструменти на пазарот на пари	-	-
Обврзници издадени од државата	5.061.027	7.419.234
Корпоративни обврзници	1.575	1.575
Останати должнички инструменти	-	-
	5.062.602	7.420.809
Котирани	5.062.602	7.420.809
Некотирани	-	-
Вкупно вложувања во финансиските инструменти кои се чуваат до достасување пред исправката на вредноста (Исправка на вредноста)	5.062.602 (39)	7.420.809 (8)
Вкупно вложувања во финансиските инструменти кои се чуваат до достасување намалени за исправката на вредноста	5.062.563	7.420.801

	во илјади денари							
	Тековна година 2024				Претходна година 2023			
	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста
Движење на исправката на вредноста								
Состојба на 1 јануари	8	-	-	8	7	-	-	7
Исправка на вредноста за годината								
дополнителна исправка на вредноста (ослобод на исправката на вредноста)	31	-	-	31	5	-	-	5
					(4)	-	-	(4)
Трансфер во:								
- исправка на вредноста за Група 1	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 2	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 3	-	-	-	-	-	-	-	-
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-	-	-	-	-	-	-
Ефект од курсни разлики (Отпишани побарувања)	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември	39	-	-	39	8	-	-	8

На 31.12.2024 вкупната состојба на вложувањата во должнички ХВ чувани до достасување изнесува 5.062.564 илјади денари (2023: 7.420.801 илјади денари) и се однесува на вложувања во државни обврзници издадени од Р.С. Македонија и еврообврзници исто така издадени од Р.С.Македонија во износ од 5.061.027 илјади денари (2023: 7.419.234 илјади денари). Државните обврзници достасуваат во 2025 и 2028 година и имаат купонска каматна стапка од 1,63% до 4,75%. Еврообврзниците достасуваат во 2025, 2026, 2027 и 2028 година со купонска каматна стапка од 1,625% до 6,96%. Истите се евидентираат по амортизирана набавна вредност. Износот на корпоративни обврзници изнесува 1.575 илјади денари (2023: 1.575 илјади денари).

24. ВЛОЖУВАЊА ВО ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА

А. Процент на учество на банката во подружници и во придружени друштва

Назив на подружниците и на придружните друштва	Земја	Процент на учество во сопственоста		Процент на право на глас	
		Тековна година 2024	Претходна година 2023	Тековна година 2024	Претходна година 2023
Стопанска Лизинг Дооел Скопје	РМС	100	100	100	100

Б. Финансиски информации за придружените друштва - 100%

Назив на придружените друштва	Вкупна актива	Вкупни обврски	Вкупно капитал и резерви	Во илјади денари	
				Приходи	Добивка/ (загуба) за фин. год.
тековна година 2024	-	-	-	-	-
претходна година 2023	-	-	-	-	-

Во текот на 2022 година Банката го основа друштвото Стопанска Лизинг Дооел, кое е друштво со ограничена одговорност и со седиште во Република Северна Македонија. СТ Лизинг е овластена за вршење на сите лизинг активности. Позначајни активности на друштвото се издавање под оперативен и финансиски наем на: автомобили за фирми и приватни лица, комерцијални возила, камиони и автобуси, опрема за индустрија, земјоделска опрема, медицинска опрема, градежна опрема и недвижен имот. На 31 декември 2024 година вкупниот број на вработени во Друштвото изнесува 7 вработени (2023: 6 вработени). Вложувањето на Банката во лизинг друштвото изнесува 65.028 илјади денари.

25. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА

	Во илјади денари	
	Тековна година 2024	Претходна година 2023
Побарувања од купувачите	23.874	9.077
Однапред платени трошоци	77.565	28.620
Пресметани одложени приходи	-	11
Побарувања за провизии и надоместоци	35.363	32.992
Побарувања од вработени	5.144	4.220
Аванси за нематеријални средства	-	-
Аванси за недвижности и опрема	1.220.780	829.193
Останато:		
Залихи на материјали	9.761	11.252
Нумизматички збирки	9.907	9.907
Побарувања по исплати по странски Виза картички	557.992	223.609
Однапред исплатени пензии	-	-
Останато	387.810	263.211
Вкупно останати побарувања пред исправката на вредноста	2.328.196	1.412.092
(Исправка на вредноста)	(46.893)	(29.148)
Вкупно останати побарувања намалени за исправката на вредноста	2.281.303	1.382.944

25. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (продолжение)

Во рамки на останати средства авансите за недвижности и опрема се плаќања направени како дел од купопродажната цена за изградба на новата административна зграда на Банката.

	Тековна година 2024				Претходна година 2023			
	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста
Движење на исправката на вредноста								
Состојба на 1 јануари	5.076	777	23.295	29.148	32	498	24.602	25.132
Исправка на вредноста за годината								
	1	24	25.626	25.651	5.059	299	18.523	23.881
дополнителна исправка на вредноста (ослобод. на исправката на вредноста)	8.611	(100)	(11.020)	(2.510)	(22)	(25)	(4.170)	(4.217)
Трансфер во:								
- исправка на вредноста за Група 1	84	(84)	-	-	7	(7)	-	-
- исправка на вредноста за Група 2	(1)	1	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 3	-	(205)	205	-	-	12	(12)	-
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)								
Ефект од курсни разлики	-	-	-	-	-	-	-	-
(Отпишани побарувања)	-	-	(5.397)	(5.397)	-	-	(15.647)	(15.647)
Состојба на 31 декември	13.771	414	32.709	46.893	5.076	777	23.296	29.148

26. ЗАЛОЖЕНИ СРЕДСТВА

	Во илјади денари	
	Тековна година 2024	Претходна година 2023
Должнички хартии од вредност	-	-
Сопственички инструменти	-	-
Вкупно заложени средства	-	-

27. ПРЕЗЕМЕНИ СРЕДСТВА ВРЗ ОСНОВА НА НЕНАПЛАТЕНИ ПОБАРУВАЊА

	Во илјади денари					
	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Станбени објекти и станови	Други вредности	Вкупно
Набавна вредност						
Состојба на 1 јануари 2023	16.673	349.754	25.344	71.814	2.159	465.744
преземени во текот на год.	554	133.824	12	3.075	-	137.465
(продадени во текот на год.)	(2.224)	(127.056)	(12)	(34.509)	(2.136)	(165.937)
(пренос во сопствени средства)	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2023	15.003	356.522	25.344	40.380	23	437.272
Состојба на 1 јануари 2024	15.003	356.522	25.344	40.380	23	437.272
преземени во текот на год.	-	33.345	4.274	16.172	-	53.791
(продадени во текот на год.)	(2.162)	(119.033)	(25.067)	(15.523)	-	(161.785)
(пренос во сопствени средства)	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2024	12.841	270.834	4.551	41.029	23	329.278
Оштетување						
Состојба на 1 јануари 2023	16.665	265.669	25.127	62.739	2.136	372.336
загуба поради оштетување во текот на годината	113	31.160	45	2.228	-	33.546
(продадени во текот на год.)	(2.224)	(64.876)	(2)	(31.696)	(2.136)	(100.934)
(пренос во сопствени средства)	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2023	14.554	231.953	25.170	33.271	-	304.948
Состојба на 1 јануари 2024	14.554	231.953	25.170	33.271	-	304.948
загуба поради оштетување во текот на годината	89	25.516	1.568	9.545	-	36.718
(продадени во текот на год.)	(2.157)	(59.007)	(25.036)	(14.620)	-	(100.820)
(пренос во сопствени средства)	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2024	12.486	198.462	1.702	28.196	-	240.846
Сегашна сметководствена вредност						
На 1 јануари 2023	8	84.085	217	9.075	23	93.408
На 31 декември 2023	449	124.569	174	7.109	23	132.324
На 31 декември 2024	355	72.372	2.849	12.833	23	88.432

Преземените средства врз основа на ненаплатени побарувања се состојат од средства кои не се користат во редовното работење на Банката. Во текот на 2024 година, Банката евидентирала загуби поради оштетување на преземените средства во вкупен износ од 36.718 илјади денари (2023: 33.546 илјади денари).

Во овој период, Банката продаде 10 средства (2023: 15 средства) со вкупна сметководствена вредност од 61.773 илјади денари (2023: 65.004 илјади денари), а презеде 7 објекти (2023: 5 објекти) со вкупна вредност од 35.161 илјади денари (2023: 137.453 илјади денари). Преземени се активности за подготовка на средствата преземени во текот на 2024 година за продажба, бидејќи генералната политика на Банката е овие објекти да се продадат во период од 3 години. Објективна вредност на преземените средства со 31.12.2024 изнесува 234.772 илјади денари.

28. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

А. Усогласување на сегашната сметководствена вредност

	Во илјади денари					
	Интерно развиен софтвер	Купен софтвер од надвор. добавув.	Други интерно развиени нематер. средства	Други нематеријални средства	Нематер. средства во подготовка	Вложувања во немат. средства земен во закуп Вкупно
Набавна вредност						
Состојба на 1 јануари 2023	-	643.204	-	-	-	643.204
зголемувања преку нови набавки	-	108.795	-	-	-	108.795
зголемувања преку интерен развој	-	-	-	-	-	-
зголемувања преку деловни комбинации (отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-
(отуѓување преку деловни комбинации)	-	-	-	-	-	-
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2023	-	751.999	-	-	-	751.999
Состојба на 1 јануари 2024	-	751.999	-	-	-	751.999
зголемувања преку нови набавки	-	131.849	-	-	-	131.849
зголемувања преку интерен развој	-	-	-	-	-	-
зголемувања преку деловни комбинации (отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-
(отуѓување преку деловни комбинации)	-	-	-	-	-	-
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2024	-	883.848	-	-	-	883.848
Амортизација и оштетување						
Состојба на 1 јануари 2023	-	506.334	-	-	-	506.334
амортизација за годината	-	53.160	-	-	-	53.160
загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-
(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2023	-	559.494	-	-	-	559.494
Состојба на 1 јануари 2024	-	559.494	-	-	-	559.494
амортизација за годината	-	68.603	-	-	-	68.603
загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-
(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2024	-	628.097	-	-	-	628.097
Сегашна сметководствена вредност						
На 1 јануари 2023	-	136.870	-	-	-	136.870
На 31 декември 2023	-	192.505	-	-	-	192.505
На 31 декември 2024	-	255.751	-	-	-	255.751

28. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (продолжение)

Б. Сметководствена вредност на нематеријалните средства за каде што постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на банката

	Интерно развиен софтвер	Купен софтвер од надвор. добавув.	Други интерно развиени нематер. средства	Други нематер- јални средства	Нематер. Средства во подготовка	Во илјади денари Вложувања во немат. Средства земени во закуп	Вкупно
Сегашна сметководствена вредност на							
31 декември 2023 година	-	-	-	-	-	-	-
31 декември 2024 година	-	-	-	-	-	-	-

На 31 декември 2024 и 2023 година, Банката нема нематеријални средства за кои што постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на Банката.

СТОПАНСКА БАНКА АД – Скопје
БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

29. НЕДВИЖНОСТИ И ОПРЕМА

А. Усогласување на сегашната сметководствена вредност

Во илјади денари

	Земјиште	Градежни објекти	Транс- пор- тни сред- ства	Мебел и канце- ларис- ка опрема	Останата опрема	Други ставки на недвиж- ности и опрема	Недвиж- ности и опрема во подго- товка	Вложу- вања во недвиж- ности и опрема земенн под закуп	Вкупно
Набавна вредност									
На 1 јануари 2023	-	1.327.927	3.557	990.576	66.204	22.460	114.615	178.275	2.703.614
зголемувања	-	9.130	30.019	208.689	946	-	120.847	8.068	377.699
зголемувања преку деловни комбинации (отуѓување и расходување)	-	-	(141)	-	-	-	-	-	(141)
(отуѓувања преку деловни комбинации)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати преноси	-	-	-	-	-	(222.187)	-	-	(222.187)
На 31 декември 2023	-	1.337.057	33.435	1.199.265	67.150	22.460	13.275	186.343	2.858.985
На 1 јануари 2024	-	1.337.057	33.435	1.199.265	67.150	22.460	13.275	186.343	2.858.985
зголемувања	-	30.363	111.922	90.422	1.736	-	126.705	8.772	369.920
зголемувања преку деловни комбинации (отуѓување и расходување)	-	(3.253)	(977)	(133.002)	(31)	-	-	-	(137.263)
(отуѓувања преку деловни комбинации)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати преноси	-	1.164	-	-	-	(1.164)	(101.319)	-	(101.319)
На 31 декември 2024	-	1.365.331	144.380	1.156.685	68.855	21.296	38.661	195.115	2.990.323
Амортизација и оштетување									
На 1 јануари 2023	-	673.099	3.547	893.936	46.491	13.984	-	162.719	1.793.776
амортизација за годината	-	32.540	2.609	62.547	2.457	561	-	7.036	107.750
загуба поради оштет. во текот на год, (ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	(141)	-	-	-	-	-	(141)
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати преноси	-	-	-	-	-	-	-	-	-
На 31 декември 2023	-	705.639	6.015	956.483	48.948	14.545	-	169.755	1.901.385
На 1 јануари 2024	-	705.639	6.015	956.483	48.948	14.545	-	169.755	1.901.385
амортизација за годината	-	33.020	13.108	90.380	2.577	480	-	5.669	145.234
загуба поради оштет. во текот на год, (ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	(1.678)	(977)	(132.311)	(31)	-	-	-	(134.997)
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати преноси	-	2.543	-	-	-	(2.543)	-	-	-
На 31 декември 2024	-	739.524	18.146	914.552	51.494	12.482	-	175.424	1.911.622
Сегашна сметководствена вредност									
На 1 јануари 2023	-	654.828	10	96.640	19.713	8.476	114.615	15.556	909.838
На 31 декември 2023	-	631.418	27.420	242.782	18.202	7.915	13.275	16.588	957.600
На 31 декември 2024	-	625.807	126.234	242.133	17.361	8.814	38.661	19.691	1.078.701

29. НЕДВИЖНОСТИ И ОПРЕМА (продолжение)

Б. Сметководствена вредност на материјалните средства за кои што постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на банката

Во илјади денари								
					Други ставки на недвиж- ности и опрема	Недвиж- ности и опрема во подго- товка	Вложу- вања во недвиж- ности и опрема земени под закуп	Вкупно
	Земјиште	Градежни објекти	Транс- портни сред- ства	Мебел и канце- ларис- ка опрема	Останата опрема			
Сегашна сметководствена вредност на								
31 декември 2023 година	-	-	-	-	-	-	-	-
31 декември 2024 година	-	-	-	-	-	-	-	-

Во текот на 2024 година Друштвото изврши продажба на недвижности и опрема со нето сметководствена вредност во износ од 63.348 денари, односно набавна вредност во износ од 112.258 илјади денари и акумулирана амортизација во износ од 48.910 илјади денари, при што оствари приходи од капитална добивка во износ од 32.400 илјади денари (Белешка 11).

Градежните објекти на Банката на 31 декември 2024 година вклучуваат имот со нето сметководствена вредност од 1.888 илјади денари (2023: 2.175 илјади денари) за кој Банката не поседува соодветни документи за сопственост што се должи на некомплетна катастарска евиденција. Нема хипотеки или останати товари врз имотот кој е сопственост на банката, односно банката не давала свој имот под хипотека за добивање на средства или слично.

30. ТЕКОВНИ И ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА И ОБВРСКИ

30.1 Тековни даночни средства и тековни даночни обврски

Во илјади денари	
Тековна година 2024	Претходна година 2023
Побарувања за данок на добивка (тековен)	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	(143.984)

30. ТЕКОВНИ И ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА И ОБВРСКИ (продолжение)

30.2 Одложени даночни средства и одложени даночни обврски

А. Признаени одложени даночни средства и одложени даночни обврски

	31 декември 2024			31 декември 2023		
	Одлож. даночни средства	Одлож. даночни обврски	На нето основа	Одлож. даночни средства	Одлож. даночни обврски	На нето основа
Дериватни с-ва чувани за управув. со ризик	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од др. коминитенти	-	-	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Нематеријални средства	-	-	-	-	-	-
Недвижности и опрема	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-	-	-
Дериватни обвр, чувани за управув. со ризик	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-	-	-
Неискористени даночни загуби и неискористени даночни кредити	-	-	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства/обврски признаени во билансот на успех	-	-	-	-	-	-
Преземени средства	-	13.369	13.369	-	-	-
Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба	-	6.051	6.051	-	-	-
Заштита од ризик од паричните текови	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства/обврски признаени во капиталот	-	19.420	19.420	-	-	-
Вкупно признаени одложени даночни средства/обврски	-	19.420	19.420	-	-	-

Б. Непризнаени одложени даночни средства

	Во илјади денари	
	Тековна година 2024	Претходна година 2023
Даночни загуби	-	-
Даночни кредити	-	-
Вкупно непризнаени одложени даночни средства	-	-

31. ТЕКОВНИ И ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА И ОБВРСКИ (продолжение)

30.2 Одложени даночни средства и одложени даночни обврски (продолжение)

В. Усогласување на движењата на одложените даночни средства и одложените даночни обврски во текот на годината

	Состојба на 1 јануари	Признаени во биланс на успех	Во илјади денари Признаени во капитал	Состојба на 31 декември
31 декември 2023				
Дериватни с-ва чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други коминтенти	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-
Нематеријални средства	-	-	-	-
Недвижности и опрема	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управув, со ризик	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-
Неискористени даночни загуби и неискористени даночни кредити	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-
Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба	-	-	-	-
Заштита од ризик од паричните текови	-	-	-	-
Вкупно признаени одложени даночни средства/(обврски)	-	-	-	-

30. ТЕКОВНИ И ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА И ОБВРСКИ (продолжение)

31.2 Одложени даночни средства и одложени даночни обврски (продолжение)

В. Усогласување на движењата на одложените даночни средства и одложените даночни обврски во текот на годината (продолжение)

	Состојба на 1 јануари	Признаени во биланс на успех	Во илјади денари Признаени во капитал	Состојба на 31 декември
31 декември 2024				
Дериватни с-ва чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други коминтенти	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-
Нематеријални средства	-	-	-	-
Недвижности и опрема	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управув. со ризик	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-
Неискористени даночни загуби и неискористени даночни кредити	-	-	-	-
Останато	-	-	13.369	13.369
Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба	-	-	6.051	6.051
Заштита од ризик од паричните текови	-	-	-	-
Вкупно признаени одложени даночни средства/(обврски)	-	-	19.420	19.420

31. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ГРУПА ЗА ОТУГУВАЊЕ

А. Нетековни средства кои се чуваат за продажба

	Во илјади денари Тековна година 2024	Претходна година 2023
Нематеријални средства	-	-
Недвижности и опрема	-	-
Вкупно нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-

32. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ГРУПА ЗА ОТУГУВАЊЕ (продолжение)

Б. Група за отуѓување

	Во илјади денари	
	Тековна година 2024	Претходна година 2023
<i>Група на средства за отуѓување</i>		
Финансиски средства	-	-
Нематеријални средства	-	-
Недвижности и опрема	-	-
Вложувања во придружени друштва	-	-
Побарувања за данок на добивка	-	-
Останати средства	-	-
Вкупно група на средства за отуѓување	-	-
<i>Обврски директно поврзани со групата на средства за отуѓување</i>		
Финансиски обврски	-	-
Посебна резерва	-	-
Обврски за данок на добивка	-	-
Останати обврски	-	-
Вкупно обврски директно поврзани со групата на средства за отуѓување	-	-

В. Добивка/(загуба) признаена од продажбата на средствата кои се чуваат за продажба и група за отуѓување

	Во илјади денари	
	Тековна година 2024	Претходна година 2023
Добивка/(загуба) признаена од продажбата на средствата кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	-	-

32. ОБВРСКИ ЗА ТРГУВАЊЕ

	Во илјади денари	
	Тековна година 2024	Претходна година 2023
<i>Депозити на банки</i>		
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ	-	-
Орочени депозити	-	-
Останати депозити	-	-
<i>Депозити на други коминтенти</i>		
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ	-	-
Орочени депозити	-	-
Останати депозити	-	-
<i>Издадени должнички хартии од вредност</i>		
Инструменти на пазарот на пари	-	-
Сертификати за депозит	-	-
Издадени обврзници	-	-
Останато	-	-
<i>Останати финансиски обврски</i>	-	-
<i>Деривати за тргување</i>		
Договори зависни од промената на каматната стапка	-	-
Договори зависни од промената на курсот	-	-
Договори зависни од промената на цената на хартии од вредност	-	-
Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСФИ 9	-	-
Вкупно обврски за тргување	-	-

33. ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ ПО ОБЈЕКТИВНА ВРЕДНОСТ ПРЕКУ БИЛАНСОТ НА УСПЕХ, ОПРЕДЕЛЕНИ КАКО ТАКВИ ПРИ ПОЧЕТНОТО ПРИЗНАВАЊЕ

	Тековна година 2024		Во илјади денари Претходна година 2023	
	сегашна сметковод- ствена вредност	договорна вредност, платлива на достасу- вање	сегашна сметковод- ствена вредност	договорна вредност, платлива на достасу- вање
<i>Депозити на банки</i>				
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
<i>Депозити на други коминтенти</i>				
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
<i>Издадени должнички хартии од вредност</i>				
Инструменти на пазарот на пари	-	-	-	-
Сертификати за депозит	-	-	-	-
Издадени обврзници	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-
<i>Субординирани обврски</i>				
Останати обврски	-	-	-	-
Вкупно финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-

	Тековна година 2024				Претходна година 2023			
	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста
Движење на исправката на вредноста								
Состојба на 1 јануари	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на вредноста за годината	-	-	-	-	-	-	-	-
дополнителна исправка на вредноста (ослобод. на исправката на вредноста)	-	-	-	-	-	-	-	-
Трансфер во:								
- исправка на вредноста за Група 1	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 2	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 3	-	-	-	-	-	-	-	-
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-	-	-	-	-	-	-
Ефект од курсни разлики (Отпишани побарувања)	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември	-	-	-	-	-	-	-	-

34. ДЕПОЗИТИ

34.1 ДЕПОЗИТИ НА БАНКИ

	Тековна година 2024		Во илјади денари Претходна година 2023	
	кратко- рочни	долго- рочни	кратко- рочни	долго- рочни
Тековни сметки				
во домашни банки	3.456	-	23.947	-
во странски банки	3	-	1.330	-
Депозити по видување				
во домашни банки	-	-	-	-
во странски банки	-	-	-	-
Орочени депозити				
во домашни банки	-	-	-	-
во странски банки	1.671.505	-	948.860	-
Ограничени депозити				
во домашни банки	-	-	-	-
во странски банки	18.043	-	18.393	-
Останати депозити				
во домашни банки	-	-	-	-
во странски банки	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити				
во домашни банки	-	-	-	-
во странски банки	953	-	3.520	-
Тековна достасаност	-	-	-	-
Вкупно депозити на банки	1.693.960	-	996.050	-

Ограничените депозити во странски банки во износ од 18.043 илјади денари (2023: 18.393 илјади денари) претставуваат депозити на банки од Србија за кои е отворена стечајна постапка во јануари 2002 година (Белешка 22.1).

34. ДЕПОЗИТИ (продолжение)

34.2 ДЕПОЗИТИ НА ДРУГИ КОМИНТЕНТИ

	Тековна година 2024		Во илјади денари Претходна година 2023	
	краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
Нефинансиски друштва				
Тековни сметки	17.429.696	-	20.301.101	-
Депозити по видување	245.777	-	250.573	-
Орочени депозити	2.629.909	722.149	797.571	527.722
Ограничени депозити	380.624	815.218	525.854	658.417
Останати депозити	102.211	-	115.551	-
Обврски врз основа на камати за депозити	21.879	-	12.675	-
	<u>20.810.096</u>	<u>1.537.367</u>	<u>22.003.325</u>	<u>1.186.139</u>
Држава				
Тековни сметки	105.372	-	93.404	-
Депозити по видување	-	-	-	-
Орочени депозити	-	10.000	35.000	10.000
Ограничени депозити	28	2.906	27	2.555
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	464	-	367	-
	<u>105.864</u>	<u>12.906</u>	<u>128.798</u>	<u>12.555</u>
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
Тековни сметки	892.597	-	768.497	-
Депозити по видување	-	-	-	-
Орочени депозити	71.930	34.800	101.629	50.996
Ограничени депозити	14.902	19.028	1.818	1.740
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	752	-	705	-
	<u>980.181</u>	<u>53.828</u>	<u>872.649</u>	<u>52.736</u>
Финансиски друштва, освен банки				
Тековни сметки	102.930	-	61.664	-
Депозити по видување	-	-	-	-
Орочени депозити	115.896	924.569	143.379	612.670
Ограничени депозити	2.735	2.316	1.417	1.222
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	20.591	-	10.614	-
	<u>242.152</u>	<u>926.885</u>	<u>217.074</u>	<u>613.892</u>
Домаќинства				
Тековни сметки	46.003.262	-	40.362.189	-
Депозити по видување	76.086	-	76.457	-
Орочени депозити	6.886.385	27.903.814	10.816.670	19.934.510
Ограничени депозити	1.689.454	278.011	1.673.083	284.713
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	281.323	-	45.897	-
	<u>54.936.510</u>	<u>28.181.825</u>	<u>52.974.296</u>	<u>20.219.223</u>
Нерезиденти, освен банки				
Тековни сметки	419.811	-	1.453.775	-
Депозити по видување	1.327	-	1.436	-
Орочени депозити	67.496	169.885	132.859	132.923
Ограничени депозити	76.596	455	55.765	455
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	1.018	-	271	-
	<u>566.248</u>	<u>170.340</u>	<u>1.644.106</u>	<u>133.378</u>
Тековна достасаност	14.518.234	(14.518.234)	6.463.712	(6.463.712)
Вкупно депозити на други коминтенти	<u>92.159.285</u>	<u>16.364.917</u>	<u>84.303.960</u>	<u>15.754.211</u>

35. ИЗДАДЕНИ ДОЛЖНИЧКИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

	Во илјади денари	
	Тековна година 2024	Претходна година 2023
Инструменти на пазарот на пари	-	-
Сертификати за депозит	-	-
Издадени обврзници	-	-
Останато	-	-
Обврски врз основа на камати за издадени хартии од вредност	-	-
Вкупно издадено должнички хартии од вредност	-	-

36. ОБВРСКИ ПО КРЕДИТИ

А. Структура на обврските по кредити според видот на обврската и секторот на давателот

	Во илјади денари			
	Тековна година 2024		Претходна година 2023	
	краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
Банки				
Резиденти				
Обврски по кредити	-	2.241.814	-	2.492.045
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	3.446	-	456	-
нерезиденти				
Обврски по кредити	-	201.256	-	245.980
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	847	-	1.296	-
Нефинансиски друштва				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Држава				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Финансиски друштва, освен банки				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Нерезиденти, освен банки				
Нефинансиски друштва				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Држава				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Финансиски друштва, освен банки				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Домаќинства				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Тековна достасаност	567.628	(567.628)	645.630	(645.630)
Вкупно обврски по кредити	571.921	1.875.442	647.382	2.092.395

36. ОБВРСКИ ПО КРЕДИТИ (продолжение)

Б. Обврски по кредити според кредитодавателот

	Тековна година 2024		Претходна година 2023	
	краткорочни и	долгорочни	краткорочни	долгорочни
<i>домашни извори:</i>				
Развојна Банка на Северна Македонија - Рамковен договор за учество во програмата за кредитирање на мали и средни претпријатија во евра, со краен рок на достасување во 2024 година и каматна стапка од 1% на годишно ниво	-	-	7	203
Развојна Банка на Северна Македонија - Рамковен договор за учество во програмата за кредитирање на мали и средни претпријатија во евра, со краен рок на достасување во 2032 година и каматна стапка од 0% на годишно ниво	-	992.051	-	1.411.646
Развојна Банка на Северна Македонија – Рамковен договор за учество во програмата за кредитирање на обртни средства за зголемени цени на енергенси- краен рок на достасување во 2026 година и каматна стапка од 0% на годишно ниво	-	23.426	-	45.190
Развојна Банка на Северна Македонија – Рамковен договор за учество во програмата за финансирање на проекти за енергетска ефикасност и за обновливи извори на енергија – со краен рок на достасување во 2032 година и каматна стапка од 0% на годишно ниво	-	58.454	-	69.484
Развојна Банка на Северна Македонија - Договор за кредит за кредити за обновливи извори на енергија во евра, со краен рок на достасување во 2034 година и каматна стапка од 0.9% на годишно ниво	155	81.099	70	43.134
Развојна Банка на Северна Македонија - Рамковен договор за учество во програмата за кредитирање на мали и средни претпријатија, средно пазарно капитализирани претпријатија и зелена транзиција во евра, со краен рок на достасување во 2036 година и каматна стапка од 1.5% на годишно ниво	3.218	1.016.249	379	922.388
Развојна Банка на Северна Македонија - Рамковен договор за учество во кредитната линија за поддршка на зелени и општествено одговорни инвестиции со средства обезбедени од Француската агенција за развој во евра, со краен рок на достасување во 2034 година и каматна стапка од 1.5% на годишно ниво	73	70.535	-	-
	3.446	2.241.814	456	2.492.045
<i>странски извори:</i>				
Европска банка за обнова и развој - Договор за кредит во евра, со краен рок на достасување во 2029 година и променлива каматна стапка (6М ЕУРИБОР + 1.9пп)	847	201.256	1.296	245.980
	847	201.256	1.296	245.980
Тековна достасаност	567.628	(567.628)	645.630	(645.630)
Вкупно обврски по кредити	571.921	1.875.442	647.382	2.092.395

36. ОБВРСКИ ПО КРЕДИТИ (продолжение)

Б. Обврски по кредити според кредитодавателот (продолжение)

На 29.08.2024 се потпиша уште еден Рамковен договор со РБСМ за учество во кредитна линија за поддршка на зелени и општествено одговорни инвестиции, финансирање на женско претприемништво и финансирање на проекти за дигитализација, со средства обезбедени од Француската Агенција за развој (АФД). По основ на овој рамковен договор е повлечена една транша заклучно со 31.12.2024 година од вкупно предвидените најмногу 10 транши најдоцна до 21.01.2028 година.

Согласно потпишаниот Договор во 2022 година меѓу Стопанска банка АД Скопје и Европската банка за обнова и развој (ЕБОР) за финансирање на микро, мали и средни компании во инвестиции за подобрување на конкурентската предност како и усогласување со техничките стандарди пропишани во Европската Унија и другите земји, во износ од 4 милиони евра, Банката и во 2024 година продолжи да пласира средства на крајни корисници во насока на поддржување на зеленото финансирање.

37. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ

	Достасува	Каматна стапка	Во илјади денари	
			Тековна година 2024	Претходна година 2023
<i>Обврски по субординирани депозити</i>				
Обврски за главница			-	-
Обврски врз основа на камати			-	-
<i>Обврски по субординирани кредити</i>				
Обврски врз основа на камати			-	-
<i>Обврски по субординирани издадени должнички хартии од вредност</i>				
Обврски за главница			-	-
Обврски врз основа на камати			-	-
Откупливи приоритетни акции			-	-
Вкупно субординирани обврски			-	-

38. ПОСЕБНА РЕЗЕРВА И РЕЗЕРВИРАЊА

Во илјади денари

	Посебна резерва за вонбилансни кредитни изложени	Резервирања за потенцијалните обврски врз основа на судски спорови	Резервирања за пензиите и за други користи за вработените	Резервирања за реструктурирањето	Резервирања за неповолни договори	Останати резервирања	Вкупно
Состојба на 1 јануари 2023 год.	60.596	3.773	47.553	-	-	-	111.922
дополнителни резервирања во текот на годината	204.950	396	4.859	-	-	-	210.205
(искористени резервирања во текот на годината)	-	-	(698)	-	-	-	(698)
(ослободувања на резервирањата во текот на годината)	(125.994)	-	(10.482)	-	-	-	(136.476)
Состојба на 31 декември 2023 год.	139.552	4.169	41.232	-	-	-	184.953
Состојба на 1 јануари 2024 год.	139.552	4.169	41.232	-	-	-	184.953
дополнителни резервирања во текот на годината	107.185	9.481	7.773	-	-	-	124.439
(искористени резервирања во текот на годината)	-	-	(720)	-	-	-	(720)
(ослободувања на резервирањата во текот на годината)	(167.224)	-	(1.999)	-	-	-	(169.223)
Состојба на 31 декември 2024 год.	79.513	13.650	46.286	-	-	-	139.449

Сегашната вредност на резервирањата за пензии и други користи на вработените е утврдена со дисконтирање на проценетите идни парични одливи.

Основните користени актуарски претпоставки се следните:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Каматна стапка	5,35%	5,90%
Просечен пораст на плати	5,50%	5,50%
Стапка на инфлација	3,50%	3,50%

Стапка на морталитет:

Од студијата на стапките на морталитет од минатите години, ја утврдивме илустративната очекувана стапка на морталитет во Република Северна Македонија. Користена е таблица за морталитет, која претставува разумна апроксимација на долгорочната стапка на морталитет во земјата.

39. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ

	Во илјади денари	
	Тековна	Претходна
	година	година
	2024	2023
Обврски кон добавувачите	8.839	5.552
Добиени аванси	-	-
Обврски за провизиите и надоместите	154	270
Пресметани трошоци	222.249	284.799
Разграничени приходи од претходна година	272.366	233.604
Краткорочни обврски кон вработените	-	-
Краткорочни обврски за користите на вработените	-	-
Останато:		
приоритетни кумулативни акции	90.978	90.978
обврски за дивиденда на приоритетни акции	2.420	2.392
оспорени трансакции со VISA картички	74.537	643
неалоцирани приливи по депозити и останати приливи	602.282	595.506
обврски кон трговци за недостасани рати по кредитни картички	10.321	10.214
повеќе уплатени средства на кредитни картички	39.309	38.954
обврски за затворање трансакциски сметки - стечај	19.296	20.490
обврски за порамнување со VISA	196.316	94.316
предвремени отплати по кредити и останати обврски	174.503	140.030
Вкупно останати обврски	1.713.570	1.517.748

Приоритетните неоткупливи кумулативни акции на Банката на 31 декември 2024 година се во износ од 90.978 илјади денари се состојат од 227.444 приоритетни акции со номинална вредност од 400 денари (2023: 400 денари).

Приоритетните неоткупливи кумулативни акции даваат право на првенство во исплата на дивидендата и немаат право на глас. Приоритетните акции не учествуваат подеднакво во поделбата на остатокот од стечајната, односно ликвидационата маса на Банката.

Во 2024 година, Банката издвои износ од 1.365 илјади денари како дивиденда за сопствениците на неоткупливите кумулативни приоритетни акции за 2023 година (2023: 1.365 илјади денари).

За објаснување околу судските спорови види белешка 42.

Со состојба на 31 декември 2024 година, износот 602.282 илјади денари се однесува на примени уплати по кредити кои се неалоцирани најчесто поради тоа што уплатата е направена пред достасување на ратата или станува збор за примена уплата за која се чекаат инструкции за затворање во случаи кога клиентите уплатуваат поголеми износи заради намалување на рокот на кредитите или намалување на ратата (2023: 595.506 илјади денари).

40. ЗАПИШАН КАПИТАЛ

А. Запишан капитал

	Во денари		Број на издадени акции				Во илјади денари	
	Номинална вредност по акција		Обични акции		Неоткупливи приоритетни акции		Вкупно запишан капитал	
	Обични акции	Неоткупливи приоритетни акции	Тековна година 2024	Претходна година 2023	Тековна година 2024	Претходна година 2023	Тековна година 2024	Претходна година 2023
Состојба на 1 јануари-целосно платени	201.1	400	17.460.180	17.460.180	227.444	227.444	3.602.220	3.602.220
Запишани акции во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-	-
Реализација на опциите на акции	-	-	-	-	-	-	-	-
Поделба/окрупнување на номиналната вредност на акција	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати промени во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември – целосно платени			17.460.180	17.460.180	227.444	227.444	3.602.220	3.602.220

Приоритетните акции презентирани во табелата погоре се запишани како кумулативни приоритетни акции во акционерската книга на Стопанска Банка АД Скопје која се води во Централниот Депозитар за хартии од вредност. Врз основа на информациите обелоденети во Белешка 39, приоритетните акции се евидентирани согласно сметководствената политика на Банката обелоденета во Белешката, Вовед, в) Значајни сметководствени политики, Останати обврски. Согласно сметководствената политика, од вкупниот износ од 3.602.220 илјади денари, прикажан како запишан капитал во табелата погоре, износ од 3.511.242 илјади денари е прикажан како запишан капитал во делот на капитал и резерви и 90.978 илјади денари се прикажани во Останати обврски (Белешка 39).

Б. Дивиденди

Б.1 Објавени дивиденди и платени дивиденди од страна на Банката

	Во илјади денари	
	тековна година	претходна година
	2024	2023
Објавени дивиденди и платени дивиденди за годината	1.336	1.106

Објавените дивиденди и платени во 2024 година во износ од 1.336 илјади денари (2023: 1.106 илјади денари) вклучуваат бруто дивиденда за имателите на приоритетни акции. Информациите за пресметаната дивиденда на приоритетните акции се дадени во белешка 39.

	Во денари	
	тековна година	претходна година
	2024	2023
Дивиденда по обична акција	0,00	0,00
Дивиденда по приоритетна акција	6,00	5,00

40. ЗАПИШАН КАПИТАЛ (продолжение)

В. Акционери чија сопственост надминува 5% од акциите со право на глас

Структурата на акционерите кои имаат сопственост која надминува 5% од издадените акции со право на глас на 31 декември 2024 и 31 декември 2023 година официјално објавена и прифатена од Централниот депозитар за хартии од вредност на Република Северна Македонија. Е следната:

Име на акционерот	Во илјади денари		Во %	
	тековна година	претходна година	тековна година	претходна година
	2024	2023	2024	2023
	Запишан капитал (номинална вредност)	Запишан капитал (номинална вредност)	Право на глас	Право на глас
Национална Банка на Грција	3.323.094	3.323.094	94,64%	94,64%
Останати	188.148	188.148	5,36%	5,36%
Вкупно	3.511.242	3.511.242	100,00%	100,00%

Запишаниот капитал на Банката на 31 декември 2024 година го сочинуваат 17.460.180 потполно платени обични акции со номинална вредност од 201.1 денари.

Имателите на обични акции имаат право на дивиденда кога ќе биде објавена и имаат право на еден глас на Собранието на Банката за еквивалент од една обична акција, како и право да учествуваат подеднакво во поделбата на остатокот од стечајната, односно ликвидационата маса на Банката.

Задржана добивка

Нераспределената добивка вклучува нераспределена добивка од тековниот и претходниот период. Генералното собрание на Банката се одржа на 31.05.2024 година. Донесена е одлука за распределба на нето добивката од 2023 година во вкупен износ од 3.469.600 илјади денари како задржана добивка за инвестиции ограничена за распределба на акционерите во износ од 2.569.600 илјади денари и задржана добивка за инвестиции во износ од 900.000 илјади денари. Дополнително, на ова собрание Банката донесе и одлука за прераспределба на дел од акумулираната добивка во добивка ограничена за распределба на акционерите во вкупен износ од 2.460.000 илјади денари. Во консолидираните финансиски извештаи, добивката за распределба не се совпаѓа со добивката прикажана во ставката задржана добивка во рамките на капиталот. Причината е што одлуката за распределба на добивката се носи врз основа на финансиските резултати на единечните финансиски извештаи на матичното друштво, кое има остварено добивка, додека подружницата предмет на консолидација има остварено загуба. Како резултат на тоа, иако на консолидирано ниво добивката е намалена поради загубите на подружницата, добивката која е предмет на распределба се однесува исклучиво на резултатите на матичната компанија.

На ова собрание беше донесена и одлука за прераспределба на неискористената добивка за инвестиции од 2022 година во износ од 775.496 илјади денари како добивка расположлива за распределба на акционерите.

Ревалоризациска резерва за средства расположливи за продажба

Овие ревалоризациски резерви се состојат од нереализирани добивки и загуби кои произлегуваат од промените во објективната вредност на вложувањата во хартии од вредност расположливи за продажба додека не се продадат или додека не се утврди дека се оштетени. Кај сопственичките хартии од вредност

преку нивното депризнавање, Банката ќе го препише износот на ревалоризациските резерви на позицијата Акумулирана/Нераспределена добивка.

40. ЗАПИШАН КАПИТАЛ (продолжение)

Ревалоризациска резерва за преземени средства

Овие ревалоризациски резерви се состојат од разликата помеѓу депризнаената исправка на вредноста на кредитот што се наплатува со преземеното средство и износот на загубата поради оштетување што се признава на датумот на преземање на средството (20% од почетната вредност на преземеното средство).

Други ревалоризациски резерви

Овие резерви за ревалоризација, според МСС19, се состојат од промени кои произлегуваат од повторното мерење (кои ги опфаќаат актуарските добивки и загуби) и повратот на средствата на планот (без камата) кои се признаваат веднаш во останата сеопфатна добивка.

Законски резерви

Во согласност со локалната законска регулатива Банката треба да пресмета и издвои најмалку 5% од нето добивката за годината во законски резерви се додека нивото на законските резерви не достигне износ кој е еднаков на една десетина од основната главнина. Додека законската резерва не го надмине определениот најмал износ, може да се употребува само за покривање на загубите. Кога законската резерва ќе го надмине најмалиот износ и по покривање на сите загуби од годишните завршни сметки, со одлука на Собранието, вишокот може да се употреби за дополнување на дивидендата, доколку таа за деловната година не го достигнала најмалиот износ пропишан од Законот за трговски друштва или од Статутот на Банката.

Останати резерви

Останатите резерви претставуваат фонд кој е утврден врз основа на интерната политика на Банката и се користи за разни намени, класифицирани како рестриктивни.

СТОПАНСКА БАНКА АД – Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

41. ЗАРАБОТКА ПО АКЦИЈА

А. Основна заработка по акција

	Во илјади денари	
	Тековна година 2024	Претходна година 2023
<i>Нето-добивка која им припаѓа на имателите на обични акции</i>		
Нето-добивка за годината	3.553.547	3.470.799
Дивиденда за неоткупливи приоритетни акции	-	-
Корекции на нето-добивката која им припаѓа на имателите на обични акции	3.553.547	3.470.799
Нето-добивка која им припаѓа на имателите на обични акции	3.553.547	3.470.799
	Број на акции	
	Тековна година 2024	Претходна година 2023
<i>Пондериран просечен број на обичните акции</i>		
Издадени обични акции на 1 јануари	17.460.180	17.460.180
Ефекти од промените на бројот на обичните акции во текот на годината	-	-
Пондериран просечен број на обичните акции на 31 декември	17.460.180	17.460.180
Основна заработка по акција (во МКД)	203,52	198,78

Б. Разводната заработка по акција

	Во илјади денари	
	Тековна година 2024	Претходна година 2023
<i>Нето-добивка која им припаѓа на имателите на обични акции(разводната)</i>		
Нето-добивка за годината која им припаѓа на имателите на обични акции	3.553.547	3.470.799
Корекции на нето-добивката која им припаѓа на имателите на обични акции за ефектите на сите издадени потенцијални обични акции	-	-
Нето-добивка која им припаѓа на имателите на обични акции (разводната)	3.553.547	3.470.799
<i>Пондериран просечен број на обичните акции (разводнет)</i>		
Издадени обични акции на 1 јануари	17.460.180	17.460.180
Ефекти од издавањето на потенцијалните обични акции	-	-
Пондериран просечен број на обичните акции (разводнет) на 31 декември	17.460.180	17.460.180
Разводната заработка по акција (во МКД)	203,52	198,78

42. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ И ПОТЕНЦИЈАЛНИ СРЕДСТВА

42.1 ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

	Во илјади денари	
	Тековна година 2024	Претходна година 2023
Платежни непокриени гаранции		
во денари	1.107.429	1.121.912
во странска валута	1.061.186	468.838
во денари со валутна клаузула	18.432	18.491
Чинидбени непокриени гаранции		
во денари	728.997	698.168
во странска валута	446.161	678.060
во денари со валутна клаузула	268.045	1.156.797
Непокриени акредитиви		
во денари	-	-
во странска валута	684.752	474.074
во денари со валутна клаузула	-	-
Неискористени пречекорувања по тековни сметки	1.828.812	1.763.198
Неискористени лимити по кредитни картички	4.355.982	4.540.498
Преземени обврски за кредитирање и неискористени кредитни лимити	8.765.522	9.154.998
Останати непокриени потенцијални обврски	18.190	16.713
Издадени покриени гаранции	395.372	333.542
Покриени акредитиви	101.866	102.963
Останати покриени потенцијални обврски	-	-
Вкупно потенцијални обврски пред посебната резерва	19.780.746	20.528.252
(Посебна резерва)	(79.513)	(139.553)
Вкупно потенцијални обврски намалени за посебната резерва	19.701.232	20.388.699

Потенцијалните обврски на Банката се состојат од обврски по основ на гаранции, акредитиви, неискористени пречекорувања по тековни сметки, неискористени лимити по кредитни картички и неискористени кредитни лимити одобрени на правни лица. Од вкупните потенцијални обврски по основ на издадени покриени и непокриени гаранции со рок на достасување до една година се во износ од 3.219.972 илјади денари (2023: 3.545.477 илјади денари). Покриените и непокриените акредитиви се со рок на достасување до 1 година (2023: 1 година). Неискористените пречекорувања по тековни сметки се краткорочни.

Потенцијалните обврски по основ на неискористените пречекорувања по тековни сметки и неискористени лимити по кредитни картички се необезбедени и истите се отповикливи во случај на влошување на кредитната способност на должникот. Каматните стапки на тековни сметки и на кредитните картички и мој кеш во 2024 се движат од 8,80% до 12,89% (2023 година 7,25% до 12,89%).

Потенцијалните обврски на Банката спрема правни лица по основ на гаранции и акредитиви се неотповикливи, додека неискористените кредитни лимити одобрени на правни лица се подложни на годишно ревидирање. Освен покриените гаранции и акредитиви кои се обезбедени со депозит, останатите непокриени гаранции и акредитиви, како и неискористени кредитни лимити одобрени на правни лица се обезбедени со хипотека на недвижен имот, залог на подвижен имот, гаранции и сл.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2024

42. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ И ПОТЕНЦИЈАЛНИ СРЕДСТВА (продолжение)

42.1 ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ (продолжение)

Судски спорови

Групата е вклучена во судски постапки од своето редовно работење. Износот на судските спорови кои се водат против Банката на 31 декември 2024 година, за кои се направени соодветни анализи врз основа на кои раководството на Банката смета дека конечниот исход на овие спорови ќе биде решен на штета на Банката поради што можат да настанат материјално значајни загуби по основ на овие спорови, изнесува 13.650 илјади денари (2023: 4.169 илјади денари). Наведениот износ ги вклучува и казнените камати и останати судски трошоци. Согласно наведеното во 2024 година, Банката изврши резервирање врз основа на судски спорови во износ од 9.481 илјади денари (2023: 396 илјади денари) (Белешка 38).

Во однос на трите судски постапки поведени во текот на 2019 година од страна на имателите на приоритетни акции против Стопанска банка – АД Скопје, тужбите се одбиени како правно неосновани. Во таа насока, сите судски предмети се завршени во корист на Банката во сите судски инстанции во државата, на кој начин Банката располага со правосилни и конечни пресуди во своја корист.

42.2 ПОТЕНЦИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	Во илјади денари	
	тековна година 2024	претходна година 2023
	-	-
Вкупно потенцијални средства	-	-

43. РАБОТИ ВО ИМЕ И ЗА СМЕТКА НА ТРЕТИ ЛИЦА

	Тековна година 2024			Претходна година 2023		
	Средства	Обврски	Нето позиција	Средства	Обврски	Нето позиција
<i>Администрирање на средства во име и за сметка на трети лица</i>						
Депозити во денари	-	-	-	-	-	-
Депозити во странска валута	-	-	-	-	-	-
Кредити во денари	259.585	259.533	52	260.891	260.839	52
Кредити во странска валута	47.319	47.319	-	60.443	60.443	-
Др.побарувања во денари	2.242.562	2.242.562	-	2.116.107	2.116.107	-
Др.побарувања во странска валута	529.841	529.841	-	513.435	513.435	-
<i>Управување на средства во име и за сметка на трети лица</i>						
Депозити во денари	-	-	-	-	-	-
Депозити во странска валута	-	-	-	-	-	-
Кредити во денари	-	-	-	-	-	-
Кредити во странска валута	-	-	-	-	-	-
Др.побарувања во денари	-	-	-	-	-	-
Др.побарувања во странска валута	-	-	-	-	-	-
Старателски сметки	33.048	33.048	-	24.226	24.226	-
Останато	-	-	-	-	-	-
Вкупно	3.112.355	3.112.303	52	2.975.102	2.975.050	52

СТОПАНСКА БАНКА АД – Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

44. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИТЕ СТРАНИ

A. Биланс на состојба

	Во илјади денари				
	Матично друштво	Подруж- ници	Придру- жени друштва	Раково- ден кадар на банката	Останати поврзани страни
	Вкупно				
31 декември 2024					
Средства					
Вложувања во подружници	-	-	-	-	-
Тековни сметки	19.956	-	-	-	19.956
Средства за тргување	-	-	-	-	-
Кредити и побарувања					
хипотекарни кредити	-	-	-	-	-
потрошувачки кредити	-	-	-	161	1.018
побарувања по финансиски лизинг	-	-	-	-	-
побарувања по факторинг и форфетирање	-	-	-	-	-
останати кредити и побарувања	522.750	-	-	-	522.750
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-	-
(Исправка на вредноста)	-	-	-	-	-
Останати средства	55	-	-	-	55
Вкупно	542.761	-	-	161	1.018
Обврски					
Обврски за тргување					
Депозити	1.230.429	-	-	37.423	458.261
Издадени хартии од вредност	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	-	-	-	-	-
Субординирани обврски	-	-	-	-	-
Останати обврски	77.180	-	-	-	77.180
Вкупно	1.307.609	-	-	37.423	458.261
Потенцијални обврски					
Издадени гаранции	-	-	-	-	-
Издадени акредитиви	-	-	-	-	-
Останати потенцијални обврски	-	-	-	-	-
(Посебна резерва)	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-
Потенцијални средства					
Примени гаранции	-	-	-	-	-
Останати потенцијални средства	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2024

44. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИТЕ СТРАНИ (продолжение)

А. Биланс на состојба (продолжение)

	Во илјади денари					
	Матично друштво	Подружници	Придружени друштва	Раководен кадар на банката	Останати поврзани страни	Вкупно
31 декември 2023						
Средства						
Вложување во подружници						
Тековни сметки	16.237	-	-	-	-	16.237
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-
Кредити и побарувања						
хипотекарни кредити	-	-	-	425	1.263	1.688
потрошувачки кредити	-	-	-	243	1.343	1.586
побарувања по финансиски лизинг	-	-	-	-	-	-
побарувања по факторинг и форфетирање	-	-	-	-	-	-
останати кредити и побарувања	891.600	-	-	12	8	891.620
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
(Исправка на вредноста)	-	-	-	-	-	-
Останати средства	24	-	-	-	-	24
Вкупно	907.861	-	-	680	2.614	911.155
Обврски						
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-
Депозити	617.718	-	-	28.889	351.183	997.790
Издадени хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	-	-	-	-	-	-
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	81.699	-	-	-	-	81.699
Вкупно	699.417	-	-	28.889	351.183	1.079.489
Потенцијални обврски						
Издадени гаранции	-	-	-	-	-	-
Издадени акредитиви	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални обврски	-	-	-	-	-	-
(Посебна резерва)	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-	-
Потенцијални средства						
Примени гаранции	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални средства	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-	-

44. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИТЕ СТРАНИ (продолжение)

Б. Приходи и расходи кои произлегуваат од трансакциите со поврзаните страни

	Во илјади денари					
	Матично друштво	Подруж- ници	Придру- жени друштва	Раково- ден кадар на банката	Останати поврзани страни	Вкупно
2024 тековна година						
Приходи						
Приходи од камата	11.099	-	-	9	73	11.181
Приходи од провизии и надомести	-	-	-	4	30	34
Нето-приходи од тргување	-	-	-	-	-	-
Приходи од дивиденда	-	-	-	-	-	-
Капитална добивка од продажба на нетековни средства	-	-	-	-	-	-
Останати приходи	-	-	-	-	9	9
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
Вкупно	11.099	-	-	13	112	11.224
Расходи						
Расходи за камата	22.356	-	-	567	13.658	36.581
Расходи за провизии и надомести	1.434	-	-	-	-	1.434
Нето-загуби од тргување	-	-	-	-	-	-
Расходи за набавка на нетековни средства	-	-	-	-	-	-
Исправка на вредноста на финансиските средства на нето-основа	-	-	-	-	-	-
Останати расходи	130.859	-	-	31.794	7	162.660
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
Вкупно	154.649	-	-	32.361	13.665	200.675

СТОПАНСКА БАНКА АД – Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

44. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИТЕ СТРАНИ (продолжение)

Б. Приходи и расходи кои произлегуваат од трансакциите со поврзаните страни (продолжение)

	Во илјади денари					
	Матично друштво	Подруж- ници	Придру- жени друштва	Раково- ден кадар на банката	Останати поврзани страни	Вкупно
2023 претходна година						
Приходи						
Приходи од камата	17.472	-	-	36	136	17.644
Приходи од провизии и надомести	67	-	-	13	22	102
Нето-приходи од тргување	-	-	-	-	-	-
Приходи од дивиденда	-	-	-	-	-	-
Капитална добивка од продажба на нетековни средства	-	-	-	-	-	-
Останати приходи	-	-	-	96	9	105
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
Вкупно	17.539	-	-	145	167	17.851
Расходи						
Расходи за камата	45.535	-	-	153	11.427	57.115
Расходи за провизии и надомести	1.470	-	-	-	-	1.470
Нето-загуби од тргување	-	-	-	-	-	-
Расходи за набавка на нетековни средства	-	-	-	-	-	-
Исправка на вредноста на финансиските средства. На нето-основа	-	-	-	-	-	-
Останати расходи	114.502	-	-	33.622	9	148.133
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
Вкупно	161.507	-	-	33.775	11.436	206.718

В. Надомести на раководниот кадар на банката

	Во илјади денари	
	Тековна година 2024	Претходна година 2023
Краткорочни користи за вработените	31.788	33.608
Користи по престанок на вработувањето	-	-
Користи поради престанок на вработувањето	-	-
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со сопственички инструменти	-	-
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со парични средства	-	-
Останато	-	-
Вкупно	31.788	33.608

44. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИТЕ СТРАНИ (продолжение)

Поврзаните субјекти ги вклучуваат најголемите акционери, афилијациите и претпријатија во заедничка сопственост, контрола/управување на Групата, или чии активности се контролирани од страна на Групата. Раководниот кадар на Групата ги вклучува членовите на Управниот одбор и Надзорниот одбор. Сите трансакции со поврзаните субјекти се случуваат во нормалниот тек на работењето на Групата и нивната вредност не се разликува материјално од условите под кои се одвиваат трансакциите со другите субјекти.

Националната банка на Грција е прикажана под Матично друштво и е матична банка на Групата. Трансакциите прикажани под Останати поврзани страни главно се поврзани со НБГ Каиро, поврзано лице во НБГ групацијата, компанија под заедничка контрола, како и поврзаните лица на раководниот кадар.

45. НАЕМИ

A. Наемодавател

A.1 Побарувања по финансиски наеми

	Во илјади денари			
	Период на достасување на побарувањата по финансиски наем			
	Вкупно побарувања по финансиски наем	до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
31 декември 2024 (тековна година)				
Сегашна вредност на минималните плаќања на наемот	-	-	-	-
31 декември 2023 (претходна година)				
Сегашна вредност на минималните плаќања на наемот	-	-	-	-

A.2 Побарувања по неотповикливи оперативни наеми

	Во илјади денари			
	Период на достасување на побарувањата по оперативен наем			
	Вкупно побарувања по оперативни наеми	до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
31 декември 2024 (тековна година)				
Сегашна вредност на минималните плаќања на наемот	1.306	1.306	-	-
31 декември 2023 (претходна година)				
Сегашна вредност на минималните плаќања на наемот	1.402	1.402	-	-

45. НАЕМИ (продолжение)

СТОПАНСКА БАНКА АД – Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

A. Наемодавател (продолжение)

A.2 Побарувања по неотповикливи оперативни наеми (продолжение)

	Во илјади денари						
	Земјиште	Градежни објекти	Транс- портни средства	Мебел и канцела- риска опрема	Останата опрема	Други ставки на недвиж- ности и опрема	Вкупно
Вредност на имотот даден под оперативен наем:							
31 декември 2024 година	-	8.815	-	-	-	-	8.815
31 декември 2023 година	-	7.915	-	-	-	-	7.915

Договорените побарувања за наем се однесуваат на дел од имот преземен за наплата на ненаплатени побарувања и помал дел сопствен имот кој што Банката во изминатиот период го користела за свои потреби но повеќе не го користи и го издава под наем на трети страни. Договорите за наем содржат клаузула на ревидирање на договорената цена на наемот согласно пазарните услови, во случај ако наемателот го остварува своето право да го обнови договорот за наем. Идните приходи од наем се приближни на нивото на тековните приходи од наемнини. Приходите од наемнини во 2024 година изнесувале 1.306 илјади денари (2023:1.402 илјади денари) (Белешка 11).

Б. Наемател

Б.1 Обврски по финансиски наеми

	Во илјади денари			
	Период на достасување на обврските по финансиски наем			
	Вкупно обврски по финансиски наем	до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
Состојба на 31 декември 2024 (тековна година)	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2023 (претходна година)	-	-	-	-

СТОПАНСКА БАНКА АД – Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

45. НАЕМИ (продолжение)

Б. Наемател (продолжение)

Б.1 Обврски по финансиски наеми (продолжение)

	Во илјади денари						
	Земјиште	Градежни објекти	Транс- портни средства	Мебел и канцела- риска опрема	Останата опрема	Други ставки на недвиж- ности и опрема	Вкупно
Вредност на имотот земен под финансиски наем:							
Набавна вредност							
Состојба на 1 јануари 2023	-	-	-	-	-	-	-
зголемувања	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
останато	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2023	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари 2024	-	-	-	-	-	-	-
зголемувања	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
останато	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2024	-	-	-	-	-	-	-
Акумулирана амортизација и оштетување							
Состојба на 1 јануари 2023	-	-	-	-	-	-	-
амортизација за годината	-	-	-	-	-	-	-
загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на загуба поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
останато	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2023	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари 2024	-	-	-	-	-	-	-
амортизација за годината	-	-	-	-	-	-	-
загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на загуба поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
останато	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2024	-	-	-	-	-	-	-
Сегашна сметководствена вредност							
на 1 јануари 2023 година	-	-	-	-	-	-	-
на 31 декември 2023 година	-	-	-	-	-	-	-
на 31 декември 2024 година	-	-	-	-	-	-	-

СТОПАНСКА БАНКА АД – Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

45. НАЕМИ (продолжение)

Б. Наемател (продолжение)

Б.2 Обврски по неотповикливи оперативни наеми

	Вкупно обврски по оперативни наеми	Во илјади денари Период на достасување на обврските по оперативен наем		
		до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
Состојба на 31 декември 2024 (тековна година)	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2023 (претходна година)	-	-	-	-

Од 1 јануари 2025 година, банките во Северна Македонија ќе започнат со примена на **Меѓународниот стандард за финансиско известување 16 – Лизинг (ИФРС 16)**, во согласност со одлуката на регулаторните органи. ИФРС 16 воведува значајни промени во начинот на признавање, мерење, презентирање и обелоденување на договорите за лизинг. Според овој стандард, сите договори за лизинг, освен оние со краток рок или со мала вредност на средството што се зима под закуп, ќе бидат признаени како средства (право на користење) и обврски за лизинг во билансот на состојба на корисниците на лизингот. Примената на ИФРС 16 се очекува да има влијание врз билансот на состојба преку зголемување на средствата и обврските и билансот на успех преку промените во структурата на трошоците, со признавање на амортизација и камати наместо трошоци за лизинг. Банката активно се подготвува за примената на овој стандард преку анализа на договорите за лизинг и прилагодување на своите системи и процеси за финансиско известување. Влијанието од примената на ИФРС 16 ќе биде обелоденето во консолидираните финансиски извештаи за 2025 година. Проценетиот износ при отчетното признавање на средствата со право на користење изнесува 155.802 илјади денари, а на долгорочните обврски за лизинг 157.808 илјади денари. Разликата ќе биде евидентирана во задржана добивка.

46. ПЛАЌАЊА ВРЗ ОСНОВА НА АКЦИИ

	Во илјади денари	
	Тековна година 2024	Претходна година 2023
Датум на давање на опцијата	-	-
Датум на истекување на опцијата	-	-
Цена на реализација на опцијата	-	-
Цена на акцијата на датумот на давање на опцијата	-	-
Варијанса	-	-
Очекуван принос на дивиденда	-	-
Каматна стапка	-	-
Објективна вредност на датумот на давање на опцијата	-	-

	Тековна година 2024		Претходна година 2023	
	број на опциите за акции	пондери- рана просечна цена за опциите за акции	број на опциите за акции	пондери- рана просечна цена за опциите за акции
Состојба на 1 јануари	-	-	-	-
Промени во текот на годината				
Опции дадени на членовите на Надзорниот одбор	-	-	-	-
Опции дадени на членовите на Управниот одбор	-	-	-	-
Останати дадени опции	-	-	-	-
Форфетирани опции	-	-	-	-
Опции со истечен краен рок	-	-	-	-
Состојба на 31 декември	-	-	-	-

47. ПОДРУЖНИЦИ НА ГРУПАТА

Подружници

Значајна подружница на Банката е СТОПАНСКА ЛИЗИНГ ДООЕЛ Скопје. Своите активности ги извршува во Република Северна Македонија. Банката има целосна сопственост на друштвото.

Значајни ограничувања

Банката нема значајни ограничувања на својата способност да ги користи средствата или да ги подмирува обврските.

48. ДАНОЧНИ РИЗИЦИ

Консолидираните финансиски извештаи и сметководствената евиденција на Групата подлежат на даночна контрола од страна на даночните власти во период од 5 години по поднесувањето на даночниот извештај за финансиската година, и можат да предизвикаат дополнителни даночни обврски. Според проценките на раководството на Групата не постојат

СТОПАНСКА БАНКА АД – Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

било какви дополнителни услови од кои можат да произлезат потенцијално материјално значајни обврски врз оваа основа.

49. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБА

Не постојат материјални последователни настани од датумот на Билансот на состојба до датумот на издавање на консолидирани финансиски извештаи, кои би биле предмет на известување во консолидираните финансиски извештаи.

50. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Официјалните девизни курсеви користени при искажувањето на најзначајните билансни позиции деноминирани во странска валута се следните:

	<u>31.12.2024</u>	<u>Во денари</u> <u>31.12.2023</u>
1 УСД	58,8807	55,6516
1 ЕУР	61,4950	61,4950

СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ

Консолидирана Годишна сметка

За годината која завршува на 31 декември 2024 година

ЕМБС: 04065549

Целосно име: СТОПАНСКА БАНКА АД - Скопје

Вид на работа: 570

Тип на годишна сметка: Консолидирана годишна сметка

Тип на документ: Консолидирана годишна сметка

Година : 2024

Листа на прикачени документи:
Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
140	-- АКТИВА:Парични средства и парични еквиваленти	22.829.619.583,00			22.707.745.635,00
141	-- Вложувања во должнички хартии од вредност кои може да се користат за рефинансирање во НБРМ (142+143-144)	3.552.499.148,00			7.874.454.796,00
142	-- Благајнички записи	1.827.385.254,00			1.807.069.230,00
143	-- Државни хартии од вредност	1.725.113.894,00			6.067.385.566,00
145	-- Кредити на и побарувања од банки (146+147+148-149)	326.561.779,00			406.944.812,00
146	-- Кредити	19.119.429,00			19.265.753,00
147	-- Депозити	317.805.493,00			398.135.187,00
149	-- Исправка на вредноста	10.363.143,00			10.456.128,00
150	-- Кредити на и побарувања од други коминтенти (151+152-153)	92.307.683.336,00			98.810.256.627,00
151	-- Кредити	95.797.576.414,00			102.569.563.103,00
153	-- Исправка на вредноста	3.489.893.078,00			3.759.306.476,00
154	-- Должнички хартии од вредност(155+156+157-158)	9.590.529.145,00			10.425.088.499,00
156	-- Државни хартии од вредност	9.590.529.145,00			10.425.088.499,00
159	-- Вложувања во сопственички инструменти	92.772.836,00			92.901.356,00
169	-- Нематеријални средства (170+171+172+173+174)	192.504.759,00			255.750.676,00
174	-- Останати нематеријални средства	192.504.759,00			255.750.676,00
175	-- Материјални средства (176+177+178)	957.600.537,00			1.078.701.892,00
177	-- Недвижности и опрема	652.604.311,00			650.996.669,00
178	-- Останати материјални средства	304.996.226,00			427.705.223,00
179	-- Останати средства/побарувања (180+181+182+183+184+185+186+187+188+189+190+191-192)	1.516.251.136,00			2.370.283.546,00

184	-- Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	132.324.442,00		88.432.161,00
189	-- Одложени даночни средства			549.033,00
191	-- Останати побарувања	1.413.075.153,00		2.328.195.179,00
192	-- Исправка на вредноста	29.148.459,00		46.892.827,00
193	-- Одложени приходи и однапред платени трошоци	464.512,00		
194	-- ВКУПНА АКТИВА (140+141+145+150+154 +159+160 +163+166+169+175+179+193)	131.366.486.771,00		144.022.127.839,00
195	-- ПАСИВА: ОБВРСКИ (196+202+208+213 +222+223+227)	105.640.682.868,00		114.783.506.573,00
196	-- Обврски кон банки (197+198+199+200+201)	3.735.463.584,00		4.141.323.124,00
197	-- Трансакциски сметки	25.276.689,00		3.459.021,00
198	-- Депозити	952.380.169,00		1.672.458.259,00
199	-- Ограничени депозити	18.393.096,00		18.042.853,00
200	-- Обврски по кредити	2.739.413.630,00		2.447.362.991,00
202	-- Обврски кон други комитенти (203+204+205+206+207)	100.058.170.434,00		108.524.201.672,00
203	-- Трансакциски сметки	63.369.095.800,00		64.953.667.975,00
204	-- Депозити	33.411.479.811,00		39.962.233.926,00
205	-- Ограничени депозити	3.207.065.823,00		3.282.272.841,00
207	-- Останати обврски	70.529.000,00		326.026.930,00
213	-- Останати обврски (214+215+216+217+218+219+220+221)	1.657.655.795,00		1.978.532.483,00
218	-- Обврски за данок на добивка	143.984.428,00		245.541.303,00
219	-- Одложени даночни обврски			19.419.937,00
221	-- Останати обврски	1.513.671.367,00		1.713.571.243,00
222	-- Одложено плаќање на трошоци и приходи во идните периоди	4.439.792,00		
223	-- Резервирања за ризици и обврски (224+225+226)	184.953.263,00		139.449.294,00
224	-- Резервирања за вонбилансна кредитна изложеност	139.553.018,00		79.513.708,00
225	-- Резервирања за пензии и за други користи на вработените	41.232.334,00		46.286.584,00
226	-- Останати резервирања	4.167.911,00		13.649.002,00
228	-- КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (229+230-231+232 +235+236-237+238-239+240)	25.725.803.903,00		29.238.621.266,00
229	-- Запишан капитал	3.511.242.198,00		3.511.242.198,00
232	-- Резерви (233+234)	831.373.187,00		831.373.187,00
233	-- Законска и статутарна резерва	831.373.187,00		831.373.187,00
235	-- Ревалоризациски резерви и останати разлики од вреднувањето	203.820.662,00		164.836.813,00
236	-- Добивка за финансиската година	3.470.798.340,00		3.554.036.853,00
238	-- Задржана добивка	17.711.748.186,00		21.177.132.215,00
239	-- Пренесена загуба (-)	3.178.670,00		
241	-- ВКУПНА ПАСИВА (195+228)	131.366.486.771,00		144.022.127.839,00

242	-- ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА Вонбилансна евиденција-актива	66.430.942.406,00			64.043.575.126,00
243	-- Вонбилансна евиденција-пасива	66.430.942.406,00			64.043.575.126,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
1	-- Приходи од камата	6.213.894.095,00			6.958.484.188,00
2	-- Расходи за камата	472.329.958,00			773.866.049,00
3	-- Приходи од провизии и надомести	1.568.551.148,00			1.660.690.026,00
4	-- Расходи за провизии и надомести	755.934.604,00			794.738.412,00
6	-- Нето добивка од трансакции со хартии од вредност	100.487,00			
8	-- Нето добивка од курсни разлики	145.505.868,00			179.584.342,00
10	-- Останати приходи од дејноста	910.553.354,00			511.255.942,00
11	-- Трошоци за вработените (012+013+014)	1.069.487.885,00			1.168.710.490,00
12	-- Плати	544.218.492,00			594.296.507,00
13	-- Трошоци за даноци и придонеси за задолжително социјално осигурување	282.507.915,00			309.180.496,00
14	-- Останати користи за вработените	242.761.478,00			265.233.487,00
15	-- Амортизација на нематеријални средства и материјални средства	160.910.529,00			213.837.391,00
16	-- Исправка на вредност на нематеријални средства и материјални средства	-94.649.533,00			-34.556.940,00
17	-- Исправка на вредност, посебна резерва и резервирањата (018+019+020)	1.378.375.896,00			1.187.527.678,00
18	-- Исправка на вредност на активните билансни побарувања	1.296.966.995,00			1.235.131.706,00
19	-- Посебна резерва за вонбилансна кредитна изложеност	78.956.492,00			-60.039.310,00
20	-- Останати резервирања	2.452.409,00			12.435.282,00
22	-- Останати расходи од дејноста	1.242.085.855,00			1.057.962.268,00
23	-- Добивка од редовно работење (001+003+005+006+008+010) - (002+004+007+009+011+015+016+017+021+022)	3.854.129.758,00			4.147.929.150,00
27	-- Добивка пред оданочување (023+025-026)	3.854.129.758,00			4.147.929.150,00
29	-- Данок од добивка (дел од Даночниот биланс)	383.331.417,00			593.892.297,00
30	-- Добивка за финансиската година (027-029)	3.470.798.341,00			3.554.036.853,00
32	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	945,00			925,00

33	- - Број на месеци на работење	12,00			12,00
----	--------------------------------	-------	--	--	-------

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
609	- - Набавна вредност на софтвер со лиценца	751.998.895,00			883.847.574,00
611	- - Акумулирана амортизација на софтвер со лиценца	559.494.163,00			628.096.897,00
612	- - Сегашна вредност на софтвер со лиценца(< или = АОП 174 од БС)	192.504.759,00			255.750.676,00
625	- - Набавна вредност на градежни објекти	1.363.221.258,00			1.578.368.307,00
626	- - Акумулирана амортизација на градежни објекти	719.827.019,00			927.073.638,00
627	- - Оштетување на градежни објекти	298.000,00			298.000,00
628	- - Сегашна вредност на градежни објекти (< или = од АОП 177 од БС)	643.096.239,00			650.996.669,00
629	- - Набавна вредност на транспортни средства	36.811.618,00			147.758.245,00
630	- - Акумулирана амортизација на транспортни средства	6.072.133,00			18.203.814,00
632	- - Сегашна вредност на транспортни средства (< или = од АОП 177 од БС)	30.739.485,00			129.554.431,00
633	- - Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема)	532.010.528,00			543.050.073,00
635	- - Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на информациска и телекомуникациска опрема	360.913.397,00			373.985.951,00
636	- - Сегашна вредност на информациска и телекомуникациска опрема(< или = од АОП 177 од БС)	171.097.131,00			169.064.122,00
637	- - Набавна вредност на компјутерска опрема)	405.946.417,00			349.324.193,00
639	- - Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на компјутерска опрема	365.007.388,00			305.419.578,00
640	- - Сегашна вредност на компјутерска опрема(< или = од АОП 177 од БС)	40.939.029,00			43.904.615,00
641	- - Оригинални уметнички и литературни дела (< од АОП 178 од БС)	5.153.320,00			5.153.321,00
645	- - Добивки од курсни разлики (= на АОП 008 од БУ)	145.505.868,00			179.584.342,00
646	- - Реализирани дивиденди (АОП 647+648+649)(< или = на АОП 005 од БУ)	2.465.330,00			
647	- - Нефинансиски друштва	2.465.330,00			
653	- - Капитални добивки реализирани од продажба на средства	89.014.438,00			34.374.832,00

654	-- Приходи од минати години(< или = на АОП 010 од БУ)	636.908,00			595.303,00
655	-- Приходи врз основа на судски тужби, даноци и други административни такси(< или = на АОП 010 од БУ)	8.991.828,00			8.225.430,00
657	-- Други приходи(< или = на АОП 010 од БУ)	34.271.456,00			51.394.624,00
658	-- Расходи за провизии и надомести (= на АОП 004 од БУ)	755.934.604,00			794.738.412,00
659	-- Премии за осигурување на депозити(< или = на АОП 022 од БУ)	179.488.664,00			194.507.960,00
660	-- Трошоци за вработените (АОП 661+664+665) (= на АОП 011 од БУ)	1.069.487.885,00			1.168.710.490,00
661	-- Трошоци за плати	826.726.407,00			903.477.003,00
662	-- Придонеси од плати(< или = на АОП 013 од БУ)				254.120.177,00
663	-- Даноци од плати(= на АОП 013 од БУ)				55.060.319,00
664	-- Надомести за плати(< или = на АОП 014 од БУ)				265.233.487,00
665	-- Надомести за вработените врз основа на колективен договор	242.761.478,00			
666	-- Материјални и слични трошоци(< или = на АОП 022 од БУ)	140.483.691,00			91.449.811,00
667	-- Трошоци за услуги(< или = на АОП 022 од БУ)	193.168.110,00			233.802.660,00
668	-- Премии за осигурување(< или = на АОП 022 од БУ)	9.807.647,00			8.822.344,00
669	-- Трошоци за надомести и други примања на членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители(< или = на АОП 022 од БУ)	1.791.621,00			3.170.849,00
670	-- Трошоци за службени патувања(< или = на АОП 022 од БУ)	5.475.426,00			8.288.885,00
671	-- Трошоци за репрезентација, маркетинг и пропаганда(< или = на АОП 022 од БУ)	97.824.704,00			139.982.252,00
672	-- Други административни трошоци(< или = на АОП 022 од БУ)	41.567.977,00			44.129.136,00
673	-- Трошоци од минати години(< или = на АОП 022 од БУ)	1.192.467,00			5.292.130,00
674	-- Даноци и придонеси од приход(< или = на АОП 022 од БУ)	967.103,00			3.960.319,00
675	-- Придонеси од приход (АОП 676+677+678+679)(< или = на АОП 022 од БУ)	1.406.894,00			1.456.860,00
676	-- Придонеси и членарини на здруженија и комори	1.271.484,00			1.352.978,00
677	-- Комунални такси	135.410,00			103.882,00
680	-- Трошоци за парични казни, такси и судски решенија(< или = на АОП 022 од БУ)	3.008.174,00			2.196.681,00
683	-- Други трошоци(< или = на АОП 022 од БУ)	16.937.522,00			18.236.974,00
686	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на	945,00			925,00

месецот				
687	- - Исплатена дивиденда	1.106.095,00		1.336.498,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
4484	- 64.190 - Друго монетарно посредување				9.310.014.498,00

Потпишано од:

Julijana Proshev

CN=KIBSTrust Issuing Qsig CA G2,
 OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, OU=KIBSTrust
 Services, O=KIBS AD Skopje, C=MK
 KIBSTrust Issuing Qsig CA G2

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.